

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 86

Год. LXIV

Понеделник, 14 јули 2008

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1589. Закон за престанување на важењето на Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи.....	2	1604. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Украина.....	59
1590. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	2	1605. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар.....	59
1591. Закон за изменување на Законот за градежните производи.....	3	1606. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	59
1592. Закон за дополнување на Законот за детективската дејност.....	4	1607. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	59
1593. Закон за изменување на Законот за архивската граѓа.....	4	1608. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	60
1594. Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот.....	7	1609. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	60
1595. Закон за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија.....	8	1610. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	61
1596. Закон за изменување на Законот за донации и за спонзорствата во јавните дејности	9	1611. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	61
1597. Закон за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи.....	10	1612. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	61
1598. Закон за изменување на Законот за финансирање на политичките партии.....	11	1613. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	62
1599. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	12	1614. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	62
1600. Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	15	1615. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	63
1601. Закон за гробишта и погребални услуги	16	1616. Решение од Министерството за локална самоуправа.....	63
1602. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување.....	35	1617. Соопштение од Народна банка на Република Македонија.....	63
1603. Одлука за влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради вежбовна активност „Јадрански Орел - '08“.....	58	1618. Соопштение од Народна банка на Република Македонија.....	64
		1619. Исправка на Одлуката за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2008 година.....	64
		1620. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец јуни во однос на месец мај 2008 година.....	64
		Огласен дел.....	1-32

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1589.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за престанување на важење на Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2802/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој закон престанува да важи Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи ("Службен весник на СРМ" број 37/83 и 17/84).

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR PUSHIMIN E VLEFSHMËRISË TË LIGJIT PËR SIGURIMIN DHE ORIENTIMIN E MJETEVE PËR NXITJEN E ZHVILLIMIT TË PRODHIMIT BUJQËSOR DHE PËR KOMPENSIMIN E ÇMIMIT TË DISA PRODUKTEVE USHQIMORE

Neni 1

Me këtë ligj pushon të vlejë Ligji për sigurimin dhe orientimin e mjeteve për nxitjen e zhvillimit të prodhimit bujqësor dhe për kompensimin e çmimit të disa produkteve ushqimore ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 37/83 dhe 17/84).

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1590.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2781/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

Член 1

Во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" број 54/2007), во членот 243 став 2 буквата "Л" се заменува со буквата "Г".

Член 2

Во членот 421 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

"- начинот и контролните постапки при употреба на тахографот и контролниот уред" (еуротахограф) во сообраќајот на патиштата;".

Алинеите 4 и 5 стануваат алинеи 5 и 6.

Член 3

Во членот 423 став 2 алинејата 2 се менува и гласи: "- техничките карактеристики на тахографот и контролниот уред (еуротахограф) и начинот на употреба, вградување, поправање, проверка и инспекција на тахографот и контролниот уред (еуротахограф);".

Член 4

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI NË KOMUNIKACIONIN E RRUGËVE

Neni 1

Në Ligjin për siguri në komunikacionin e rrugëve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2007), në nenin 243 paragrafi 2, shkronja "L" zëvendësohet me shkronjën "I".

Neni 2

Në nenin 421 pas pikës 3 shtohet aline e re si vijon:
"-mënyra dhe procedurat kontrolluese gjatë përdorimit të tahografit dhe aparatit kontrollues (eurotahografit) në komunikacionin e rrugëve".

Alinetë 4 dhe 5 bëhen aline 5 dhe 6.

Neni 3

Në nenin 423, në paragrafin 2, alineja 2 ndryshon si vijon:

"-karakteristikat teknike të tahografit dhe aparatit kontrollues (eurotahografi) dhe mënyra e përdorimit, instalimit, përmirësimit, kontrollit dhe inspektimit të takografit dhe aparatit kontrollues (eurotahograf)".

Neni 4

Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1591.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ
ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за градежните производи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 2008 година.

Бр. 07-2797/1
9 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за градежните производи ("Службен весник на Република Македонија" број 39/2006), во Делот НП зборовите: "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се заменуваат со зборовите: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Членот 31 се менува и гласи:

"(1) Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд ќе му изрече за прекршок на правното лице, ако:

- пушти на пазар градежен производ во спротивност со членовите 6, 7 и 10 од овој закон,
- даде изјава за сообразност на градежниот производ во спротивност со членот 11 од овој закон,
- додели европска техничка согласност во спротивност со членовите 13, 14, 15 и 16 од овој закон,

- не го означи градежниот производ во согласност со членот 21 став (1) од овој закон,

- во атестирање на сообразноста вклучи тела за сертификација спротивно на членот 22 од овој закон,

- изврши задача на телото вклучено во атестирање на сообразноста, без решение од членот 22 став (1) на овој закон и

- не постапува во согласност со решенијата на пазарниот инспектор од членот 24 на овој закон.

(2) За сторен прекршок од ставот (1) на овој член глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице.

(3) Покрај глобата од ставот (1) на овој член, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана на вршење дејност во траење од една до три години.

(4) Покрај глобата од ставот (2) на овој член, на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана на вршење професија, дејност или должност во траење од една до три години."

Член 3

Членот 32 се менува и гласи:

"За прекршоците од членот 31 на овој закон, глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд ќе му изрече на физичко лице."

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
PRODHIMET NDËRTIMORE

Neni 1

Në Ligjin për prodhimet ndërtimore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 39/2006) në Pjesën XII fjalët: "DISPOZITA NDËSHKUESE" zëvendësohen me fjalët: "DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 2

Neni 31 ndryshon si vijon:

(1) Gjобë në shumë prej 2.500 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë gjykata kompetente do t'i kumtojë për kundërvajtje personit juridik, nëse:

- lëshon në treg prodhim ndërtimor në kundërshtim me nenet 6, 7 dhe 10 të këtij ligji,

- jep deklaratë për përputshmërinë e prodhimet ndërtimor në kundërshtim me nenin 11 të këtij ligji,

- ndan pajtueshmëri teknike evropiane në kundërshtim me nenet 13, 14, 15 dhe 16 të këtij ligji,

- nuk e shënon prodhimin ndërtimor në pajtim me nenin 21 paragrafi (1) të këtij ligji;

- në atestimin e përputshmërisë fut trupa për certifikim në kundërshtim me nenin 22 të këtij ligji,

- kryen detyrën e trupit të futur në atestimin e përputshmërisë, pa vendim nga neni 22 paragrafi (1) të këtij ligji, dhe

- nuk vepron në pajtim me vendimet e inspektorit të tregut nga neni 24 të këtij ligji.

(2) Për kundërvajtjen e бërë nga paragrafi (1) i këtij neni, gjобë në shumë prej 1.000 deri në 2.000 euro në kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.

(3) Krahas gjобës nga paragrafi (1) i këtij neni, personit juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundërvajtjen далим për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një deri tri vjet.

(4) Krahas gjobës nga paragrafi (2) i këtij neni, personit përgjegjës në personin juridik do t'i kumtohet edhe sanksion për kundërvajtje ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, në kohëzgjatje prej një deri tri vjet."

Neni 3

Neni 32 ndryshon si vijon:
"Për kundërvajtjet nga neni 31 të këtij ligji, gjobë në shumë prej 500 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë gjykata kompetente do t'i kumtojë personit fizik."

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1592.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за детективската дејност, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2779/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕТЕКТИВСКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за детективската дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/99 и 66/2007), во членот 5 став 4 по зборот "комисија" се става запирика и се додаваат зборовите: "образецот на барањето за издавање на лиценцата".

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI DEDEKTIVE

Neni 1

Në ligjin për veprimtari detektive ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/99 dhe 66/2007), në nenin 5 paragrafi 4 pas fjalës "komisioni" vihet presje dhe shtohen fjalët: "formulari i kërkesës për lëshimin e licencës".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1593.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА ГРАЃА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за архивската граѓа, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2780/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АРХИВСКАТА ГРАЃА

Член 1

Во Законот за архивската граѓа ("Службен весник на Република Македонија" број 36/90 и 36/95), насловот на Главата "VI Казнени одредби" се менува и гласи: "VI. Прекршочни одредби".

Член 2

Членот 42 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на службено лице во Државниот архив на Република Македонија ако Државниот архив на Република Македонија изврши размена или отстапување на архивска граѓа без одобрение на Владата на Република Македонија (член 17)."

Член 3

Членот 43 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице ако изнесе во странство архивска граѓа без одобрение на Владата на Република Македонија (член 18 став 1).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член на физичко лице кое врши дејност, услуги или слободни занимања.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член на физичко лице."

Член 4

Членот 44 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице регистрирано за откуп и промет на отпаден материјал ако преземе документарен материјал без согласност од Државниот архив на Република Македонија (член 12 став 2).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во претпријатието."

Член 5

Членот 45 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) уништи или предаде заради уништување документарен материјал без согласност од Државниот архив на Република Македонија (член 12 став 2);

2) не го заштитува, чува или одржува материјалот, односно граѓата во изворна или безбедна состојба од оштетување, исчезнување или уништување и не ги користи согласно со овој закон, други прописи и општи акти (член 28 алинеја 1);

3) не води евиденција за материјалот, односно граѓата (член 28 алинеја 2);

4) не дава податоци за материјалот, односно граѓата на барање на Државниот архив на Република Македонија (член 28 алинеја 3);

5) не дозволи на Државниот архив на Република Македонија или на лице овластено од него увид во состојбата на материјалот, односно граѓата, истражување и проучување, снимање, користење и изведување мерки за заштита на материјалот, односно граѓата (член 28 алинеја 4);

6) не обезбеди достапност на материјалот, односно граѓата на јавноста според одредбите на овој закон, други прописи и општи акти (член 28 алинеја 5);

7) не го извести Државниот архив на Република Македонија за секоја правна или фактичка промена на материјалот, односно граѓата (член 28 алинеја 6);

8) не врши попис на документарниот материјал за уништување (член 28 алинеја 7);

9) не обезбеди услови за сместување и обезбедување на архивската граѓа (член 28 алинеја 8);

10) не презема посебни мерки за заштита на материјалот, односно граѓата за време на воена и вонредна состојба (член 29 став 1);

11) не донесува и ненавремено доставува до Државниот архив на Република Македонија План на архивски знаци, Листа на архивска граѓа и Листа на документарен материјал (член 30 алинеја 1);

12) не врши правилно прием, прегледување и распоредување на документарниот материјал (член 30 алинеја 2);

13) не го обележува, датира, евидентира и административно технички обработува документарниот материјал (член 30 алинеја 3);

14) не обезбеди навремено враќање на завршените предмети, не го класифицира документарниот материјал и не врши негово тековно архивирање (член 30 алинеја 4);

15) не врши тековно одбирање на архивската граѓа или издвојување на документарен материјал за уништување (член 30 алинеја 5);

16) не води единствена евиденција за архивската граѓа (член 30 алинеја 6);

17) не го обележува архивскиот примерок (член 30 алинеја 7);

18) не обезбедува соодветен простор, стандардна опрема и технички средства за чување, заштита и обезбедување на материјалот, односно граѓата (член 30 алинеја 8);

19) не ја предава архивската граѓа во Државниот архив на Република Македонија во состојба и по истекот на утврдениот рок (член 30 алинеја 9);

20) не планира и спроведува мерки за заштита на материјалот, односно граѓата во случај на воена и вонредна состојба (член 30 алинеја 10) и

21) не ги презема потребните мерки за отстранување на утврдените неправилности и недостатоци или не го извести Државниот архив на Република Македонија за преземените мерки (член 39).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на физичко лице кое врши дејност, услуги или слободни занимања.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 21 на овој член и на физичко лице.”

Член 6

Членот 46 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) отуѓи или на друг начин отстапи архивска граѓа на странски физички и правни лица (член 32);

2) продаде архивска граѓа на друго лице без претходно да ја понуди на Државниот архив на Република Македонија (член 33 став 1) и

3) продаде архивска граѓа на друго лице по пониска цена или под поповолни услови од оние содржани во понудата до Државниот архив на Република Македонија (член 33 став 2).

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на физичко лице кое врши дејност, услуги или слободни занимања.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност, ќе се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член и на физичко лице.”

Член 7

Ако при спроведувањето на инспекциски надзор од страна на Државниот архив на Република Македонија, се утврди дека е сторен прекршок од членовите 2, 3, 4, 5 и 6 на овој закон, со сторителот ќе се спроведе постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT
PËR MATERIALIN ARKIVOR**

Neni 1

Në Ligjin për materialin arkivor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/1990 dhe numër 36/1995), titulli i Kreut “Dispozita ndëshkuese”, ndryshohet si vijon: “VI. Dispozitat për kundërvajtje”

Neni 2

Neni 42 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumën prej 500 deri në 1 000 euro, me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje personit zyrtar në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, nëse Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë bën këmbimin ose kalimin e lëndës arkivore pa lejen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (neni 17).

Neni 3

Neni 43 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse nxjerr jashtë vendit lëndë arkivore pa lejen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë (neni 18 paragrafi 1).

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, personit fizik i cili kryen veprimtari, shërbime ose profesione të lira.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro, me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni personit fizik”.

Neni 4

Neni 44 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik të regjistruar për blerjen dhe qarkullimin e materialit të hedhurinave, nëse ndërmer material dokumentar pa lejen e Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë (neni 12 paragrafi 2).

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës në ndërmarrjen”.

Neni 5

Neni 5 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:

1) asgjëson ose dorëzon për asgjësim material dokumentar pa pëlqimin e Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë (neni 12 paragrafi 2);

2) nuk e mbron, ruan ose e mirëmban materialin, respektivisht materialin arkivor në gjendjen burimore ose gjendje të sigurt nga dëmtimi, nga zhdukja ose asgjësimi dhe nuk e përdor në përputhje me këtë ligj, me rregullat të tjera dhe me aktet e përgjithshme (neni 28, alineja 1);

3) nuk mban evidencë për materialin, respektivisht për materialin arkivor (neni 28, alineja 2);

4) nuk jep të dhëna për materialin, respektivisht për materialin arkivor me kërkesën e Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë (neni 28, alineja 3);

5) nuk i lejon Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë ose personit të autorizuar nga ai, shikim në gjendjen e materialit, respektivisht të materialit arkivor, hulumtim dhe studim, incizim, shfrytëzim dhe realizim të masave për mbrojtjen e materialit respektivisht të materialit arkivor (neni 28, alineja 4);

6) nuk i siguron qasje në materialin, respektivisht në materialin arkivor publikut, sipas dispozitave të këtij ligji, rregullave të tjera dhe akteve të përgjithshme (neni 28, alineja 5);

7) nuk e njofton Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë për çdo ndryshim juridik ose faktik të materialit, respektivisht të materialit arkivor (neni 28, alineja 6);

8) nuk e bën regjistrimin e materialit dokumentar për asgjësim (neni 28, alineja 7);

9) nuk siguron kushte për vendosjen dhe për sigurimin e materialit arkivor (neni 28, alineja 8);

10) nuk ndërmer masa të veçanta për mbrojtjen e materialit, respektivisht të materialit arkivor gjatë kohës së luftës dhe gjendjes së jashtëzakonshme (neni 29, paragrafi 1);

11) nuk miraton dhe nuk dorëzon me kohë pranë Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë Plan të shenjave arkivore, Listë të materialit arkivor dhe Listë të materialeve dokumentare (neni 30, alineja 1);

12) nuk e bën në mënyrë të rregullt pranimin, kontrollimin dhe sistemimin e materialit dokumentar (neni 30, alineja 2);

13) nuk e shënon, vë datën, evidenton dhe nuk e përpunon në mënyrë administrativo-teknike materialin dokumentar (neni 30, alineja 3);

14) nuk e siguron kthimin në kohë të lëndëve të përfunduara, nuk e klasifikon materialin dokumentar dhe nuk e bën arkivimin rrjedhës të tij (neni 30, alineja 4);

15) nuk e bën zgjidhjen rrjedhëse të materialit arkivor ose veçimin e materialit dokumentar për asgjësim (neni 30, alineja 5);

16) nuk mban evidencë unike për materialin arkivor (neni 30, alineja 6);

17) nuk e shënon ekzemplar in arkivor (neni 30, alineja 7);

18) nuk siguron hapësirë përkatëse, pajisje standarde dhe mjete teknike për ruajtjen, për mbrojtjen dhe sigurimin e materialit, respektivisht të materialit arkivor (neni 30, alineja 8);

19) nuk e dorëzon materialin arkivor pranë Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë në gjendje dhe pas skadimit të afatit të përcaktuar (neni 30, alineja 9);

20) nuk planifikon dhe nuk zbaton masa për mbrojtjen e materialit, respektivisht të materialit arkivor në rast të luftës dhe gjendjes së jashtëzakonshme (neni 30, alineja 10); dhe

21) nuk i ndërmer masat e nevojshme për mënjanimin e parregullsive dhe mangësive të konstatuara ose nuk e lajmëron Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë për masat e ndërmarra (neni 39).

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit fizik i cili kryen veprimtari, shërbime ose profesione të lira.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro, me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1, pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 21 të këtij neni edhe personit fizik”.

Neni 6

Neni 46 ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:

1) tjetëron ose në mënyrë tjetër kalon material arkivor në favor të personave të huaj fizik dhe juridik (neni 32);

2) i shet material arkivor personit tjetër, pa ia ofruar së pari Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë (neni 33, paragrafi 1); dhe

3) i shet material arkivor personit tjetër, me çmim më të ulët ose nën kushte më të volitshme nga ato të përmbajtura në ofertën pranë Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë (neni 33, paragrafi 2).

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1, edhe personit përgjegjës në personin juridik.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1, edhe personit fizik i cili kryen veprimtari, shërbime ose profesione të lira.

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro, me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1, edhe personit fizik”.

Neni 7

Nëse gjatë zbatimit të mbikëqyrjes inspektuese nga ana e Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë konstatohet se është bërë kundërvajtje nga nenet 2, 3, 4, 5 dhe 6 të këtij ligji, ndaj kryesit do të zbatohet procedurë për barazim në përputhje me Ligjin për kundërvajtjet.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1594.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2773/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

Член 1

Во Законот за нотаријатот ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2007), во членот 8 по ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

"(9) Бројот и распоредот на службените седишта на нотарите во Република Македонија, ги определува министерот за правда."

Член 2

Во членот 13 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

"(7) Формата и содржината на печатот, сувиот и водниот жиг, штембилите и фирмата на нотарот, ги пропишува министерот за правда."

Член 3

Во членот 46 став (2) зборовите: "јавниот правобранител" се заменуваат со зборовите: "државниот правобранител".

Во ставот (3) зборовите: "јавниот правобранител" се заменуваат со зборовите: "државниот правобранител", а зборовите: "Јавниот правобранител на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Државниот правобранител на Република Македонија".

Член 4

Во членот 98 став (11) зборот "заменик" се брише.

Член 5

Во членот 138 по ставот (1) се додаваат три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:

"(2) Наградата на нотарите од ставот (1) на овој член, се одредува:

1) според сложеноста и видот на нотарската исправа и

2) според времето и местото потребно за подготовка и вршење на одредени службени дејствија.

(3) За дејствата за кои не може да се определи награда врз основа на критериумите од ставот (2) на овој член се определува паушален износ, без оглед на вредноста или времето потребно за преземање на определени службени дејствија.

(4) Трошоците на нотарот за извршените службени дејствија се определуваат според реално направените трошоци за изработка на одделни нотарски исправи, трошоците за службените дејствија преземени надвор од нотарската канцеларија и трошоците за превоз."

Член 6

Во членот 144 став (4) процентот "50%" се заменува со процентот "75%".

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR NOTERI

Neni 1

Në Ligjin për noteri ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2007), në nenin 8 pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:

"(9) Numrin dhe vendosjen e selive zyrtare të noterëve në Republikën e Maqedonisë, e përcakton ministri i Drejtësisë."

Neni 2

Në nenin 13, pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

"(7) Formën dhe përmbajtjen e vulës, vulës së thatë dhe të fshehur, vulave katrore dhe firmës së noterit, i përcakton ministri i Drejtësisë."

Neni 3

Në nenin 46, paragrafi (2), fjalët: "avokati publik", zëvendësohen me fjalët: "avokati shtetëror".

Në paragrafin (3) fjalët: "avokati publik" zëvendësohen me fjalët: "avokati shtetëror", ndërsa pas fjalëve: "Avokati Publik i Republikës së Maqedonisë, zëvendësohen me fjalët: "Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë".

Neni 4

Në nenin 98, në paragrafin (11), fjala "zëvendës" fshihet:

Neni 5

Në nenin 138 pas paragrafit (1), shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3), dhe (4), si vijojnë:

"(2) Shpërblimi i noterëve nga paragrafi (1) i këtij neni, caktohet:

1) në bazë të ndërlikimit dhe llojit të dokumentit për noter dhe

2) në bazë të kohës dhe vendit të nevojshëm për përgatitjen dhe kryerjen e veprimeve të caktuara zyrtare.

(3) Për veprimet për të cilat nuk mund të caktohet shpërblim në bazë të kriterëve nga paragrafi (2) i këtij neni, caktohet shumë paushall, pa marrë parasysh vlerën ose kohën e nevojshme për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara zyrtare.

(4) Shpenzimet e noterit për veprimet e kryera zyrtare caktohen në bazë të shpenzimeve të bëra reale për përpunimin e dokumenteve të caktuara të noterit, shpenzimeve për veprimet zyrtare të ndërmarra jashtë zyrës së noterit dhe shpenzimeve për transport."

Neni 6

Në nenin 144, në paragrafin (4), përqindja "50%" zëvendësohet me përqindjen "75%".

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1595.

Vрз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕЧАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕЧАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2774/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПЕЧАТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПЕЧАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Печат на Република Македонија

Член 1

Печатот на Република Македонија служи за потврдување на автентичноста на актот на кој се става.

Печатот на Република Македонија се става на оригиналите од законите и другите акти определени со закон.

Член 2

Печатот на Република Македонија го содржи називот Република Македонија и во средината нејзиниот грб.

Печатот на Република Македонија има облик на круг чиј пречник изнесува 50 мм, а е изработен од метал за втиснување врз восок за печатење.

Член 3

Печатот на Република Македонија се чува во Собранието на Република Македонија.

II. Печат на државните органи

Член 4

Државните органи имаат печат.

Печатот на државниот орган служи за потврдување на автентичноста на актите што ги донесува или упатува органот.

Печатот на државниот орган се става на актите што ги донесува, со кои органот одлучува или на документите кои ги упатува до трети лица.

Член 5

Печатот го содржи називот и седиштето на државниот орган, а во средината грбот на Република Македонија.

Текстот на печатот се впишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Печатот има облик на круг.

Член 6

Кога државниот орган има потреба од повеќе примероци од печатот, тие се истоветни по содржина и големина и секој од нив се обележува со реден број испишан со римски број.

Член 7

Државните органи се должни матриците за изработените печати да ги чуваат кај себе или да ги уништат преку Комисија што ќе ја образуваат за таа цел.

Ако печатот е изгубен или одземен, се огласува во „Службен весник на Република Македонија“.

Печатите што поради истрошеност, промена на називот на органот или укинување на органот се ставаат вон употреба, се уништуваат комисијски.

Член 8

Одредбите на членовите 4, 5, 6 и 7 ставовите 1 и 2 од овој закон, соодветно се применуваат и за печатите на органите на единиците на локалната самоуправа.

Член 9

Министерот за правда ќе ја пропише формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи.

III. Преодни и завршни одредби

Член 10

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон министерот за правда ќе го донесе во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за печатот на Социјалистичка Република Македонија и печатите на државните органи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ” број 17/64).

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

L I G J
PËR VULËN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
DHE VULAT E ORGANEVE SHETËTËRORE TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

I. Vula e Republikës së Maqedonisë

Neni 1

Vula e Republikës së Maqedonisë shërben për vërtetimin e autenticitetit të aktit të cilit i vihet.

Vula e Republikës së Maqedonisë vihet në origjinalet e ligjeve dhe në aktet tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 2

Vula e Republikës së Maqedonisë përmban emrin e Republikës së Maqedonisë edhe në mes stemën e saj.

Vula e Republikës së Maqedonisë ka formë rrethi diametri i së cilës është 50 mm, kurse është e punuar nga metali për stampim mbi dyllë për vulosje.

Neni 3

Vula e Republikës së Maqedonisë ruhet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

II. Vula e organeve shtetërore

Neni 4

Vulë kanë organet shtetërore.

Vula e organit shtetëror shërben për vërtetimin e autenticitetit të akteve të cilat i miraton ose i dorëzon organi.

Vula e organit shtetëror vihet në aktet të cilat i miraton, me të cilat organi merr vendim ose në dokumente të cilat ua dërgon personave të tretë.

Neni 5

Vula e përmban emrin dhe selinë e organit shtetëror, ndërsa në mes stemën e Republikës së Maqedonisë.

Teksti në vulë shkruhet në gjuhën maqedonase dhe në alfabetin e saj cirilik.

Vula ka formën e rrethit.

Neni 6

Kur organi shtetëror ka nevojë për më shumë ekzemplarë të vulës, ato janë identike për nga përmbajtja dhe madhësia dhe secila prej tyre shënohet me numër rendor të shënuar me numër romak.

Neni 7

Organet shtetërore janë të obliguara që matricat për përpunimin e vulave t'i ruajnë te ata ose t'i asgjësojnë nëpërmjet Komisionit të cilin do ta formojnë për këtë qëllim.

Nëse vula është humbur ose është marrë, shpallet në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Vulat të cilat për shkak të vjetërsimit, ndryshimit të emrit të organit ose të pushimit të organit vihen jashtë përdorimit, asgjësohen me komision.

Neni 8

Dispozitat e neneve 4, 5, 6 dhe 7 paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji, zbatohen në mënyrë përkatëse edhe për vulat e organeve të njëjësive të vetadministrimit lokal.

Neni 9

Ministri i Drejtësisë do të përcaktojë formën, madhësinë dhe përmbajtjen e vulave, mënyrën e ruajtjes dhe të përdorimit të tyre, si edhe për vulat katrore të organeve shtetërore.

III. Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

Neni 10

Aktin nënligjor të paraparë me këtë ligj ministri i Drejtësisë do ta miratojë në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për vulën e Republikës Socialiste të Maqedonisë dhe vulat e organeve shtetërore në Republikën Socialiste të Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e RSM" numër 17/64).

Neni 12

Ku ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1596.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВАТА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за донации и за спонзорствата во јавните дејности, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2771/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И ЗА СПОНЗОРСТВАТА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Член 1

Во Законот за донации и за спонзорствата во јавните дејности ("Службен весник на Република Македонија" број 47/2006), насловот на Главата V "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 2

Во членот 23 став 1 зборовите: "Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Во ставот 2 зборовите: "Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни и" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на".

Во ставот 3 зборовите: "парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на".

Член 3

Во членот 24 став 1 зборовите: "Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече".

Во ставот 2 зборовите: "со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на".

Член 4

Во членот 25 став 1 зборовите: "Со парична казна од 50.000 до 300.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече".

Во ставот 2 зборовите: "со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на".

Член 5

Во членот 26 зборовите: "Со парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече".

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DONACIONE DHE SPONSORIME NË VEPRIMTARITË PUBLIKE

Neni 1

Нë Ligjin pËr donacione dhe sponsorime nË veprimtaritË publike ("Gazeta zyrtare e RepublikËs sË MaqedonisË" numËr 47/2006) titulli i Kreut V. "DISPOZITAT NDËSHKUESE" ndryshohet si vijon: V. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE".

Neni 2

Нë nenin 23, paragrafi 1 fjalËt: "Me dËnim me para prej 50.000 deri nË 300.000 denarË do tË ndËshkohet pËr kundËrvajtje", zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 1.000 deri nË 5.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet pËr kundËrvajtje".

Нë paragrafin 2 fjalËt: "Me dËnim me para prej 50.000 deri nË 300.000 denarË do tË ndËshkohet pËr kundËrvajtje", zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 1.000 deri nË 5.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet pËr kundËrvajtje".

Нë paragrafin 3 fjalËt: "me dËnim me para prej 10.000 deri nË 50.000 denarË do tË ndËshkohet" zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 500 deri nË 1.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet".

Neni 3

Нë nenin 24, paragrafi 1 fjalËt: "Me dËnim me para prej 50.000 deri nË 300.000 denarË do tË ndËshkohet pËr kundËrvajtje" zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 1.000 deri nË 5.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet pËr kundËrvajtje".

Нë paragrafin 2 fjalËt: "me dËnim me para prej 10.000 deri nË 50.000 denarË do tË ndËshkohet" zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 500 deri nË 1.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet".

Neni 4

Нë nenin 25, paragrafi 1 fjalËt: "Me dËnim me para prej 50.000 deri nË 300.000 denarË do tË ndËshkohet" zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 1.000 deri nË 5.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet pËr kundËrvajtje".

Нë paragrafin 2 fjalËt: "Me dËnim me para prej 10.000 deri nË 50.000 denarË do tË ndËshkohet" zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 500 deri nË 1.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet".

Neni 5

Нë nenin 26 fjalËt: "Me dËnim me para prej 10.000 deri nË 50.000 denarË do tË ndËshkohet pËr kundËrvajtje", zËvendËsohen me fjalËt: "GjobË nË shumË prej 500 deri nË 1.000 euro me kundËrvlerË nË denarË do t'i kumtohet pËr kundËrvajtje".

Neni 6

Ky ligj hyn nË fuqi ditËn e tetË nga dita e shpalljes nË "GazetËn zyrtare tË RepublikËs sË MaqedonisË".

1597.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прометот на експлозивни материи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2754/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИИ

Член 1

Во Законот за прометот на експлозивни материи ("Службен лист на СФРЈ" број 30/85, 6/89 и 53/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93 и 66/2007), во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Одобрението од ставот 1 на овој член се издава врз основа на поднесено барање.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 1 на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.“

Член 2

Во членот 10 став 1 по зборот "работи" се додаваат зборовите: "врз основа на поднесено барање".

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одобрението и барањето од ставот 1 на овој член се издава, односно се поднесува и во електронски облик.“

Член 3

Членот 12 се брише.

Член 4

Во членот 15 став 2 по зборот “работи“ се додаваат зборовите: “ врз основа на поднесено барање“.

Ставот 3 се брише.

По ставот 4 кој станува став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одобрението од ставовите 2 и 3 на овој член и барањето од ставот 2 на овој член се издаваат, односно поднесуваат и во електронски облик.“

Член 5

Министерот за внатрешни работи во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе прописи за формата и содржината на образците на одобрението за занимавање со промет на експлозивни материји, барањето за издавање одобрение за занимавање со промет на експлозивни материји, одобрението за пуштање на експлозивни материји во промет, барањето за издавање одобрение за пуштање на експлозивни материји во промет, одобрението за набавка на експлозивни материји, барањето за издавање одобрение за набавка на експлозивни материји и одобрението за повеќекратна набавка на експлозивни материји.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR QARKULLIMIN E MATERIEVE EKSPLOZIVE

Neni 1

Нë Ligjin përqarkullimin e materieve eksplozive (“Fleta zyrtare e RSFJ-së” numër 30/85, 6/89, 53/91, “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 12/93 dhe 66/2007), në nenin 4 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

“Leja nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet në bazë të kërkesës së dorëzuar.

Kërkesa nga paragrafi 3 i këtij neni dhe leja nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohen respektivisht lëshohet edhe në formë elektronike.”

Neni 2

Нë nenin 10, në paragrafin 1, pas fjalës “së Brendshme” shtohen fjalët: “нë bazë të kërkesës së dorëzuar”.

Пас paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4 si vijon:

“Leja dhe kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet respektivisht dorëzohet edhe në formë elektronike.”

Neni 3

Neni 12 fshihet.

Neni 4

Нë nenin 15 paragrafin 2, пас fjalës “së Brendshme” shtohen fjalët: “нë bazë të kërkesës së dorëzuar”.

Paragrafi 3 fshihet.

Пас paragrafit 4, i cili bëhet paragraf 3, shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

“Lejet nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni dhe kërkesa nga paragrafi 2 i këtij neni lëshohen respektivisht dorëzohet edhe në formë elektronike.”

Neni 5

Ministri i Punëve të Brendshme në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të nxjerrë dispozita për formën dhe përmbajtjen e formularëve të lejes për veprimtari të qarkullimit të materieve eksplozive, kërkesës për lëshimin e lejes për veprimtari me qarkullimin e materieve eksplozive, lejes për lëshim të materieve eksplozive në qarkullim, kërkesës për lëshimin e lejes për lëshimin e materieve eksplozive në qarkullim, lejes për furnizim të materieve eksplozive, kërkesës për lëshimin e lejes për furnizim të materieve eksplozive dhe lejes për furnizim të shumëhershëm të materieve eksplozive.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1598.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за финансирање на политичките партии, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2772/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Член 1

Во Законот за финансирање на политичките партии (“Службен весник на Република Македонија” број 76/2004), насловот на Главата IV се менува и гласи: “Прекршочни одредби”.

Член 2

Во членот 28 зборовите: “Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари, ќе се казни за прекршок физичкото лице, а со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на физичко лице, а глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.

Член 3

Во членот 29 став 1 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.

Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари, ќе се казни и” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.

Член 4

Во членот 30 став 1 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари, ќе се казни за прекршок “се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече и на”.

Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок и” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.

Член 5

Во членот 31 став 1 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари, ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на”.

Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок и” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече и на”.

Член 6

Во членот 32 зборовите: “ќе бидат казнети со недобивање на” се заменуваат со зборовите: “нема да добијат од”.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
FINANCIMIN E PARTIVE POLITIKE

Нени 1

Нë Ligjin për financimin e partive politike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër” 76/2004), titulli i Kreut IV, ndryshohet si vijon: “Dispozitat për kundërvajtje”.

Нени 2

Нë nenin 28 fjalët: “Me dënim me para prej 30.000 deri me 50.000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje presoni fizik, ndërsa me dënim në para prej 100.000 deri me 300.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 500 deri në 800 euro në kundërvlerë me denarë për kundërvajtjen do t’i kumtohet personit fizik, ndërsa gjobë në shumë prej 2.500 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”.

Нени 3

Нë nenin 29, paragrafi 1 fjalët: ”Me dënim me para prej 20.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: ”Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”.

Нë paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para prej 100.000 deri në 300.000 denarë, do të dënohet edhe”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 2.500 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet”.

Нени 4

Нë nenin 30, paragrafi 1 fjalët: “Me dënim me para prej 20.000 deri në 50.000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”.

Нë paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para prej 100.000 deri në 300.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje edhe”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 2.500 deri 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet”.

Нени 5

Нë nenin 31, paragrafi 1 fjalët: “Me dënim me para prej 20.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet për kundërvajtje”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë për kundërvajtje do t’i kumtohet”.

Нë paragrafin 2 fjalët: “Me dënim me para prej 100.000 deri 300.000 denarë do të dënohet për kundërvajtjen edhe”, zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 2.500 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet”.

Нени 6

Нë nenin 32 fjalët: “do të dënohen me mosmarrjen e”, zëvendësohen me fjalët: “nuk do të marrin prej”.

Нени 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1599.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2757/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Член 1

Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 47/2006 и 42/2007), во членот 14 ставот (6) се брише.

Во ставот (7) кој станува став (6) зборовите: „ставовите (5) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (5)“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:
„Инструкторите и помошниците инструктори од ставот (6) на овој член треба да ги исполнуваат условите од членот 9 став (1) точки 1, 2, 3, 4, 6 и 7 на овој закон.“

Ставот (8) се менува и гласи:

„Овластувањето од ставот (5) на овој член го издава надлежниот орган на правно лице кое има добиено одобрение за основање на цивилно стрелиште.“

Во ставот (9) зборовите: „ставовите (5) и (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (5)“.

Член 2

Во членот 15 став (1) во третиот ред по зборот „оружје“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Припадниците на вооружените сили, полицијата, службата за обезбедување на казнено-поправните установи и други работници на државните органи кои со посебни прописи се овластени да носат оружје, исполнувањето на условот од членот 9 став (1) точки 3 и 6 на овој закон го докажуваат со потврда издадена од соодветниот државен орган дека се овластени да носат оружје.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Лицата кои вршат работи на обезбедување лица и имот, исполнувањето на условот од членот 9 став (1) точки 3 и 6 на овој закон го докажуваат со лиценца за вршење на работи на обезбедување лица и имот.“

Член 3

Во членот 18 ставот (2) се менува и гласи:

„Трговските друштва што вршат промет со оружје се должни во рок од пет дена од денот на извршената набавка на оружјето да достават известување до надлежниот орган со податоци за физичкото, односно правното лице кое го набавило оружјето и податоци за оружјето заради вршење на пробни испукувања.“

Ставот (3) се брише.

Член 4

По членот 18 се додава нов член 18-а, кој гласи:

„Член 18-а

Пробните испукувања од членовите 18 став (2), 35 став (3) и 86 став (3) на овој закон, ги вршат комисији на надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за составот на комисиите од ставот (1) на овој член, за начинот на вршење на пробните испукувања, како и за чувањето на чаурите од оружјето од кое е извршено пробно испукување.“

Член 5

Во членот 35 став (3) зборот „достави“ се заменува со зборот „пријави“, а по зборот „орган“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 6

Во членот 39 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Дозволата за оружје од ставот 4 на овој член се издава ако лицето ги исполнува условите од членот 9 став (1) на овој закон.“

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).

Член 7

Во членот 40 зборовите: „Судот надлежен за водење на трговскиот регистар“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.

Член 8

Во членот 44 став (4) зборот „три“ се заменува со зборот „шест“.

Член 9

Во членот 52 став (2) по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „врз основа на поднесено барање“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Барањето и одобрението од ставот (2) на овој член се поднесува односно издава и во електронски облик.“

Ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (4), (5), (6), (7) и (8).

Член 10

Во членот 55 став (2) во воведната реченица бројот „2“ се заменува со бројот „1“.

Во ставот (3) во воведната реченица бројот „3“ се заменува со бројот „2“.

Во алинејата 1 по зборот „корисник“ се додаваат зборовите: „издадена од надлежниот орган“.

Во ставовите (4) и (5) бројот „2“ се заменува со бројот „1“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Барањето од ставот (2) на овој член и одобрението од ставот (1) на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.“

Ставот (6) станува став (7).

Член 11

Во членот 56 став (4) бројот „2“ се заменува со бројот „1“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Барањето од ставот (3) на овој член и одобрението од ставот (1) на овој член се поднесува, односно издава и во електронски облик.“

Ставот (6) станува став (7).

Член 12

Во членот 58 став (1) зборовите: „обука за правилна и безбедна употреба на оружјето“ се заменуваат со зборовите: „практично оспособување за ракување со оружје“.

Во ставот (2) зборовите: „и физички“ се бришат.

Член 13

Во членот 58-а став (1) зборовите: „и физичките“ се бришат.

Член 14

По членот 59 се додава нов член 59-а, кој гласи:

„Член 59-а

Практично оспособување за ракување со оружје на физички лица, на цивилните стрелишта можат да вршат правни лица само врз основа на добиено овластување согласно со членот 14 на овој закон, при што се користи оружјето набавено исклучиво за таа намена.“

Член 15

Во членот 60 став (1) по зборот „набавуваат“ се додаваат зборовите: „оружје и“, а по зборот „стрелиштето“ се додаваат зборовите: „како и за практично оспособување за ракување со оружје“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Надлежниот орган ќе издаде одобрение за набавување на оружје од ставот (1) на овој член, ако на цивилното стрелиште има простор за безбедно сместување и чување на оружјето.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 16

Во членот 77 во осумнаесеттиот ред, по зборот „муниципална“ се додаваат зборовите: „потврда (сертификат) за краен корисник“.

Член 17

По членот 77 се додава нов член 77-а, кој гласи:

„Член 77-а

Министерот за внатрешни работи ќе донесе подзаконски пропис за формата и содржината на обрасците на барањата и одобренјата од членовите 52, 55 и 56 на овој закон, што се поднесуваат односно издаваат во електронски облик.“

Член 18

Во членот 80 став (1) точка 13 на крајот од реченицата точката и запирката се заменуваат со сврзникот „и“.

Во точката 14 на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 15 се брише.

Член 19

Во членот 86 став (3) зборот „донесе“ се заменува со зборот „пријави“.

Член 20

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARMËT

Neni 1

Në Ligjin për armët (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 7/2005, 47/2006 dhe 42/2007), në nenin 14 paragrafi (6) fshihet.

Në paragrafin 7, i cili bëhet paragraf 6, fjalët: “paragrafët (5) dhe (6)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (5)”.

Pas paragrafit (6), shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

“Instruktorët dhe ndihmës-instruktorët nga paragrafi (6) i këtij neni doemos duhet t’i plotësojnë kushtet nga neni 9 paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 6 dhe 7 të këtij ligji”.

Paragrafi (8) ndryshon, si vijon:

“Autorizimin nga paragrafi (5) i këtij neni ia lëshon organi kompetent personit juridik i cili ka marrë leje për themelim të poligonit civil të qitjes”.

Në paragrafin (9) fjalët: “paragrafët (5) dhe (6)” zëvendësohen me fjalët: “paragrafi (5)”.

Neni 2

Në nenin 15 paragrafi (1), në rreshti e tretë pas fjalës “armë” presja zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fundin e fjalisë shlyhen.

Paragrafi (2) ndryshohet, si vijon:

“Pjesëtarët e forcave të armatosura, policia, shërbimi për sigurim të enteve ndëshkimore-përmirësuese dhe punëtorëve tjerë të organeve shtetërore të cilët me dispozitë të veçantë janë të autorizuar të mbajnë armë, plotësimin e kushtit nga neni 9 paragrafi (1) pikat 3 dhe 6 të këtij ligji e dëshmojnë me vërtetim të lëshuar nga organi përkatës shtetëror se janë të autorizuar të mbajnë armë.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Personat të cilët bëjnë punë në sigurimin personave dhe pronave, plotësimin e kushtit nga neni 9 paragrafi (1) pikat 3 dhe 6 i këtij ligji e dëshmojnë me licencë për kryerjen e punëve në sigurimin e personave dhe të pronës.”

Neni 3

Në nenin 18 paragrafi (2) ndryshon, si vijon:

“Shoqëritë tregtare që bëjnë qarkullim me armatim janë të detyruar që në afat prej pesë ditësh nga dita e furnizimit të kryer të armatimit t’i paraqesin njoftim organi kompetent me të dhënat për personin fizik përkatësisht juridik, i cili e ka blerë armën dhe të dhënat për armën për shkak të qitjeve provuese.”

Paragrafi (3) shlyhet.

Neni 4

Pas nenin 18 shtohet neni i ri 18-a si vijon:

“Neni 18-a

Qitjet provuese nga nenet 18 paragrafi (2), 35 paragrafi (3) dhe 86 paragrafi (3) të këtij ligji, i bëjnë komisionet e organit kompetent.

Ministri i Punëve të Brendshme do të miratojë dispozita nënligjore për përbërjen e komisioneve nga paragrafi (1) të këtij neni, për mënyrën e qitjeve provuese, si dhe për ruajtjen e fishekëve nga arma nga e cila është qitja provuese.”

Neni 5

Në nenin 35, në paragrafin (3) fjala “dërgon” zëvendësohet me fjalën “paraqet”, kurse pas fjalës “organi” presja zëvendësohet me pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 6

Në nenin 39 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5) si vijon:

“(5) Leja për armë nga paragrafi 4 i këtij neni lëshohet nëse personi i plotëson kushtet nga neni 9 paragrafi (1) i këtij ligji.”

Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).

Neni 7

Në nenin 40 fjalët: “Gjyqi kompetent për mbajtjen e regjistrit tregtar” zëvendësohen me fjalët: “Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë”.

Neni 8

Në nenin 44 paragrafi (4) fjala “tre” zëvendësohet me fjalën “gjashtë”.

Neni 9

Në nenin 52 paragrafi (2) pas fjalës “organi” shtohen fjalët: “në bazë të kërkesës së parashtruar”.

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Kërkesa dhe leja nga paragrafi (2) i këtij neni paraqitet përkatësisht lëshohet edhe në formë elektronike.”

Paragrafët (3), (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë (4), (5), (6), (7) dhe (8).

Neni 10

Në nenin 55 paragrafi (2) në fjalinë hyrëse numri “2” zëvendësohet me numrin “1”.

Në paragrafin (3) në fjalinë hyrëse numri “3” zëvendësohet me numrin “2”.

Në alinenë 1 pas fjalës “shfrytëzues” shtohen fjalët: “të lëshuar nga organi kompetent”.

Në paragrafin (4) dhe (5) numri “2” zëvendësohet me numrin “1”.

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

“(6) Kërkesa nga paragrafi (2) të këtij neni dhe leja nga paragrafi (1) të këtij neni paraqitet, përkatësisht lëshohet edhe në formë elektronike.”

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 11

Në nenin 56 paragrafi (4) numri "2" zëvendësohet me numrin "1".

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:

"(6) Kërkesa nga paragrafi (3) të këtij neni dhe leja nga paragrafi (1) të këtij neni paraqiten, përkatësisht lëshohet dhe në formë elektronike."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 12

Në nenin 58 paragrafi (1) fjalët: "trajnim për përdorim të rregullt dhe të sigurt të armës" zëvendësohen me fjalët: "aftësimi praktik për përdorimin e armës".

Në paragrafin (2) fjalët: "dhe fizik" shlyhen.

Neni 13

Në nenin 58-a paragrafi (1) fjalët: "dhe fizik" shlyhen.

Neni 14

Pas nenit 59 shtohet neni i ri 59-a si vijon:

"Neni 59-a

Aftësimin praktik për përdorimin e armës të personave fizikë, në poligonet civile për qitje mund të bëjnë personat juridikë vetëm në bazë të autorizimit të marrë në pajtim me nenin 14 të këtij ligji, me ç'rast përdoret arma e furnizuar ekskluzivisht për këtë qëllim."

Neni 15

Në nenin 60 paragrafi (1) pas fjalës "furnizojnë" shtohen fjalët: "armë dhe", kurse pas fjalës: "poligoni i qitjes" shtohen fjalët: "si dhe për aftësim praktik për përdorimin e armës".

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Organi kompetent do të lëshojë leje për furnizim me armë nga paragrafi (1) të këtij neni nëse në poligonin e qitjes ka lokal për vendosje të sigurt dhe ruajtje të armëve."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 16

Në nenin 77 në rreshtin e tetëmbëdhjetë, pas fjalës "municion" shtohen fjalët: "vërtetim (certifikatë) për shfrytëzues të fundit".

Neni 17

Pas nenit 77 shtohet neni i ri 77-a si vijon:

"Neni 77-a

Ministri i Punëve të Brendshme do të miratojë dispozitë nënligjore për formën dhe për përmbajtjen e formularëve dhe kërkesave dhe lejeve nga nenet 52, 55 dhe 56 të këtij ligji, që parashtrihen përkatësisht lëshohen në formë elektronike."

Neni 18

Në nenin 80 paragrafi (1) pikën 13 në fund të fjalisë pikëpresja zëvendësohet me lidhësen "dhe".

Në pikën 14 në fund të fjalisë lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikë.

Pika 15 shlyhet.

Neni 19

Në nenin 86 paragrafi (3) fjala "sjell" zëvendësohet me fjalën "paraqet".

Neni 20

Dispozitat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 21

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1600.

Vrz основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Се прогласува Законот за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2777/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Член 1

Во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2006), насловот на Главата IX се менува и гласи: "Прекршочни одредби".

Член 2

Во членот 39 зборовите: "Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари, ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 3

Во членот 40 зборовите: "Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 4

Во членот 41 зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари, ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 400 до 700 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 5

Во членот 42 зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 6

Во членот 43 став (1) зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 40.000 денари, ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 400 до 700 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Во ставот (2) зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 7

Во членот 44 став (1) зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари, ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Во ставот (2) зборовите: "Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 8

Во членот 45 зборовите: "Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари, ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на".

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Л И Г Ј

ПËР НДРЫШИМИН Е ЛИГЈИ ПËР ҚАСЈЕ ТË ЛИРË ТЕ ИНФОРМАТАТ МЕ КАРАКТЕР ПУБЛИК

Нени 1

Нë Лигјин пëр қасје тë лирë те информатат ме карактер публик ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2006), titulli i Kreut IX ndryshohet si vijon: "Dispozita përkundër vajtje".

Нени 2

Нë ненин 39 фјалët: "Me dënim me para prej 30 000 deri në 50 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 500 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 3

Нë ненин 40 фјалët: "Me dënim me para prej 30 000 deri në 50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 500 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 4

Нë ненин 41 фјалët: "Me dënim me para prej 20 000 deri në 40 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 400 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 5

Нë ненин 42 фјалët: "Me dënim me para prej 20 000 deri në 50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 6

Нë ненин 43, paragrafi (1) фјалët: "Me dënim me para prej 20 000 deri në 40 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 400 deri në 700 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нë paragrafin 2 фјалët: "Me dënim me para prej 20 000 deri në 50 000 denarë do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 7

Нë ненин 44, paragrafi (1) фјалët: "Me dënim me para prej 20 000 deri në 50 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нë paragrafin (2) фјалët: "Me dënim me para prej 20 000 deri në 50 000 denarë do të dënohet", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 400 deri në 800 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 8

Нë ненин 45 фјалët: "Me dënim me para prej 5 000 deri në 30 000 denarë, do të dënohet për kundërvajtje", zëvendësohen me фјалët: "Gjobë në shumë prej 100 deri në 500 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje".

Нени 9

Кү лигј һын нë фуқи дитën е тетë нга дита е шпаллјес нë "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1601.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за гробишта и погребални услуги, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 8 јули 2008 година.

Бр. 07-2782/1
8 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот на определување, изградба, одржување, употреба и видови гробишта, управување со гробиштата, употреба на гробно место и гробница, условите и начинот на вршење на погребални услуги, изградба на надгробни споменици, како и надзор над спроведување на овој закон.

Член 2

Гробиштата како добра во општа употреба се во сопственост на Република Македонија, уживаат посебна заштита и се користат под услови и на начин утврдени со овој закон.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. **Гробишта** се градежни изградени или неизградени земјишта предвидени за градба на гробни места и придружни објекти наменети за погреб (закоп);

2. **Гробници** се простори определени за заеднички погреб на посмртни останки на умрени лица од елементарни непогоди и масовни смртни случаи предизвикани од масовни несреќи, епидемии, тероризам, војни или други вонредни околности;

3. **Заеднички гробници и костурници** се простори определени за положување на останки на умрени лица во едно гробно место;

4. **Гробно место** е дел од гробиштата со определена изградена или неизградена површина наменета за погребување како изградено, односно неизградено градежно земјиште, а кај крематориумите уреден простор за чување на урните (розариуми -хоризонтални и колумбариуми - вертикални);

5. **Гроб** е дел од гробно место во кое се положуваат посмртните останки од умреното лице;

6. **Носител на гробно место** е физичко лице кое има лична службеност на гробно место востановена на товар на градежно земјиште на Република Македонија;

7. **Погребални услуги** се вид на комунална дејност што подразбира преземање, чување, опремување и превоз на умрено лице до местото на погреб и погреб или кремирање;

8. **Придружни објекти** на гробишта се мртвечници со ладилник, крематориуми, управни згради, посебни објекти за согорување на отпадоци и друг отпаден материјал од гробиштата, верски објекти, угостителски објекти, санитарни објекти, бунари со индустриска вода и објекти за услужни дејности (продавници за продажба на свеќи и цвеќе);

9. **Погреб** е положување на посмртните останки во гроб или гробница, кремирање на посмртните останки на умреното лице или расејување на пепелта;

10. **Управител на гробишта** е јавно претпријатие или друго правно лице кое врши работи на изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата;

11. **Гробна такса (гробарина)** е надоместок за одржување на гробиштата;

12. **Одржување на гробишта** е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата што подразбира изведување на работи заради зачувување на основните барања на објектот во текот на неговата употреба;

13. **Оператор на погребални услуги** е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на умрено лице од местото каде што починало, превезување до мртвечница, чување, опремување и превоз на умрено лице до местото на погреб, погребување или кремирање;

14. **Погребална опрема** се ствари потребни за опремување и извршување на погреб на умрено лице;

15. **Надгробни споменици** се објекти за обележување на гробното место, изградени во облик и форма согласно со верските обичаи и техничките нормативи и стандарди и

16. **Откопување на гроб**, односно гробница е откопување на посмртните останки и нивно преместување на ново гробно место, односно гробница.

Член 4

(1) Основните цели на овој закон се:

- одвојување на управувањето и одржувањето на гробиштата како објекти на основната комунална инфраструктура и

- вршење на погребални услуги.

(2) Вршењето на дејноста управување со гробишта и вршење на дејноста погребални услуги се неспојливи.

Член 5

(1) Одржување на гробишта, на гробници и на гробови и давање на погребални услуги како дејности од јавен интерес се во надлежност на локалната самоуправа.

(2) Погребалните услуги од ставот (1) на овој член можат да ги вршат физички и правни лица под услови и на начин утврдени со овој и друг закон.

Член 6

Одржување на гробишта, на гробници и на гробови на војници погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадници на странски армии или војски од поранешните војни што се воделе на територијата на Република Македонија, се уредуваат со посебен закон, освен во случаите кога овие гробници и гробови се составен дел на постојните општи гробишта на Република Македонија.

II. ГРОБИШТА

1. Права на гробишта и на гробно место

Член 7

(1) Сите физички и правни лица имаат право да ги користат гробиштата.

(2) Општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, за изградба и одржување на гробиштата, засноваат право на долготраен закуп на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, за што склучуваат договор за засновање на тоа право со Република Македонија, односно со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на градежното земјиште и задолжително го запишуваат во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

(3) Физичките лица засноваат право на употреба на гробно место како лична службеност.

2. Начин на определување на гробишта

Член 8

(1) Општината, општините на градот Скопје, односно градот Скопје со урбанистички план го определува градежното земјиште наменето за гробишта, согласно прописите за просторното и урбанистичкото планирање.

(2) Изградба на нови гробишта, како и проширување на постојните гробишта ќе се предвиди со урбанистичкиот план на општината, општините на градот Скопје, односно градот Скопје, врз основа на статистички податоци за очекуваното движење на бројот на населението и стапката на смртност на населението на одредено подрачје.

(3) При изработката на урбанистичкиот план од ставот (1) на овој член, општината, општините на градот Скопје, односно градот Скопје се должни да обезбедат и планираат простор за гробишта, како и дел од гробишта за погребување на лица со посебен статус во поглед на социјалната положба, анонимни лица, лица настрадали во елементарни непогоди и други видови катастрофи, воени лица, заслужни граѓани или истакнати личности и црковни великодостојници. Во места во кои живеат припадници на разни вероисповести, во планот се определуваат посебни делови од гробиштата за секоја вероисповест или се определуваат посебни гробишта, одвоено за секоја вероисповест посебно, ако тоа го дозволува можноста за зафаќање на ново градежно земјиште, а во согласност со овој и друг закон.

(4) Две или повеќе општини можат да имаат заеднички гробишта при што спогодбено ќе ги уредат прашањата за изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата и вршење на погребалните услуги.

(5) При планирање на гробиштата во населени места со над 5.000 жители, задолжително се предвидува мртвечница со уреди за ладење, односно посебно определена и уредена просторија за чување и изложување на одар на посмртните останки на умрено лице.

3. Изградба, реконструкција и одржување на гробишта

Член 9

(1) Гробиштата се градат, реконструираат или одржуваат во согласност со овој закон, со прописите за градење, со прописите за заштита на животната средина и прописите за здравствена и санитарна заштита.

(2) Нормативи, технички стандарди и други здравствено-санитарни услови за изградба и реконструкција на гробиштата, на придружните објекти и на инфраструктурата ги опфаќаат следниве содржини:

- димензионирање на гробишта, гробници и гробни места за погребување во зависност од видот на гробиштата,
- посебна инфраструктура и придружни објекти на гробишта,
- параметри за земјиштето што можат да бидат погодни за гробишта од еколошки, здравствено-санитарен, амбиентален, сообраќаен аспект и од аспект на оптимална оддалеченост од населено место, хидро-геолошки карактеристики на земјиштето и друго,
- технички стандарди на придружни објекти на гробишта,
- технички стандарди за гробни места, гробници и надгробни споменици,
- посебни технички стандарди за крематориуми,
- стандарди за уредување на зелени површини,
- оградување на гробиштата и
- паркиралишта.

(3) Покрај содржините утврдени во ставот (2) од овој член, за гробиштата задолжително се изработува и проект за распоредување на парцели за гробни места. Со проектите за распоредување се определуваат места за погреб, посебни места за погреб на заслужни граѓани или истакнати личности, за погреб на урни (розариуми или колумбарниуми), места за анонимен погреб и места за расејување на пепелта.

(4) Проектот од ставот (3) на овој член го изработува правно лице кое управува со гробиштата.

(5) Одржувањето на гробиштата опфаќа одржување на:

- придружни објекти,
- улици, патеки и зелени површини во гробиштата,
- јавна чистота на гробиштата и гробниците и
- инсталации.

(6) Нормативите и техничките стандарди од ставот (2) на овој член поблиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на комуналните работи во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина и просторното планирање.

(7) За одржувањето на гробиштата, носителот на гробното место на управителот на гробишта му плаќа гробна такса (во натамошниот текст: гробарина) во висина на реалните трошоци за одржување на гробиштата.

(8) Управителот на гробиштата гробарината ја наплатува еднаш годишно.

(9) Висината на гробарината, од ставот (7) на овој член ја определува управителот на гробиштата во согласност со органите на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, според големината и бројот на гробните места.

4. Изградба и одржување на надгробни споменици на гробно место

Член 10

(1) Надгробните споменици се градат согласно со техничките стандарди и нормативи утврдени со членот 9 став (6) од овој закон.

(2) На надгробните споменици се поставуваат обележја и верски симболи според верувањето на умрениото лице или неговото семејство, односно на лицето кое е должно да го изврши погребот.

(3) Не смеат да се градат надгробни споменици и на нив да се испишуваат текстови спротивно на вероисповеста и изразувањето пиетет кон умрениото лице со што се навредува достоинството на умрениот и на припадникот на одредена верска заедница, институција или држава.

(4) Одржувањето на надгробниот споменик на гробното место го врши носителот на гробното место.

(5) Под одржување на надгробен споменик се подразбира негово тековно одржување согласно со намената, во согласност со техничките стандарди и нормативи од ставот (1) на овој член.

5. Затворање и преместување на гробишта

Член 11

(1) Општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, донесува одлука за затворање на гробиштата или дел од нив кога нема можност за погреб, поради просторни и санитарни услови.

(2) Со одлуката од ставот (1) на овој член се определува на кое место, со изградба на нови гробишта или на други постојни гробишта, ќе се преместат гробиштата или дел од нив.

(3) Одлуката од ставот (1) на овој член се објавува во службеното гласило на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, на огласна табла, во средствата за јавно информирање или на веб-страница.

(4) Преместување на гробишта не е дозволено, освен во случај на виша сила (природни катастрофи) или при постојење на јавен интерес утврден со закон.

(5) Преместување на гробиштата се врши задолжително на подрачјето на истата општина, а доколку тоа не е можно, преместувањето на гробиштата се врши на подрачјето на друга општина врз основа на спогодба меѓу тие општини.

(6) Трошоците за преместување паѓаат на товар на општината, на општините во градот Скопје, односно на градот Скопје или на Република Македонија, во зависност од тоа кој орган ја донел одлуката за преместување.

6. Престанок на изградба на нови гробни места

Член 12

Општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, донесуваат одлука за престанок на изградба на нови гробни места на гробишта секогаш кога ќе се утврди дека на гробиштата нема можност за изградба на нови гробни места, но постои можност за погреб во постојните гробни места.

7. Видови гробишта

Член 13

(1) Според верската припадност на умерените лица гробиштата можат да бидат гробишта на определена црква, на верска заедница или на религиозна група согласно со закон.

(2) Според намената гробиштата можат да бидат:

- општи гробишта,
- посебни гробишта и
- спомен гробишта.

(3) Општи гробишта се гробишта во кои се погребани лица:

- припадници на различни верски заедници или религиозни групи,
- без верска припадност,
- војници,
- од масовни катастрофи,
- со статус на црковни великодостојници,
- анонимни и
- заслужни граѓани или истакнати личности.

(4) Посебни гробишта се гробишта во кои се погребани само еден вид на лица од ставот (3) на овој член.

(5) Спомен гробишта се гробишта кои се прогласени за споменици на културата, определени од надлежен орган.

III. УПРАВУВАЊЕ СО ГРОБИШТА

Член 14

(1) Управувањето со гробишта го врши управител на гробишта.

(2) Управувањето со гробишта општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, го врши преку јавно претпријатие за комунални услуги или преку правно лице кое има дозвола за управување со гробишта, врз основа на јавен конкурс (во натамошниот текст: управител на гробишта).

(3) Јавното претпријатие од ставот (2) на овој член е должно за вршење на работите управување со гробишта да води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето на оваа дејност.

(4) Правното лице од ставот (2) на овој член меѓусебните права и обврски со општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје ги уредува со договор.

Дозвола за управување со гробишта

Член 15

(1) Правно лице за да добие дозвола за управување со гробишта, мора да ги исполнува следниве услови:

- 1) да има седиште во Република Македонија;
- 2) да е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија;
- 3) да не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;
- 4) одговорното лице или член на органот на управување на правното лице да не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците од пресудата или да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејноста во траење од една или повеќе години;
- 5) финансиски да е способен, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови за работење да може да ги исполнува во период од 12 месеца, што се докажува со документ за економска и финансиска способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;

6) да е осигурен во осигурително друштво и да приложи писмен доказ за способноста за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето на неговата дејност во согласност со закон и други прописи;

7) да има најмалку пет вработени лица од кои двајца со високо образование (инженер архитект, градежен инженер, инженер за холтикултура или економист) и тројца со средно образование (геодетски техничар, економски техничар, хигиеничар, техничар за холтикултура или чувар), да има соодветна техничка опрема и минимални здравствено-санитарни услови за вршење на дејноста, согласно со прописите за здравствено-санитарна заштита и

8) да не поседува дозвола за вршење на погребални услуги.

(2) Условите од ставот (1) точка 7 на овој член поблиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството.

(3) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи со рок на важење од пет години, со можност за нејзино продолжување на секои пет години, доколку управителот на гробиштата ги исполнува условите пропишани со овој закон. Барањето за продолжување на дозволата се поднесува шест месеца пред истекот на рокот на важење.

(4) Управителот на гробиштата мора во секое време да ги исполнува условите од ставот (1) на овој член, освен условот од ставот (1) точка 5 на овој член.

(5) За издадените дозволи за управување со гробишта органот на државната управа од ставот (3) на овој член води регистар кој постојано се ажурира и се објавува на неговата веб-страница.

(6) Формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за управување со гробишта, како и начинот на издавање и одземање на дозволата и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени дозволи за управител со гробишта ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

Член 16

(1) Ако се утврди дека управителот на гробиштата не го исполнува условот од членот 15 став (1) точка 5 на овој закон, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи со решение ќе му нареди на управителот да ги отстрани недостатоците во рок не подолг од шест месеца од денот на приемот на решението.

(2) Дозволата се одзема ако управителот на гробиштата:

1) престане да исполнува кој било од условите од членот 15 став (1) на овој закон, освен условот од членот 15 став (1) точка 5 на овој закон и

2) не ги отстрани недостатоците во рокот од ставот (1) на овој член.

Член 17

(1) Управителот на гробиштата е должен да ги врши следниве работи:

- изготвување на план за уредување на гробиштата,
- изготвување на проект за парцелизација и начин на доделување на гробно место согласно со планот и динамиката за реализација на урбанистичкиот план,

- изградба и реконструкција на гробишта со придружни објекти,
 - изградба и уредување на патеки и зеленило,
 - водење на дневник и регистар на сите погребани лица,
 - воспоставување и води евиденција на носител на гробно место,
 - утврдување на висината и наплата на надоместокот за обележување и изработка на протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за изградба на гробно место и гроб,
 - утврдување на висината и наплата на надоместокот за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти на гробиштата,
 - утврдување на висината и наплата за доделување на гробно место,
 - определување на висината и наплата на надоместокот за одржување на гробишта (гробарина) и
 - утврдување на ред и работно време на гробиштата и обезбедување на мир на гробиштата.
- (2) Формата и содржината на дневникот и регистарот на сите погребани лица ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

Член 18

(1) Управителот на гробиштата е должен да обезбеди еднакви и недискриминаторски услови за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти на гробиштата на сите физички и правни лица кои имаат дозвола за вршење на погребални услуги, во согласност со овој закон (во натамошниот текст: оператор на погребални услуги), како и на сите физички и правни лица регистрирани за изградба на надгробни споменици (во натамошниот текст: каменорезач).

(2) Управителот на гробиштата е должен при доделување на гробно место, по барање на носителот на гробното место за изградба на надгробен споменик да му издаде протокол за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за изградба на гробно место, а согласно со утврдените нормативи и технички стандарди од членот 9 став (2) на овој закон. Изборот на каменорезач го врши носителот на гробното место.

(3) Управителот на гробиштата на друга општина каде што се врши погребот е должен да дозволи пристап и користење на гробиштата и на придружните објекти на операторот на погребалната услуга што врши превоз на умрено лице од една во друга општина.

(4) За пристап и користење на гробиштата и на придружните објекти на гробиштата, управителот на гробиштата склучува договор со операторите на погребалните услуги и со каменорезачите.

(5) За пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата, на лицата од ставот (1) на овој член, управителот на гробиштата им наплатува надоместок. Висината на трошоците за користење на инфраструктурата на гробиштата (ладилник и мртвечница) за операторот на погребални услуги се определува во зависност од времето на користење на инфраструктурни објекти во единица час-погреб. Висината на трошоците за користење на инфраструктурата на гробиштата за каменорезачот се определува во зависност од времето на користење на инфраструктурни објекти во единица час. Висината на надоместокот ја определува управителот на гробиштата во согласност со органот на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје.

IV. УПОТРЕБА НА ГРОБНО МЕСТО ИЛИ ГРОБНИЦА

Член 19

(1) Заради рационално искористување на гробните места определени со планот за парцелизација и динамика за реализација на урбанистичкиот план, управителот на гробиштата доделува на употреба гробно место само на лице кое има потреба од погребување на умрено лице.

(2) Доделувањето на употреба на гробното место, како лична службеност, се врши врз основа на договор склучен меѓу управителот на гробиштата и носителот на гробното место на неопределено време. Доделувањето на употреба на гробното место се врши според редниот број на гробното место од проектот изработен од управителот на гробиштата.

(3) За доделување на употреба на гробно место носителот на гробното место плаќа еднократен надоместок.

(4) Во договорот, покрај надоместокот од ставот (3) на овој член, носителот на гробното место се обврзува редовно да плаќа и гробарина на управителот на гробиштата заради одржување на гробиштата.

(5) После смртта на носителот на гробното место правото на употреба на гробно место го стекнува неговиот брачен другар, односно неговите наследници врз основа на договор склучен меѓу управителот на гробиштата со еден од законските наследници според наследните редови, во рок од шест месеца од погребот на носителот на гробното место.

(6) Носителот на гробното место правото на употреба на гробното место, може да го отстапи на трети лица врз основа на изјава заверена на нотар.

(7) Изјавата од ставот (6) на овој член, задолжително се доставува до управителот на гробиштата, кој склучува нов договор за доделување на употреба на гробното место со лицето во чија корист е дадена изјавата.

(8) Висината на надоместокот од ставот (3) на овој член ја определува управителот на гробиштата во согласност со органот на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, врз основа на трошоците настанати од изготвување на планот за парцелизација, материјални трошоци за изградба на инфраструктурата и во зависност од местоположбата и големината на гробното место.

(9) Правото на употребата како лична службеност се запишува како право на носителот на гробно место во јавната книга за запишување на правата на недвижностите врз основа на договор склучен меѓу управителот на гробиштата и носителот на гробното место од ставот (2) на овој член.

V. ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

1. Вршење на погребални услуги

Член 20

Погребалните услуги ги вршат физички и правни лица кои имаат дозвола за вршење на погребални услуги.

2. Дозвола за вршење на погребални услуги

Член 21

(1) Физичко или правно лице за да добие дозвола за вршење на погребални услуги мора да ги исполнува следниве услови:

1) да има живеалиште, односно седиште во Република Македонија;

2) да е регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност на погребални и придружни активности;

3) да не е поведена стечајна постапка или постапка за ликвидација;

4) одговорното лице или член на органот на управување на правното лице, односно физичкото лице да не е правосилно осудено за кривично дело во јавните финансии, платниот промет и стопанството или кривични дела против работните односи, додека траат последиците од пресудата или да не му е изречена прекршочна санкција забрана на вршење на дејноста во траење од една или повеќе години;

5) финансиски да е способно, односно своите сегашни и идни обврски, под нормални услови за работење да може да ги исполнува во период од 12 месеца што се докажува со документ за економска и финансиска способност издаден од Централниот регистар на Република Македонија;

6) да е осигурен во осигурително друштво и да приложи писмен доказ за способноста за надоместување на евентуална штета настаната по однос на одговорноста во вршењето на неговата дејност во согласност со закон;

7) да има најмалку три вработени лица со соодветно образование, да поседува соодветна техничка опрема и да ги исполнува минималните здравствено-санитарни услови за вршење на дејноста и

8) да не поседува дозвола за управување со гробишта.

(2) Соодветното образование, техничката опрема и минималните здравствено - санитарни услови за вршење на дејноста, од ставот (1) точка 7 на овој член поблиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството.

(3) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи со рок на важење од пет години со можност за нејзино продолжување на секои пет години, доколку управителот на гробиштата ги исполнува условите пропишани со овој закон. Барањето за продолжување се поднесува шест месеца пред истекот на рокот на важење на дозволата.

(4) Операторот на погребални услуги мора во секое време да ги исполнува условите од ставот (1) на овој член, во спротивно неисполнувањето на кој било од условите на ставот (1) од овој член претставува основ за одземање на дозволата за вршење на погребални услуги.

(5) За издадените дозволи за вршење на погребални услуги органот на државната управа од ставот (3) на овој член води регистар кој постојано се ажурира и се објавува на неговата веб страница.

(6) Формата и содржината на образецот на барањето, формата и содржината на образецот на дозволата за вршење на погребални услуги, начинот на издавање и одземање на дозволата, како и формата и содржината на регистарот за издадени дозволи за вршење на погребални услуги ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

3. Преземање и превоз на умрено лице

Член 22

(1) Преземање и превоз на посмртните останки на умреното лице од местото каде што починало до местото каде што треба да се чува во мртвовечница или до место на погребување се врши со посебно возило наменето за превоз на умрени лица.

(2) По исклучок на ставот (1) од овој член во тешко достапните места и во лоши временски прилики, преземањето и превозот на умреното лице може да се изврши и на друг начин соодветен на условите и можностите специфични за одредена област.

(3) Преземањето на умреното лице се врши по утврдување и издавање на документација од страна на овластено лице со која се констатира дека лицето е умрено.

Член 23

(1) Умреното лице за кое што постои сомневање дека не починало од природна смрт, може да се преземе од местото каде што починало само врз основа на дозвола од органот кој е надлежен за водење на истражна постапка.

(2) Умреното лице за кое постои сомневање дека починало од заразна болест (антракс, дифтерија, колеера, чума, синдром на стекнат недостаток на имунитет, црвен тифус, паратифус А и Б, вирусни хеморагични трески (Ебола, Ласса и Марбург), заразна жолтица или жолта треска), може да се преземе од местото каде што настапила смртта само врз основа на дозвола од Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството го пропишува начинот на преземањето и превозот на посмртните останки на умрени лица кои умреле во елементарни непогоди, масовни несреќи, тероризам, војни и други вонредни околности.

Член 24

(1) Преземање и превоз на посмртните останки подразбира преземање и превоз на посмртни останки до мртвовечницата и од мртвовечница до гробното место, каде што се врши погреб.

(2) Превоз на посмртни останки од ставот (1) на овој член може да се врши само со возила регистрирани исклучиво за таа намена.

(3) По извршениот превоз на посмртните останки на умрените лица од заразни болести, возилото задолжително се дезинфицира согласно со прописите од областа на заштита од заразни болести.

(4) Не е дозволен превоз на посмртни останки на умрени лица со товарни, патнички и други видови возила, освен во случаите од членот 22 став (2) на овој закон.

Член 25

(1) Преземањето и превозот на умреното лице од местото каде што починало до местото каде што се врши погреб, односно од еден на друг крај на територијата на Република Македонија се врши согласно со условите и начинот на преземање и превоз на умреното лице утврдени со овој закон.

(2) Преземањето и превозот на умреното лице од местото каде што починало до местото каде што се врши погреб, кога лицето починало надвор од границите на Република Македонија, а е државјанин на Република Македонија или има живеалиште на територијата на Република Македонија, се врши согласно со условите и на начин утврден со овој закон, со прописите од областа на здравството и меѓународни договори кон кои пристапила или ги ратификувала Република Македонија.

4. Чување на умрено лице

Член 26

(1) Умреното лице по правило се чува во мртвовечница, а по исклучок се чува дома, доколку во местото на погребот нема мртвовечница.

(2) Умреното лице по преземањето од местото каде што починало се превезува до гробишта и се положува во мртвечница во разладна комора.

(3) По исклучок на ставот (1) од овој член, кога погребот го организираат органите на државната власт или органите на единиците на локалната самоуправа можат, со одобрение од надлежен орган за вршење на работите од областа на здравството под одредени услови и во определен временски период, умреното лице да го изложат и чуваат на одредено место надвор од гробиштата, заради искажување на почести.

(4) Верските заедници, по исклучок на ставот (1) од овој член, својот верски великодостојник можат да го изложат и чуваат на место или објект кој е наменет за извршување на верски обреди.

Член 27

(1) Умрените лица од заразни болести задолжително се чуваат во посебна просторија во мртвечницата, а доколку таква нема, до моментот на погребот тие се чуваат во друга просторија која ги исполнува здравствено-санитарните услови.

(2) Посмртните останки на умрените лица од заразни болести не смеат да се изложуваат на одар.

5. Опременување на умрено лице

Член 28

Погребната опрема на умреното лице е право на избор на брачниот другар, неговите наследници или лицето кое е должно да се грижи за неговиот погреб, а во согласност со верската припадност на умреното лице.

6. Погребување

Член 29

(1) Погребувањето на посмртните останки на умреното лице по правило се врши на гробиштата кои се наоѓаат на подрачјето на единиците на локалната самоуправа на која умрениот имал живеалиште.

(2) Погребувањето може да се изврши и на гробишта кои ги одредило умреното лице за време на живот или кои ќе ги одреди лицето од членот 28 на овој закон.

(3) Погребување надвор од гробиштата може да се изврши во случај на евентуални природни и други несреќи, војна, тероризам, епидемии, погребување на црковни великодостојници по одлука на црква, верска заедница или религиозна група, само со одобрение од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.

(4) Република Македонија е должна да се грижи за погребување во гробници во случај на заеднички погреб на посмртни останки на умрени лица од елементарни непогоди и масовни смртни случаи предизвикани од масовни несреќи, епидемии, тероризам, војни или други вонредни околности.

(5) Начинот на издавање на одобрението за погребување надвор од гробиштата и постапката за погребување надвор од гробиштата, ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.

Член 30

(1) За извршување на погреб управителот на гробиштата издава одобрение за погреб.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член се издава само врз основа на приложување на документација од членот 22 став (3) на овој закон.

(3) Погребувањето задолжително се врши од мртвечница. По исклучок, погребувањето може да не се изврши од мртвечница само во случаи ако во општината или населеното место нема мртвечница или ако немало услови посмртните останки да бидат пренесени во мртвечница, како и во други случаи определени од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството или органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.

(4) Погребувањето мора да се изврши без оглед на жителство, државјанство, етничка, расна или верска припадност на умреното лице.

(5) При погребувањето може да се изведуваат верски обреди. Со објектите за вршење на верски обреди кои се наоѓаат на гробиштата управува верската заедница.

Член 31

(1) Погребувањето се врши по истекот на 24 часа од часот на смртта.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во услови на елементарни непогоди и масовни смртни случаи предизвикани од масовни несреќи, епидемии, тероризам, војни или други вонредни околности, кога се врши заеднички погреб, заради потребата од посебни услови за здравствена заштита и идентификација на умрените лица, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството може да определи погребот да се изврши пред истекот на 24 часа.

Член 32

(1) Посмртните останки на умреното лице може да се кремираат само ако за време на животот оставил заверен писмен документ или ако така налаѓаат здравствено-санитарните прописи.

(2) Кремирањето од ставот (1) на овој член се врши на гробишта.

(3) Начинот на кремирање го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

Член 33

(1) Погребот се врши во согласност со желбата на починатиот, изразена за време на живот.

(2) Кога умреното лице за време на живот не изразило своја желба, за тоа одлучува лицето од членот 28 на овој закон.

(3) По желба на умреното лице, изразена за време на живот во писмена форма и заверена на нотар, може да се изврши анонимен погреб.

(4) Анонимниот погреб се врши на посебно определени простор, без означување на името на умреното лице.

(5) Доколку не постојат лица од ставот (2) на овој член, за погребот одлучува органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на трудот и социјалната политика.

Член 34

(1) Погребувањето на умрено лице на гробно место каде што претходно некој бил погребан, не смее да се изврши пред истекот на времето за мирување.

(2) Времето за мирување е време кое мора да помине од последното погребување на исто гробно место. Во гробно место во кое е извршен погреб на посмртни останки на умрено лице, не може да се изврши погреб доколку од претходниот погреб не поминале најмалку три месеца или во рок пократок од три месеца, ако нема можности и услови за проширување на гробиштата.

7. Трошоци за погребување

Член 35

(1) Трошоците за погребување паѓаат на товар на лицата од членот 28 на овој закон.

(2) Доколку не може да се утврди лицето од ставот (1) на овој член и ако умреното лице било корисник на право на постојана парична помош, погребот го врши управителот на гробиштата во местото каде што лицето починало, односно каде што се најдени посмртните останки, а трошоците се на товар на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје доколку поинаку не е договорено меѓу управителот на гробиштата и општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје.

(3) Доколку не може да се утврди последното живеалиште, односно престојувалиште на умреното лице и неговиот идентитет, трошоците паѓаат на товар на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје, на чие подрачје лицето починало или каде што се најдени посмртните останки. Погребувањето во овој случај се врши на посебен дел од гробиштата, а управителот на гробиштата е должен во дневникот и регистарот на сите погребани лица да ги забележи сите податоци за умреното лице.

8. Откопување на гроб

Член 36

(1) Операторот на погребални услуги може да врши откопување на посмртни останки од гроб по барање на членови на потесното семејство на погребаното лице ако сакаат да се преместат посмртните останки на умреното лице од едно во друго гробно место или од едни на други гробишта, на судот или на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.

(2) Откопување на гроб се врши исклучиво по претходно одобрение од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи и од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството.

(3) Откопување на гроб се пријавува на управителот на гробиштата најмалку седум дена пред извршувањето на откопувањето. Со пријавата се приложува и одобрение за откопување од ставот (2) на овој член.

(4) Лицата кои вршат откопување мора да имаат заштитна облека и обувки.

(5) По извршеното откопување на посмртните останки се врши дезинфекција на сандакот, на гробот и на гробното место.

(6) Откопување на гроб во кој се погребани посмртните останки на лице, умрено од заразни болести може да се изврши само со дозвола од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и тоа по истекот на една година од денот на погребот или во пократок временски период ако тоа е во интерес на одредена постапка за утврдување на докази.

(7) Начинот на издавање на одобрението за откопување на гроб и постапката за откопување на гроб ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ

Член 37

Финансирањето на изградбата, реконструкцијата, како и управувањето и одржување на гробиштата се обезбедува од:

- 1) надоместок за одржување на гробиштата - гроба-рина;
- 2) надоместок за пристап и користење на гробишна инфраструктура (мртовечница, ладилник и други инфраструктурни објекти) од операторите на погребалните услуги и каменорезачите;
- 3) надоместок за доделување на употреба на гробно место;
- 4) средства од буџетот на општината, средства од општините во градот Скопје, односно средства од градот Скопје и
- 5) кредити, донации и друго.

VII. НАДЗОР

Член 38

Надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи.

1. Инспекциски надзор

Член 39

Инспекциски надзор над примената на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон го врши Државниот комунален инспекторат преку државни комунални инспектори, односно овластените комунални инспектори на општината, на општините во градот Скопје, односно на градот Скопје (во натамошниот текст: овластен комунален инспектор) и Државниот санитарен и здравствен инспекторат преку државни санитарни и здравствени инспектори.

Член 40

(1) Државниот комунален инспектор, по службена должност, врши инспекциски надзор над јавното претпријатие од членот 14 став (2) на овој закон, дали за вршењето на работите на управување со гробишта води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето на оваа дејност, како и над управителот на гробиштата и операторот на погребални услуги во поглед на тоа дали има дозвола за вршење на дејноста и дали постојано ги исполнува условите од членот 15 или 21 на овој закон.

(2) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор од ставот (1) на овој член државниот комунален инспектор констатира дека јавното претпријатие за вршење на работите на управување со гробишта не води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето на оваа дејност или управителот на гробиштата, односно операторот на погребалните услуги престанал да исполнува некои од пропишаните услови за добивање на дозвола за вршење на дејноста, составува записник во присуство на овластено лице, односно службено лице на инспектираниот субјект, кој го потпишува записникот за утврдената состојба и е должен до надлежниот орган да го поднесе записникот со предлог за одземање на дозволата за вршење на дејноста.

(3) Овластениот комунален инспектор врши инспекциски надзор над работата на управителот на гробиштата, операторот на погребални услуги и каменорезачот, надзор над одржувањето на гробиштата и на придружните објекти, управувањето со гробиштата и начинот на вршењето на погребалните услуги.

(4) Државниот санитарен и здравствен инспектор врши инспекциски надзор дали:

- операторот на погребалните услуги има дозвола за преземање и превоз на умрено лице од заразна болест,
- органот на државната власт или органите на единиците на локалната самоуправа има одобрение за изложување и чување на умереното лице надвор од гробиштата,
- операторот на погребалните услуги има одобрение за погребување надвор од гробиштата и
- операторот на погребалните услуги има дозвола за откопување на посмртните останки на погребано лице умрено од заразна болест.

(5) Доколку општината, општините на градот Скопје, односно градот Скопје не обезбедат или не се во можност да го обезбедат вршењето на инспекцискиот надзор од ставот (3) на овој член, по барање на општината, односно општините на градот Скопје и градот Скопје, инспекцискиот надзор можат да го вршат државните комунални инспектори на нивна сметка.

(6) Меѓусебните односи и вршењето на работите од ставот (5) на овој член се регулираат со договор.

Член 41

Субјектите над кои се врши инспекциски надзор се должни на инспекторите од членот 39 на овој закон, да им овозможат непречено спроведување на инспекцискиот надзор, како и да им ја дадат на увид целокупната документација што е предмет на надзорот.

Член 42

(1) За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, инспекторот од членот 39 на овој закон е должен да состави записник во присуство на овластено лице, односно службено лице на инспектираниот субјект кој го потпишува записникот за утврдената состојба.

(2) Инспекторите од членот 39 ставови (3) и (4) на овој закон по извршениот инспекциски надзор донесуваат решение.

(3) Против решението на овластениот комунален инспектор може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

(4) Против решението на државниот санитарен и здравствен инспектор може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работи од областа на здравството.

2. Надзор над законитоста на работењето на органите на општината, односно на органите на општините на градот Скопје и на органите на градот Скопје

Член 43

(1) Надзор над законитоста на работењето на органите на општината, на органите на општините на градот Скопје, односно на органите на градот Скопје, го врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.

(2) При вршењето на надзорот од ставот (1) на овој член органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи ги врши следниве работи:

1) ја следи законитоста на работата на органите на општината, органите на општините во градот Скопје, односно органите на градот Скопје, презема мерки,

активности и поднесува иницијативи за остварување на надлежностите на органите на општината, органите на општините во градот Скопје, односно на органите на градот Скопје што се однесуваат на оваа дејност;

2) им укажува на органите на општината, органите на општините во градот Скопје, односно на органите на градот Скопје на пречекорувањето на нивните надлежности утврдени со овој закон и предлага соодветни мерки за надминување на таа состојба;

3) укажува на определени материјални и процедурални недостатоци на органите на општината, органите на општините во градот Скопје, односно на органите на градот Скопје кои би можеле да го оневозможат вршењето на работите утврдени со овој закон, а кои се од јавен интерес;

4) дава препораки за доследно спроведување на надлежностите за работите кои треба да ги вршат согласно со овој закон, а на барање на органите на општината, органите на општините во градот Скопје, односно на органите на градот Скопје и

5) го следи навременото донесување на актите на органите на општината, органите на општините во градот Скопје, односно на органите на градот Скопје утврдени со овој закон.

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 44

(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) не ги одржува гробиштата согласно со членот 9 став (5) од овој закон;

2) не води посебно сметководство за приходите остварени од вршењето на дејноста управување со гробишта (член 14 став (3));

3) врши управување со гробишта без дозвола (член 15 став 1);

4) врши управување со гробиштата спротивно на членот 17 од овој закон;

5) не обезбеди еднакви и недискриминаторски услови за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и придружните објекти на гробиштата на оператор на погребални услуги и камениорезач (член 18 став (1));

6) врши погребални услуги без дозвола за вршење на погребални услуги (член 20);

7) изврши погребување надвор од гробиштата при евентуални природни и други несреќи, војна, тероризам, епидемии, погребување на црковни великодостојници по одлука на црква, верска заедница или религиозна група, без одобрение (член 29 став (3));

8) не издаде одобрение за извршување на погребување, по приложување на документација со која е констатирано дека лицето е умрено (член 30 ставови (1) и (2));

9) врши откопување на гробно место без претходно одобрение од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи и од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството (член 36 став (2)) и

10) врши откопување на гробно место во кое е погребано умрено лице од заразни болести без дозвола органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството (член 36 став (6)).

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице прекршочна санкција забрана за вршење дејност или должност во траење од една до три години.

(3) За прекршокот од ставот (1) точки 8 и 9 на овој член овластениот комунален инспектор може на самото место да изрече глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице, при што на сторителот на прекршокот ќе му достави покана за плаќање на глобата која треба да ја плати во рок од осум дена од денот на доставувањето на поканата.

(4) Ако сторителот не ја плати глобата од ставот (3) на овој член во рокот определен со поканата, овластениот комунален инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Член 45

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) не изготви проект за распоредување на парцели за гробни места (член 9 став (3));

2) гради надгробни споменици спротивно на членот 10 став (1) од овој закон;

3) гради надгробни споменици и испишува текстови спротивно на членот 10 став (3) од овој закон;

4) не води дневник и регистар на сите погребани лица (член 17 став (1) алинеја 5);

5) не воспостави и води евиденцијата на носител на гробно место (член 17 став (1) алинеја 6);

6) нема утврдено ред и работно време на гробиштата или не се придржува кон утврдениот ред и работно време на гробиштата (член 17 став (1) алинеја 11);

7) не издаде протокол согласно со членот 18 став (2) од овој закон;

8) не дозволи пристап и користење на комуналната инфраструктура и придружните објекти согласно со членот 18 став (3) од овој закон;

9) врши преземање и превоз на посмртните останки на умреното лице со возило кое не е наменето за превоз на умрени лица (член 22 став (1));

10) врши преземање на умрено лице без документација издадена од овластено лице за констатирана смрт (член 22 став (3));

11) возилото регистрирано за превоз на посмртни останки на умрени лица го користи за други намени (член 24 став (2));

12) не изврши дезинфекција на возилото (член 24 став (3));

13) врши превоз на посмртни останки на умрени лица со товарни и патнички и други видови возила (член 24 став (4));

14) изврши изложување на одар на умрени лица од заразни болести (член 27 став (2));

15) издаде одобрение за погреб без документација со која е констатирано дека лицето е умрено (член 30 став (2));

16) изврши погребување на умрено лице во гробно место пред истекот на времето за мирување (член 34 став (1));

17) лицата кои вршат откопување немаат заштитна облека и обувки (член 36 став (4));

18) по извршеното откопување на посмртните останки не изврши дезинфекција на сандакот, гробот и гробното место (член 36 став (5)) и

19) не им овозможи непречено вршење на инспекциски надзор на инспекторите од членот 39 на овој закон и не им ја даде на увид целата документација што е предмет на надзорот (член 41).

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице прекршочна санкција забрана за вршење дејност или должност во траење од една до три години.

(3) За прекршок од ставот (1) точки 10, 12, 14 и 18 на овој член овластениот комунален инспектор може на самото место да изрече глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице, при што на сторителот на прекршокот ќе му достави покана за плаќање на глобата која треба да ја плати во рок од осум дена од денот на доставувањето на поканата.

(4) Ако сторителот не ја плати глобата од ставот (3) на овој член во рокот определен со поканата, овластениот комунален инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Член 46

(1) За прекршоците од членовите 44 и 45 на овој закон овластениот комунален инспектор може на сторителот на прекршокот да му предложи посредување и постигнување на согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, други давачки или да ги отстрани последиците од прекршокот.

(2) Инспекторот од ставот (1) на овој член составува записник за прекршокот во кој се констатира согласноста на двете страни за покренување на постапка за посредување. Записникот се потпишува од двете страни.

(3) Постапката за посредување се покренува со доставување на записникот од ставот (2) на овој член до Комисијата за посредување, во рок од три дена од денот на неговото составување и потпишување.

(4) Постапката за посредување се води пред Комисија за посредување формирана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи (во натамошниот текст: Комисијата).

(5) Комисијата е составена од три члена од кои еден е претседател. Членовите на Комисијата се избираат од редот на државните службеници вработени во органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи. Еден од членовите на Комисијата е дипломиран правник.

(6) Претседателот на Комисијата е должен постапката да ја започне во рок од 24 часа од денот на приемот на записникот.

(7) Комисијата работи на седница на која задолжително присуствува претставник од сторителот на прекршокот и овластениот комунален инспекторат.

(8) За постигнатата согласност во постапката за посредување се склучува спогодба со сторителот на прекршокот.

(9) Во спогодбата се утврдуваат обврски за сторителот на прекршокот, и тоа:

- висина и начин на плаќање на глобата,

- висина и начин на плаќање на други давачки и трошоци и

- мерки кои треба да ги преземе за отстранување на последиците од прекршокот.

(10) Во случаите во кои е постигната согласност во постапката за посредување, глобата на сторителот за сторениот прекршок може да биде намалена за една половина од максимум пропишаната глоба за прекршокот.

(11) Комисијата е должна да води евиденција за поведените постапки за посредување и нивниот исход.

(12) Спогодбата од ставот (8) на овој член има сила на извршна исправа.

(13) Ако постапката за посредување не успее, се поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд за прекршоци.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

(1) Општината, односно општините во градот Скопје и градот Скопје се должни своето работење да го усогласат со одредбите од овој закон во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Јавните претпријатија и други правни лица кои до денот на влегувањето во сила на овој закон вршеле работи на одржување на гробишта и вршење на погребални услуги, се должни своето работење да го усогласат со одредбите од овој закон во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 48

Црква, верска заедница или религиозна група, доколку на сопствено земјиште има изградено гробишта согласно со урбанистички план до денот на влегувањето во сила на овој закон, се должни управувањето со гробиштата да го усогласат со одредбите на овој закон, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 49

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 50

Одредбите од членот 32 на овој закон ќе се применуваат од денот на изградбата на крематориум на територијата на Република Македонија.

Член 51

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за гробишта ("Службен весник на СРМ" број 18/73), како и членот 3 став 1 точка 11, членот 10 став 3 алинеја 5 и членот 29 став 1 алинеја 10 од Законот за комунални дејности ("Службен весник на Република Македонија" број 45/97).

Член 52

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR VARREZA DHE SHËRBIMET E VARROSJES

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet mënyra e përcaktimit, ndërtimit, mirëmbajtjes, përdorimit dhe llojet e varrezave, menaxhimi me varrezat, përdorimi i vendvarrimit dhe varrit masiv, kushtet dhe mënyra e kryerjes së shërbimeve të varrosjes, ndërtimi i përmendoreve mbi varre, si dhe mbikëqyrja e zbatimit të këtij ligji.

Neni 2

Varrezat si të mira në përdorim të përgjithshëm, janë në pronësi të Republikës së Maqedonisë, gëzojnë mbrojtje të veçantë dhe shfrytëzohen në kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me këtë ligj.

Neni 3

Shprehjet e veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë kuptimin si vijojnë:

1. Varreza janë trojet ndërtimore të ndërtuara ose të pandërtuara, të parapara për ndërtimin e vendvarrimeve dhe objekteve shoqëruese, të dedikuara për varrosje (groposje).

2. Varre masive janë hapësirat e caktuara për varrosje të përbashkët të kufomave të personave të vdekur nga fatkeqësitë elementare dhe rastet masive të vdekjes, të shkaktuara nga fatkeqësitë masive, epidemitë, terrorizmi, lufta ose rrethana të tjera të jashtëzakonshme.

3. Varreza të përbashkëta dhe sterna eshtrash janë hapësirat e caktuara për vendosjen e kufomave të personave të vdekur në një vendvarrim.

4. Vendvarrim është pjesa e varrezave me sipërfaqe të caktuar të ndërtuar ose të pandërtuar, e dedikuara për varrosje, si tuall ndërtimor i ndërtuar ose i pandërtuar, ndërsa te krematorët hapësira e rregulluar për ruajtjen e urnave (rozariumet horizontale dhe kolumbariumet vertikale).

5. Varr është pjesa e vendvarrimit ku vendoset kufoma e personit të vdekur.

6. Bartës i vendvarrimit është personi fizik që ka servitut personal në vendvarrim, të vendosur në llogari të truallit ndërtimor të Republikës së Maqedonisë.

7. Shërbime për varrosje janë lloji i veprimtarisë së komunaleve që nënkupton: marrjen, ruajtjen, pajisjen dhe transportimin e personit të vdekur deri në vendvarrim dhe varrosjen ose djegien.

8. Objekte shoqëruese të varrezave janë kapelat me frigorifer, krematorët, ndërtesat administrative, objektet e veçanta për djegien e mbetjeve dhe materialit tjetër hedhurinash nga varrezat, objektet fetare, objektet hoteliere, objektet sanitare, pusët me ujë industrial, objektet për veprimtari shërbyese (shitoret për shitjen e qirinjeve dhe luleve).

9. Varrosje është vendosja e kufomave në varr apo varr masiv, djegia e kufomës së personit të vdekur ose hedhja e hirit.

10. Udhëheqës i varrezave është ndërmarrja publike ose personi tjetër juridik, që kryen punë të ndërtimit, rikonstruimit, administrimit dhe mirëmbajtjes së varrezave.

11. Taksë varri është kompensimi për mirëmbajtjen e varrezave.

12. Mirëmbajtje e varrezave është mirëmbajtja vijuese dhe investuese e infrastrukturës së komunaleve dhe objekteve shoqëruese të varrezave, që nënkupton kryerjen e punëve për ruajtjen e kërkesave themelore të objektit gjatë përdorimit të tij.

13. Operator i shërbimeve të varrosjes është personi fizik ose juridik, që i kryen punët e marrjes së personit të vdekur nga vendi ku ka vdekur, transportimin deri në kapelë, ruajtjen, pajisjen dhe transportimin e personit të vdekur deri në vendvarrim, varrosjen ose djegien.

14. Pajisje e varrosjes janë sendet e nevojshme për pajisjen dhe kryerjen e varrosjes së personit të vdekur.

15. Përmendore mbi varr janë objektet për shënimin e vendvarrimit, të ndërtuara në pamje dhe formë sipas zakoneve fetare dhe normativave teknike dhe standardeve.

16. Zhvarrim i varrit përkatësisht i varrit masiv është nxjerrja e kufomave dhe zhvendosja e tyre në vendvarrim përkatësisht varr masiv të ri.

Neni 4

(1) Qëllimet themelore të këtij ligji janë:
- ndarja e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së varrezave si objekte të infrastrukturës themelore të komunaleve dhe
- kryerja e shërbimeve të varrosjes.

(2) Kryerja e veprimtarisë së menaxhimit me varreza dhe kryerja e veprimtarisë së shërbimeve të varrosjes janë jokoherente.

Neni 5

(1) Mirëmbajtja e varrezave, varreve masive dhe varreve dhe ofrimi i shërbimeve të varrosjes si veprimtari me interes publik, janë në kompetencë të vetadministrimit lokal.

(2) Shërbimet e varrosjes nga paragrafi (1) i këtij neni, mund t'i kryejnë personat fizikë dhe juridikë, në kushte dhe në mënyrë të përcaktuara me këtë ligj dhe me ligj tjetër.

Neni 6

Mirëmbajtja e varrezave, varreve masive dhe varreve ushtarëve të varrosur në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe jashtë vendit, si dhe të pjesëtarëve të armatave ose ushtrive të huaja nga luftërat e përparshme që janë zhvilluar në territorin e Republikës së Maqedonisë, rregullohet me ligj të veçantë, përveç në rastet kur këto varre masive dhe varre janë pjesë përbërëse e varrezave të përgjithshme ekzistuese në Republikën e Maqedonisë.

II. VARREZAT

1. E drejta në varreza dhe vendvarrim

Neni 7

(1) Të gjithë personat fizikë dhe juridikë kanë të drejtë që t'i shfrytëzojnë varrezat.

(2) Komuna, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qyteti i Shkupit, për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave, e themelojnë të drejtën e qiramarrjes afatgjate të truallit ndërtimor në pronësi të Republikës së Maqedonisë, për këtë lidhin marrëveshje për themelimin e asaj të drejte me Republikën e Maqedonisë, përkatësisht me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e truallit ndërtimor dhe obligativisht e regjistrojnë në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive.

(3) Personat fizikë e themelojnë të drejtën e përdorimit të vendvarrimit si servitut personal.

2. Mënyra e përcaktimit të varrezave

Neni 8

(1) Komuna, komunat e qytetit të Shkupit, përkatësisht Qyteti i Shkupit me plan urbanistik e përcaktojnë truallin ndërtimor të dedikuar për varreza, në pajtim me dispozitat për planifikim hapësitor dhe urbanistik.

(2) Ndërtimi i varrezave të reja, si dhe zgjerimi i varrezave ekzistuese do të parashihet me planin urbanistik të komunës, komunave të qytetit të Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit, në bazë të të dhënave statistikore të zhvillimit të paraparë të numrit të popullatës dhe shkallës së vdekshmërisë të popullatës së rajonit të caktuar.

(3) Gjatë përpilimit të planit urbanistik nga paragrafi (1) i këtij neni, komuna, komunat e qytetit të Shkupit, përkatësisht Qyteti i Shkupit, janë të obliguar që të sigurojnë dhe planifikojnë hapësirë për varreza, si dhe pjesë të varrezave për varrosjen e personave me status të veçantë në aspektin e pozitës sociale, personave anonimë, personave të mbytur në fatkeqësi elementare dhe lloje të tjera të katastrofave, personave ushtarakë, qytetarëve të merituar ose personave të spikatur dhe parisë kishitare. Në vendet ku jetojnë pjesëtarë të besimeve të ndryshme, në plan caktohen pjesë të veçanta të varrezave për secilin besim ose caktohen varreza të veçanta të ndara për secilin besim veç e veç, nëse këtë e lejon mundësia për përfshirjen e truallit të ri ndërtimor, e në pajtim me këtë ligj dhe ligj tjetër.

(4) Dy apo më tepër komuna, mund të kenë varreza të përbashkëta, me ç'rast me marrëveshje do t'i rregullojnë çështjet për ndërtimin, rikonstruimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e varrezave dhe kryerjen e shërbimeve të varrosjes.

(5) Gjatë planifikimit të varrezave në vendbanime me mbi 5 000 banorë, obligativisht parashihet kapelë me aparate për ftohje, përkatësisht hapësirë e veçantë e caktuar dhe e rregulluar, për ruajtjen dhe ekspozimin në katafalk, të kufomës së personit të vdekur.

3. Ndërtimi, rikonstruimi dhe mirëmbajtja e varrezave

Neni 9

(1) Varrezat ndërtohen, rikonstruohen ose mirëmbahen në pajtim me këtë ligj, me dispozitat për ndërtim, me dispozitat për mbrojtjen e mjedisit jetësor, dhe me dispozitat për mbrojtjen shëndetësore dhe sanitare.

(2) Normativat, standardet teknike dhe kushtet e tjera shëndetësore sanitare për ndërtimin dhe rikonstruimin e varrezave, objekteve shoqëruese dhe infrastrukturës, i përfshijnë përmbajtjet si vijojnë:

- dimensionimin e varrezave, varreve masive dhe vendvarrimeve, për varrosje varësisht nga lloji i varrezave;
- infrastrukturën e veçantë dhe objektet shoqëruese të varrezave;

- parametrat për truallin që mund të jenë të përshtatshme për varreza nga aspekti ekologjik, shëndetësor sanitar, ambiental, i komunikacionit dhe nga aspekti i largësisë optimale nga vendbanimi, karakteristikat hidrogjeologjike të truallit etj.

- standardet teknike të objekteve shoqëruese të varrezave;

- standardet teknike për vendvarrimet, varret masive, përmendoret mbi varre;

- standardet e veçanta teknike për krematorët;

- standardet për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra;

- rrethimin e varrezave dhe

- parkingjet.

(3) Krahas përmbajtjeve të përcaktuara në paragrafin (2) të këtij neni, për varrezat obligativisht përpilohet edhe projekti për ndarjen e ngastrave për vendvarrime. Me projektet për ndarje caktohen vendet për varrosje, vendet e veçanta për varrosjen e qytetarëve të merituar ose personave të spikatur, për varrosjen e urnave (rozariume ose kolumabriume), vendet për varrosje anonime dhe vendet për hedhjen e hirit.

(4) Projektin nga paragrafi (3) i këtij neni, e përpilon personi juridik i cili menaxhon me varrezat.

(5) Mirëmbajtja e varrezave e përfshin mirëmbajtjen e:

- objekteve shoqëruese;

- rrugëve, rrugicave dhe sipërfaqeve të gjelbra në varreza;

- pastërtisë publike të varrezave dhe varreve masive dhe

- instalimeve.

(6) Normativat dhe standardet teknike nga paragrafi (2) i këtij neni, më afërsisht i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve të komunaleve, në pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë dhe ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësitor.

(7) Për mirëmbajtjen e varrezave, bartësi i vendvarrimit udhëheqësit të varrezave, ia paguan taksën e varrit (në tekstin e mëtejme: taksë varri) në lartësinë e shpenzimeve reale për mirëmbajtjen e varrezave.

(8) Udhëheqësi i varrezave, taksën e varrit e arkëton një herë në vit.

(9) Lartësinë e taksës së varrit nga paragrafi (7) i këtij neni, e përcakton udhëheqësi i varrezave, në pajtim me organet e komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit, sipas madhësisë dhe numrit të vendvarrimeve.

4. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e përmendoreve mbi varre të vendvarrimit

Neni 10

(1) Përmendoret mbi varre, ndërtohen sipas standardeve teknike dhe normativeve të përcaktuara me nenin 9 paragrafi (6) i këtij ligji.

(2) Në përmendoret mbi varre vendosen shenja dhe simbole fetare, sipas besimit të personit të vdekur ose familjes së tij, përkatësisht të personit që është i obliguar ta kryejë varrosjen.

(3) Nuk guxojnë të ndërtohen përmendore mbi varre dhe në to të shkruhen tekste në kundërshtim me besimin dhe shprehjen e respektit ndaj personit të vdekur, me çfarë cenohet dinjteti i personit të vdekur dhe i pjesëtarit të bashkësisë së caktuar fetare, institucionit ose shtetit.

(4) Mirëmbajtjen e përmendores mbi varr të vendvarrimit, e kryen bartësi i vendvarrimit.

(5) Me mirëmbajtje të përmendores mbi varr, nënkuptohet mirëmbajtja e e saj vijuese sipas dedikimit, në pajtim me standardet teknike dhe normativat nga paragrafi (1) i këtij neni.

5. Mbyllja dhe zhvendosja e varrezave

Neni 11

(1) Komuna, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qyteti i Shkupit, merr vendim për mbylljen e varrezave ose një pjesë të tyre, kur nuk ka mundësi për varrosje, për shkaqe hapësinore dhe sanitare.

(2) Me vendimin nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohet në cilin vend, me ndërtimin e varrezave të reja ose në varrezat e tjera ekzistuese, do të zhvendosen varrezat ose një pjesë e tyre.

(3) Vendimi nga paragrafi (1) i këtij neni, publikohet në gazetën zyrtare të komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit, në tabelën e shpalljeve, në mjetet e informimit publik ose në ueb faqen.

(4) Zhvendosja e varrezave nuk lejohet, përveç në rastet e fuqisë madhore (katastrofave natyrore) ose kur ekziston interesi publik i përcaktuar me ligj.

(5) Zhvendosja e varrezave kryhet obligativisht, në rajonin e komunës së njëjtë, e nëse kjo është e mundur, zhvendosja e varrezave kryhet në rajonin e komunës tjetër, në bazë të marrëveshjes ndërmjet atyre komunave.

(6) Shpenzimet e zhvendosjes janë në llogari të komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit ose të Republikës së Maqedonisë, varësisht nga ajo se cili organ e ka miratuar vendimin për zhvendosje.

6. Ndërprerja e ndërtimit të vendvarrimeve të reja

Neni 12

Komuna, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qyteti i Shkupit, miratojnë vendim për ndërprerjen e ndërtimit të vendvarrimeve të reja të varrezave, përherë kur do të konfirmohet se në varreza nuk ka mundësi për ndërtimin e vendvarrimeve të reja, por ekziston mundësia për varrosje në vendvarrimet ekzistuese.

7. Llojet e varrezave

Neni 13

(1) Sipas përkatësisë fetare të personave të vdekur, varrezat mund të jenë varreza të kishës së caktuar, të bashkësisë fetare ose të grupit religjioz, në pajtim me ligjin.

(2) Sipas dedikimit varrezat mund të jenë:

- varreza të përgjithshme
- varreza të veçanta dhe

- varreza përkujtimore

(3) Varreza të përgjithshme janë varreza në të cilat janë varrosur personat:

- pjesëtarë të bashkësive fetare ose grupeve religjioze të ndryshme;

- pa përkatësi fetare;

- ushtarë;

- nga katastrofat masive;

- me statusin e parisë kishtare;

- anonimë dhe

- qytetarë të merituar ose persona të spikatur.

(4) Varreza të veçanta janë varrezat në të cilat janë varrosur, vetëm njëri nga llojet e personave nga paragrafi (3) i këtij neni.

(5) Varreza përkujtimore janë varrezat që janë shpallur si monumete të kulturës, të përcaktuara nga organi kompetent.

III. MENAXHIMI ME VARREZA

Neni 14

(1) Menaxhimin me varrezat e kryen udhëheqësi i varrezave.

(2) Menaxhimin me varrezat komuna, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qyteti i Shkupit, e kryejnë përmes ndërmarrjes publike për shërbime të komunaleve ose përmes personit juridik që ka leje për menaxhim me varreza, në bazë të konkursit publik (në tekstin e mëtejme: drejtor i varrezave).

(3) Ndërmarrja publike nga paragrafi (2) i këtij neni, është e obliguar që për kryerjen e punëve të menaxhimit me varreza, të mbajë kontabilitet të veçantë për hyrjet e realizuara nga kjo veprimtari.

(4) Personi juridik nga paragrafi (2) i këtij neni, të drejtat dhe obligimet e ndërsjella me komunën, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetin e Shkupit i rregullon me marrëveshje.

Leja për menaxhim me varreza

Neni 15

(1) Personi juridik për të marrë leje për menaxhim me varreza, doemos duhet t'i plotësojë kushtet si vijojnë:

1) Të ketë seli në Republikën e Maqedonisë;

2) Të jetë i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë;

3) Të mos jetë ngritur procedura e falimentimit ose e likuidimit;

4) Personi përgjegjës ose anëtari i organit të administrimit të personit juridik, të mos jetë i dënuar në mënyrë të plotfuqishme për veprë penale në financat publike, qarkullimin pagesor dhe ekonomi ose veprë penale kundër marrëdhënieve të punës, derisa zgjasin pasojat nga aktgjykimi, ose të mos i jetë kumtuar sanksioni kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një apo më tepër vitesh;

5) Financiarisht të jetë i aftë, përkatësisht obligimet e tij të tanishme dhe të ardhshme, në kushte normale për punë, të mund t'i plotësojë në periudhën prej 12 muajsh, që dëshmohet me dokument për aftësinë ekonomike dhe financiare, të lëshuar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë;

6) Të jetë i siguruar në shoqëri sigurimesh dhe të paraqesë dëshmi me shkrim, për aftësinë e kompensimit të dëmit eventual të shkaktuar, lidhur me përgjegjësinë në kryerjen e veprimtarisë së tij, në pajtim me ligjin dhe dispozitat tjera;

7) Të ketë së paku pesë persona të punësuar, prej të cilëve dy me arsimim sipëror (inxhinier arkitekt, inxhinier i ndërtimtarisë, inxhinier për hortilukturë ose ekonomist)

dhe tre me arsimim të mesëm (teknik gjeodezie, teknik ekonomik, punëtor higjienik, teknik për hortikulturë ose roje), të ketë pajisje përkatëse teknike dhe kushte minimale shëndetësore sanitare për kryerjen e veprimtarisë, në pajtim me dispozitat për mbrojtje shëndetësore sanitare dhe

8) Të mos posedojë leje për kryerjen e shërbimeve të varrosjes.

(2) Kushtet nga paragrafi (1) pika 7 e këtij neni, më afërsisht i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve, në pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë.

(3) Lejen nga paragrafi (1) i këtij nen e lëshon organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve, me afat të vlefshmërisë prej pesë vitesh, me mundësi për vazhdimin e saj në çdo pesë vite, nëse udhëheqësi i varrezave i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj. Kërkesa për vazhdimin e lejes, paraqitet gjashtë muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë.

(4) Udhëheqësi i varrezave, doemos duhet në çdo kohë t'i plotësojë kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç kushtit nga paragrafi (1) pika 5 e këtij neni.

(5) Për lejet e lëshuara për menaxhim me varreza, organi i administratës shtetërore nga paragrafi (3) i këtij neni mban regjistër, i cili vazhdimisht përditësohet dhe publikohet në ueb faqen e tij.

(6) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës, formën dhe përmbajtjen e formularit të lejes për menaxhim me varreza, si dhe mënyrën e lëshimit dhe heqjes së lejes, dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e udhëheqjes së regjistrit për lejet e lëshuara për udhëheqës me varreza, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve.

Neni 16

(1) Nëse konfirmohet se udhëheqësi i varrezave nuk e plotëson kushtin nga neni 15 paragrafi (1) pika 5 e këtij ligji, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve, me aktvendim do ta urdhërojë udhëheqësin që t'i evitojë mangësitë në afat jo më të gjatë se gjashtë muaj, nga dita e pranimit të aktvendimit.

(2) Leja hiqet nëse udhëheqësi i varrezave:

1) pushon me plotësimin e cilitdo nga kushtet e neni 15 paragrafi (1) të këtij ligji, përveç kushtit nga neni 15 paragrafi (1) pika 5 e këtij ligji dhe

(2) në afatin nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i eviton mangësitë.

Neni 17

(1) Udhëheqësi i varrezave është i obliguar që t'i kryejë punët si vijojnë:

- përgatitjen e planit për rregullimin e varrezave;
- përgatitjen e projektit për parcelimin dhe mënyrën e ndarjes së vendvarrimit, në pajtim me planin dhe dinamikën për realizimin e planit urbanistik;
- ndërtimin dhe rikonstruimin e varrezave me objektet shoqëruese;
- ndërtimin dhe rregullimin e rrugicave dhe gjelbërimit;
- mbajtjen e ditarit dhe regjistrit për të gjithë personat e varrosur;
- e vendos dhe e mban evidencën e bartësit të vendvarrimit;
- përcaktimin e lartësisë dhe arkëtimin e kompensimit për shënimin dhe përpilimin e protokollit për vijën rregulluese, ndërtimore dhe të nivelimit, me përcaktimin e sipërfaqes për ndërtimin e vendvarrimit;

- përcaktimin e lartësisë dhe arkëtimin e kompensimit për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së komunaleve të varrezave dhe objekteve shoqëruese të varrezave;

- përcaktimin e lartësisë dhe arkëtimin për ndarjen e vendvarrimit;

- përcaktimin e lartësisë dhe arkëtimin e kompensimit për mirëmbajtjen e varrezave (taksës së varrit) dhe

- përcaktimin e rendit dhe orarit të punës në varreza dhe sigurimin e qetësisë në varreza.

(2) Formën dhe përmbajtjen e ditarit dhe regjistrin për të gjithë personat e varrosur, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve.

Neni 18

(1) Udhëheqësi i varrezave është i obliguar që t'u sigurojë kushte të njëjta dhe jodiskriminuese për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së komunaleve të varrezave dhe objekteve shoqëruese të varrezave, të gjithë personave fizikë dhe juridikë që kanë leje për kryerjen e shërbimeve të varrosjes, në pajtim me këtë ligj (në tekstin e mëtejshëm: operatori i shërbimeve të varrosjes) si dhe të gjithë personave fizikë dhe juridikë të regjistruar për ndërtimin e përmendoreve mbi varreza (në tekstin e mëtejshëm: gurpunuesi).

(2) Udhëheqësi i varrezave është i obliguar që gjatë ndarjes së vendvarrimit, me kërkesën e bartësit të vendvarrimit për ndërtimin e përmendores mbi varr, t'i lëshojë protokoll për vijën rregulluese, ndërtimore dhe të nivelimit, me përcaktimin e sipërfaqes për ndërtimin e vendvarrimit, e në pajtim me normativat dhe standardet teknike të përcaktuara nga neni 9 paragrafi (2) i këtij ligji. Zgjedhjen e gurpunuesit e kryen bartësi i vendvarrimit.

(3) Udhëheqësi i varrezave të komunës tjetër ku kryhet varrosja, është i obliguar që t'i lejojë qasje dhe shfrytëzimin e varrezave dhe të objekteve shoqëruese operatorit të shërbimit të varrosjes, që e kryen transportimin e personit të vdekur, nga njëra komunë në komunën tjetër.

(4) Për qasje dhe shfrytëzim të varrezave dhe të objekteve shoqëruese të varrezave, udhëheqësi i varrezave lidh marrëveshje me operatorët e shërbimeve të varrosjes dhe me gurpunuesit.

(5) Për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së varrezave, personave nga paragrafi (1) i këtij neni udhëheqësi i varrezave u arkëton kompensim. Lartësia e kompensimeve për shfrytëzimin e infrastrukturës së varrezave (frigoriferit dhe kapelës) për operatorin e shërbimeve të varrosjes, përcaktohet varësisht nga koha e shfrytëzimit të objekteve të infrastrukturës në njësi orë-varrosje. Lartësia e kompensimeve për shfrytëzimin e infrastrukturës së varrezave për gurpunuesin, përcaktohet varësisht nga koha e shfrytëzimit të objekteve të infrastrukturës në njësi orë. Lartësinë e kompensimit e përcakton udhëheqësi i varrezave, në pajtim me organin e komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit.

IV. PËRDORIMI I VENDVARRIMIT OSE VARRIT MASIV

Neni 19

(1) Për shfrytëzimin racional të vendvarrimeve, të përcaktuara me planin për parcelizim dhe dinamikën për realizimin e planit urbanistik, udhëheqësi i varrezave ia ndan për përdorim vendvarrimin vetëm personit që ka nevojë për varrosjen e personit të vdekur.

(2) Ndarja për përdorimin e vendvarrimit, si servitut personal, kryhet në bazë të marrëveshjes së lidhur ndërmjet udhëheqësit të varrezave dhe bartësit të vendvarrimit për kohë të pacaktuar. Ndarja për përdorimin e vendvarrimit, kryhet sipas numrit rendor të vendvarrimit, nga projekti i përpiluar prej udhëheqësit të varrezave.

(3) Për ndarjen në përdorim të vendvarrimit, bartësi i vendvarrimit paguan kompensim të njëhershëm.

(4) Në marrëveshje përveç kompensimit nga paragrafi (3) i këtij neni, bartësi i vendvarrimit obligohet që rregullisht t'ia paguajë edhe taksën e varrit udhëheqësit të varrezave, për mirëmbajtjen e varrezave.

(5) Pas vdekjes së bartësit të vendvarrimit, të drejtën e përdorimit të vendvarrimit e fitojnë bashkëshorti i tij, përkatësisht trashëgimtarët e tij, në bazë të marrëveshjes së lidhur ndërmjet udhëheqësit të varrezave me njërin nga trashëgimtarët ligjorë sipas radhëve të trashëgimisë, në afat prej gjashtë muajsh nga varrosja e bartësit të vendvarrimit.

(6) Bartësi i vendvarrimit, të drejtën e përdorimit të vendvarrimit, mund t'ua lëshojë personave të tretë, në bazë të deklaratës së vërtetuar të noteri.

(7) Deklarata nga paragrafi (6) i këtij neni, obligativisht dorëzohet te udhëheqësi i varrezave, i cili lidh marrëveshje të re për ndarjen në përdorim të vendvarrimit, me personin në dobi të të cilit është dhënë deklarata.

(8) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (3) i këtij neni, e përcakton udhëheqësi i varrezave, në pajtim me organin e komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit, në bazë të shpenzimeve të krijuara nga përpilimi i planit për parcelizim, shpenzimeve materiale për ndërtimin e infrastrukturës, dhe varësisht nga pozita e vendit dhe madhësia e vendvarrimit.

(9) E drejta e përdorimit si servitut personal, regjistrohet si e drejtë e bartësit të vendvarrimit në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive, në bazë të marrëveshjes së lidhur ndërmjet udhëheqësit të varrezave dhe bartësit të vendvarrimit nga paragrafi (2) i këtij neni.

V. SHËRBIMET E VARROSJES

1. Kryerja e shërbimeve të varrosjes

Neni 20

Shërbimet e varrosjes i kryejnë personat fizikë dhe juridikë, që kanë leje për kryerjen e shërbimeve të varrosjes.

2. Leja për kryerjen e shërbimeve të varrosjes

Neni 21

(1) Personi fizik ose juridik për të marrë leje për kryerjen e shërbimeve të varrosjes, doemos duhet t'i plotësojë kushtet si vijojnë:

1) Të ketë vendbanim përkatësisht seli në Republikën e Maqedonisë;

2) Të jetë i regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë, për kryerjen e veprimtarisë së aktiviteteve të varrosjes dhe aktiviteteve shoqëruese;

3) Të mos jetë ngritur procedura e falimentimit ose procedura e likuidimit;

4) Personi përgjegjës ose anëtar i organit të administrimit të personit juridik, përkatësisht personi fizik, të mos jetë i dënuar në mënyrë të plotfuqishme për veprë penale në financat publike, qarkullimin pagesor dhe ekonomi ose vepra penale kundër marrëdhënieve të punës, derisa zgjasin pasojat nga aktgjykimi, ose të mos i jetë kumtuar sanksioni kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej një apo më tepër vitesh;

5) Financiarisht të jetë i aftë, përkatësisht obligimet e tij të tanishme dhe të ardhshme, në kushte normale për punë, të mund t'i plotësojë në periudhën prej 12 muajsh, që dëshmohet me dokument për aftësinë ekonomike dhe financiare, të lëshuar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë;

6) Të jetë i siguruar në shoqëri sigurimesh dhe të paraqesë dëshmi me shkrim, për aftësinë e kompensimit të dëmit eventual të shkaktuar, lidhur me përgjegjësinë në kryerjen e veprimtarisë së tij, në pajtim me ligjin;

7) Të ketë së paku tre persona të punësuar me arsimim përkatës, të posedojë pajisje përkatëse teknike, dhe t'i plotësojë kushtet minimale shëndetësore sanitare për kryerjen e veprimtarisë dhe

8) Të mos posedojë leje për menaxhim me varreza.

(2) Arsimimin përkatës, pajisjen teknike dhe kushtet minimale shëndetësore sanitare për kryerjen e veprimtarisë nga paragrafi (1) pika 7 e këtij neni, më afërsisht i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve, në pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë.

(3) Lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e lëshon organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve, me afat të vlefshmërisë prej pesë vitesh, me mundësi për vazhdimin e saj në çdo pesë vite, nëse udhëheqësi i varrezave i plotëson kushtet e përcaktuara me këtë ligj. Kërkesa për vazhdim, paraqitet gjashtë muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së lejes.

(4) Operatori i shërbimeve të varrosjes, doemos duhet që në çdo kohë t'i plotësojë kushtet nga paragrafi (1) i këtij neni, në të kundërtën mosplotësimi i cilitdo nga kushtet e paragrafit (1) të këtij neni, paraqet bazë për heqjen e lejes për kryerjen e shërbimeve të varrosjes..

(5) Për lejet e lëshuara për kryerjen e shërbimeve të varrosjes, organi i administratës shtetërore nga paragrafi (3) i këtij neni mban regjistër, i cili vazhdimisht përditësohet dhe publikohet në ueb faqen e tij.

(6) Formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës, formën dhe përmbajtjen e formularit të lejes për kryerjen e shërbimeve të varrosjes, mënyrën e lëshimit dhe heqjes së lejes, si dhe formën dhe përmbajtjen e regjistrit për lejet e lëshuara për kryerjen e shërbimeve të varrosjes, i përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve.

3. Marrja dhe transportimi i personit të vdekur

Neni 22

(1) Marrja dhe transportimi i kufomës së personit të vdekur, nga vendi ku ka vdekur deri te vendi ku duhet të ruhet në kapelë ose deri në vendin e varrosjes, kryhet me automjet të veçantë të dedikuar për transportimin e personave të vdekur.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, në vendet ku vështirë arrihet dhe në kushte të vështira klimatike, marrja dhe transportimi i personit të vdekur mund të kryhet edhe në mënyrë tjetër, përkatësisht me kushtet dhe mundësitë specifike për rajonin e caktuar.

(3) Marrja e personit të vdekur kryhet pas përcaktimit dhe lëshimit të dokumentacionit nga ana e personit të autorizuar, me të cilin konstatohet se personi ka vdekur.

Neni 23

(1) Personi i vdekur për të cilin dyshohet se ka vdekur nga vdekja natyrore, mund të merret nga vendi ku ka vdekur, vetëm në bazë të lejes nga organi që është kompetent për udhëheqjen e procedurës hetimore.

(2) Personi i vdekur për të cilin dyshohet se ka vdekur nga sëmundja infektuese (antraksi, difteria, kolera, murtaja, sindromi i fituar i mungesës së imunitetit, tifos së zorrëve, paratifos A dhe B, etheve hemorragjike virusale (Ebola, Lasa dhe Marburg), verdhëza infektuese ose ethet e verdhëzës), mund të merret nga vendi ku ka ndodhur vdekja, vetëm në bazë të lejes nga Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor.

(3) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, e përcakton mënyrën e marrjes dhe transportimit të kufomave të personave të vdekur, që kanë vdekur në fatkeqësi elementare, fatkeqësi masive, terrorizëm, luftëra dhe rrethana të tjera të jashtëzakonshme.

Neni 24

(1) Marrja dhe transportimi i kufomave, nënkupton marrjen dhe transportimin e kufomave deri në kapelë dhe nga kapela deri në vendvarrim, ku kryhet varrosja.

(2) Transportimi i kufomave nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të kryhet vetëm me automjete të regjistruara ekskluzivisht për atë dedikim.

(3) Pas transportimit të kryer të kufomave të personave të vdekur nga sëmundjet ngjitëse, automjeti obligativisht dezinfektohet, në pajtim me dispozitat nga sfera e mbrojtjes nga sëmundjet ngjitëse.

(4) Nuk lejohet transportimi i kufomave të personave të vdekur, me automjete ngarkuese, udhëtimi ose lloje të tjera automjetesh, përveç në rastet nga neni 22 paragrafi (2) i këtij ligji.

Neni 25

(1) Marrja dhe transportimi i personit të vdekur nga vendi ku ka vdekur, deri në vendin ku kryhet varrosja, përkatësisht nga njëri në skajin tjetër të territorit të Republikës së Maqedonisë, kryhet në pajtim me kushtet dhe mënyrën e marrjes dhe transportimit të personit të vdekur, të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Marrja dhe transportimi i personit të vdekur nga vendi ku ka vdekur deri në vendin ku kryhet varrosja, kur personi ka vdekur jashtë kufijve të Republikës së Maqedonisë, e është shtetas i Republikës së Maqedonisë ose ka vendbanim në territorin e Republikës së Maqedonisë, kryhet në pajtim me kushtet dhe në mënyrë të përcaktuar me këtë ligj, me dispozitat nga sfera e shëndetësisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat i ka pranuar ose i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë.

4. Ruajtja e personit të vdekur

Neni 26

(1) Personi i vdekur sipas rregullës ruhet në kapelë, e me përjashtim ruhet në shtëpi, nëse në vendin e varrosjes nuk ka kapelë.

(2) Personi i vdekur pas marrjes nga vendi ku ka vdekur, transportohet deri në varreza dhe vendoset në kapelë në dhomën e ftohjes.

(3) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, kur varrosjen e organizojnë organet e pushtetit shtetëror ose organet e njësisë të vetadministrimit lokal, munden me leje nga organi kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, në kushte të caktuara dhe në periudhën e caktuar kohore, personin e vdekur ta ekspozojnë dhe ruajnë në vendin e caktuar jashtë varrezave, për shprehjen e respektit.

(4) Bashkësitë fetare me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, kreun e tyre fetar mund ta ekspozojnë dhe ruajnë në vendin ose objektin që është i dedikuar për kryerjen e riteve fetare.

Neni 27

(1) Personat e vdekur nga sëmundjet infektuese, obligativisht ruhen në hapësirë të veçantë në kapelë, e nëse të atillë nuk ka, deri në momentin e varrosjes ata ruhen në hapësirë tjetër, që i plotëson kushtet shëndetësore sanitare.

(2) Kufomat e personave të vdekur nga sëmundjet infektuese nuk guxojnë të ekspozohen në katafalk.

5. Pajisja e personit të vdekur

Neni 28

Pajisja për varrosje të personit të vdekur, është e drejtë e zgjedhjes së bashkëshortit, trashëgimtarëve të tij ose personit që është i obliguar që të kujdeset për varrosjen e tij, e në pajtim me përkatësinë fetare të personit të vdekur.

6. Varrosja

Neni 29

(1) Varrosja e kufomës së personit të vdekur sipas rregullës kryhet në varrezat që gjenden në rajonin e njësisë së vetadministrimit lokal, në të cilën i vdekuri e ka pasur vendbanimin.

(2) Varrosja mund të kryhet edhe në varrezat që i ka caktuar personi i vdekur gjatë jetës, ose që do t'i caktojë personi nga neni 28 i këtij ligji.

(3) Varrosja jashtë varrezave mund të kryhet në rastin e fatkeqësive eventuale dhe fatkeqësive të tjera, luftës, terrorizmit, epidemive, varrosjes së krerëve kishtarë me vendimin e kishës, bashkësisë fetare ose grupit religjioz, vetëm me leje nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë dhe nga organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme.

(4) Republika e Maqedonisë është e obliguar që të kujdeset për varrosjen në varre masive, në rastin a varrosjes së përbashkët të kufomave të personave të vdekur nga fatkeqësitë elementare dhe rasteve masive të vdekjes, të shkaktuara nga fatkeqësitë masive, epidemitë, terrorizmi, luftërat dhe rrethanat e tjera të jashtëzakonshme.

(5) Mënyrën e lëshimit të lejes për varrosje jashtë varrezave dhe procedurën për varrosje jashtë varrezave, e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, në pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme.

Neni 30

(1) Për kryerjen e varrosjes, udhëheqësi i varrezave lëshon leje për varrosje.

(2) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni, lëshohet vetëm në bazë të dokumentacionit të paraqitur nga neni 22 paragrafi (3) i këtij ligji.

(3) Varrosja obligativisht kryhet nga kapela. Me përjashtim varrosja mund të mos kryhet nga kapela, vetëm në rastet nëse në komunë ose vendbanim nuk ka kapelë, ose nëse nuk ka pasur kushte që kufoma të bartet në kapelë, si dhe në raste të tjera të përcaktuara nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, ose organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme.

(4) Varrosja doemos duhet të kryhet pa dallim nga ajo nëse është banor, shtetësia, përkatësia etnike, racore ose fetare e personit të vdekur.

(5) Gjatë varrosjes mund të kryhen ritet fetare. Me objektet për kryerjen e riteve fetare që gjenden në varreza, udhëheq bashkësia fetare.

Neni 31

(1) Varrosja kryhet pas kalimit të 24 orëve nga ora e vdekjes.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, në kushtet e fatkeqësive elementare dhe rasteve masive të vdekjes të shkaktuara nga fatkeqësitë masive, epidemitë, terrorizmi, luftërat ose rrethanat e tjera të jashtëzakonshme, kur kryhet varrosja e përbashkët, për shkak të nevojës së kushteve të veçanta për mbrojtje shëndetësore dhe identifikimit të personave të vdekur, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, mund të caktojë që varrosja të kryhet para kalimit të 24 orëve.

Neni 32

(1) Kufoma e personit të vdekur mund të digjet, vetëm nëse gjatë jetës ka lënë dokument të vërtetuar me shkrim, ose nëse ashtu urdhërojnë dispozitat shëndetësore sanitare.

(2) Djegia nga paragrafi (1) i këtij neni, kryhet në varreza.

(3) Mënyrën e djegies e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve.

Neni 33

(1) Varrosja kryhet në pajtim me dëshirën e të vdekurit, të shprehur gjatë jetës.

(2) Kur personi i vdekur gjatë jetës nuk ka shprehur dëshirë, për atë vendos personi nga neni 28 i këtij ligji.

(3) Me dëshirën e personit të vdekur, të shprehur me shkrim gjatë jetës dhe të vërtetuar te noteri, mund të kryhet varrosja anonime.

(4) Varrosja anonime kryhet në hapësirën e veçantë të caktuar, pa shënimin e emrit të personit të vdekur.

(5) Nëse nuk ekzistojnë personat nga paragrafi (2) i këtij neni, për varrosjen vendos organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punës dhe politikës sociale.

Neni 34

(1) Varrosja e personit të vdekur në vendvarrim ku ka qenë paraprakisht i varrosur ndokush, nuk guxon që të kryhet para kalimit të afatit për pezullim.

(2) Koha për pezullim është koha që doemos duhet të kalojë nga varrosja e fundit në të njëjtin vendvarrim. Në vendvarrimin në të cilin është varrosur kufoma e personit të vdekur, nuk mund të kryhet varrosja nëse nga varrosja paraprake nuk kanë kaluar së paku tre muaj, ose në afat më të shkurtër se tre muaj, nëse nuk ka mundësi dhe kushte për zgjerimin e varrezave.

7. Shpenzimet e varrosjes

Neni 35

(1) Shpenzimet e varrosjes janë në llogari të personave nga neni 28 i këtij ligji.

(2) Nëse nuk mund të konfirmohet personi nga paragrafi (1) i këtij neni, dhe nëse personi i vdekur ka qenë shfrytëzues i të drejtës së ndihmës së përhershme me para, varrosjen e kryen udhëheqësi i varrezave në vendin ku personi ka vdekur, përkatësisht ku është gjetur kufoma. ndërsa shpenzimet e varrosjes janë në llogari të komunës, komunave të qytetit të Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit, nëse ndryshe nuk janë marrë vesh udhëheqësi i varrezave dhe komuna, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qyteti i Shkupit.

(3) Nëse nuk mund të konfirmohet vendbanimi i fundit, përkatësisht vendqëndrimi i personit të vdekur dhe identiteti i tij, shpenzimet janë në llogari të komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të

Shkupit, në rajonin e të cilit personi ka vdekur, ose ku është gjetur kufoma. Varrosja në këtë rast kryhet në pjesën e veçantë të varrezave, ndërsa udhëheqësi i varrezave është i obliguar që në ditarin dhe regjistrin e të gjithë personave të varrosur, t'i shënojë të gjitha të dhënat për personin e vdekur.

8. Zhvarrosja e varrit

Neni 36

(1) Operatori i shërbimeve të varrosjes mund ta bëjë zhvarrosjen e kufomës nga varri, me kërkesë të anëtarëve të familjes më të ngushtë të personit të varrosur, nëse dëshirojnë që të zhvendoset kufoma e personit të vdekur nga njëri në vendvarrimin tjetër ose nga njëra në varrëzën tjetër, të gjykatës ose të organit të administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme.

(2) Zhvarrosja e varrit kryhet ekskluzivisht me kërkesë paraprake nga organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme dhe nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë.

(3) Zhvarrosja e varrit paraqitet te udhëheqësi i varrezave, së paku shtatë ditë para kryerjes së zhvarrosjes. Me fletëparaqitje bashkëngjitet edhe leja për zhvarrosje nga paragrafi (2) i këtij neni.

(4) Personat që e kryejnë zhvarrosjen doemos duhet të kenë veshmbathje mbrojtëse.

(5) Pas zhvarrosjes së kryer të kufomës, kryhet dezinfektimi i arkivolit, varrit dhe vendvarrimit.

(6) Zhvarrosja e varrit në të cilin është varrosur kufoma e personit të vdekur nga sëmundja ngjitëse, mund të kryhet vetëm me leje nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, dhe atë pas kalimit të një viti nga dita e varrosjes ose në afat më të shkurtër kohor, nëse kjo është në interes të një procedure të caktuar për konfirmimin e dëshmive.

(7) Mënyrën e lëshimit të lejes për zhvarrosje të varrit dhe procedurën për zhvarrosje të varrit, e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë, në pajtim me ministrin që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme.

VI. FINANCIMI

Neni 37

Financimi për ndërtimin, rikonstruimin, si dhe menaxhimin dhe mirëmbajtjen e varrezave sigurohet nga:

1) kompensimi për mirëmbajtjen e varrezave – taksa e varrit;

2) kompensimi për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së varrezave (kapelës, frigoriferit dhe objekteve të tjera të infrastrukturës), nga operatorët e shërbimeve të varrosjes dhe gurgunuesit;

3) kompensimi për ndarjen në përdorim të vendvarrimit;

4) mjetet nga buxheti komunal, mjetet nga komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht mjetet nga qyteti i Shkupit dhe

5. kreditë, donacionet etj.

VII. MBIKËQYRJA

Neni 38

Mbikëqyrjen ndaj zbatimit të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në bazë të këtij ligji, e kryen organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve

nga sfera e komunaleve, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë dhe organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme.

1. Mbikëqyrja inspektuese

Neni 39

Mbikëqyrjen inspektuese ndaj zbatimit të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në bazë të këtij ligji, e kryen Inspektorati shtetëror i komunaleve përmes inspektorëve shtetërorë të komunaleve, përkatësisht inspektorëve të autorizuar të komunaleve të komunës, të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht të qytetit të Shkupit (në tekstin e mëtejshëm: inspektori i autorizuar i komunaleve) dhe Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor, përmes inspektorëve shtetërorë sanitarë dhe shëndetësorë.

Neni 40

(1) Inspektori shtetëror i komunaleve, me detyrë zyrtare e kryen mbikëqyrjen inspektuese të ndërmarrjes publike nga neni 14 paragrafi (2) i këtij ligji, nëse për kryerjen e punëve të menaxhimit me varreza mban kontabilitet të veçantë për hyrjet e realizuara nga kryerja e kësaj veprimtarie, si dhe ndaj udhëheqësit të varrezave dhe operatorit të shërbimeve të varrosjes, nga aspekti se a ka leje për kryerjen e veprimtarisë dhe nëse vazhdimisht i plotëson kushtet nga neni 15 ose 21 i këtij ligji.

(2) Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori shtetëror i komunaleve konstaton se ndërmarrja publike për kryerjen e punëve për menaxhim me varreza, nuk mban kontabilitet të veçantë për hyrjet e realizuara nga kryerja e kësaj veprimtarie, ose udhëheqësi i varrezave, përkatësisht operatori i shërbimeve të varrosjes ka pushuar me plotësimin e disa nga kushtet e përcaktuara për marrjen e lejes për kryerjen e veprimtarisë, përpilon procesverbal në praninë e personit të autorizuar përkatësisht personit zyrtar të subjektit të inspektuar, i cili e nënshkruan procesverbalin për gjendjen e konfirmuar, dhe është i obliguar që të organi kompetent ta paraqesë procesverbalin, me propozim për heqjen e lejes për kryerjen e veprimtarisë.

(3) Inspektori i autorizuar i komunaleve e kryen mbikëqyrjen inspektuese ndaj punës së udhëheqësit të varrezave, operatorit të shërbimeve të varrosjes dhe gurrpunesit, mbikëqyrjen ndaj mirëmbajtjes së varrezave dhe të objekteve shoqëruese, menaxhimit me varreza dhe mënyrës së kryerjes së shërbimeve të varrosjes.

(4) Inspektori shtetëror sanitar dhe shëndetësor, e kryen mbikëqyrjen inspektuese nëse:

- operatori i shërbimeve të varrosjes ka leje për marrjen dhe transportimin e personit të vdekur nga sëmundja infektuese;

- organi i pushtetit shtetëror ose organet e njëjësive të vetadministrimit lokal kanë leje për ekspozimin dhe ruajtjen e personit të vdekur, jashtë varrezave;

- operatori i shërbimeve të varrosjes ka leje për varrosje jashtë varrezave dhe

- operatori i shërbimeve të varrosjes ka leje për zhvarrosjen e kufomës së personit të varrosur, të vdekur nga sëmundja infektuese.

(5) Nëse komuna, komunat në qytetin e Shkupit, përkatësisht qyteti i Shkupit, nuk e sigurojnë ose nuk janë në gjendje që ta sigurojnë kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese nga paragrafi (3) i këtij neni, me kërkesën e komunës, përkatësisht komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetit të Shkupit, mbikëqyrjen inspektuese mund ta kryejnë inspektorët shtetërorë të komunaleve në llogari të tyre.

(6) Marrëdhëniet e ndërsjella dhe kryerja e punëve nga paragrafi (5) i këtij neni, rregullohen me marrëveshje.

Neni 41

Subjektet ndaj të cilave kryhet mbikëqyrja inspektuese, janë të obliguara që inspektorëve nga neni 39 i këtij ligji, t'u mundësojnë kryerjen e papenguar të mbikëqyrjes inspektuese, si dhe t'u ofrojnë në shikim dokumentacionin e plotë që është lëndë e mbikëqyrjes.

Neni 42

(1) Për mbikëqyrjen e kryer inspektuese, përkatësisht gjendjen e konfirmuar dhe masat e ndërmarra të mbikëqyrjes, inspektori nga neni 39 i këtij ligji, është i obliguar që të përpilojë procesverbal në praninë e personit të autorizuar, përkatësisht personit zyrtar të subjektit të inspektuar, i cili e nënshkruan procesverbalin për gjendjen e konfirmuar.

(2) Inspektorët nga neni 39 paragrafët (3) dhe (4) i këtij ligji, pas mbikëqyrjes së kryer inspektuese, miratojnë aktvendim.

(3) Kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar të komunaleve, mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, te ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve.

(4) Kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror sanitar dhe shëndetësor, mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, te ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë.

2. Mbikëqyrja ndaj ligjshmërisë së punës të organeve komunale, përkatësisht organeve të komunave të qytetit të Shkupit dhe të organeve të qytetit të Shkupit

Neni 43

(1) Mbikëqyrjen ndaj ligjshmërisë së punës të organeve komunale, të organeve të komunave të qytetit të Shkupit, përkatësisht të organeve të Qytetit të Shkupit, e kryen organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve.

(2) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes nga paragrafi (1) i këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve, i kryen punët si vijojnë:

1) E përcjell ligjshmërinë e punës së organeve të komunës, organeve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht organeve të Qytetit të Shkupit, ndërmer masa, aktivitete dhe paraqet iniciativa për realizimin e kompetencave të organeve të komunës, të organeve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht të organeve të qytetit të Shkupit që kanë të bëjnë me këtë veprimtari;

2) U paralajmëron organeve të komunës, organeve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht organeve të Qytetit të Shkupit, në tejkalimin e kompetencave të tyre të përcaktuara me këtë ligj dhe propozon masa përkatëse për tejkalimin e situatës së atillë;

3) Paralajmëron për mangësi të caktuara materiale dhe procedurale, të organeve të komunës, të organeve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht të organeve të qytetit të Shkupit, të cilat do të mund ta pamundësojnë kryerjen e punëve të përcaktuara me këtë ligj, e që janë me interes publik;

4) Ofron udhëzime për zbatimin konsekuent të kompetencave për punët që duhet t'i kryejnë në pajtim me këtë ligj, e me kërkesë të organeve të komunës, të organeve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht organeve të Qytetit të Shkupit dhe

5) E përcjell nxjerrjen me kohë të akteve të organeve të komunës, të organeve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht organeve të qytetit të Shkupit, të përcaktuara me këtë ligj.

VIII. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 44

(1) Gjopa në shumë prej 3.000 deri në 5.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk i mirëmban varrezat në pajtim me nenin 9 paragrafi (5) i këtij ligji;

2) nuk mban kontabilitet të veçantë për hyrjet e realizuara nga kryerja e veprimtarisë për menaxhim me varreza (neni 14 paragrafi (3));

3) e kryen menaxhimin me varreza pa leje (neni 15 paragrafi (1));

4) e kryen menaxhimin me varreza, në kundërshtim me nenin 17 të këtij ligji;

5) nuk u siguron kushte të barabarta dhe jodiskriminuese për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së komunaleve të varrezave dhe objekteve shoqëruese të varrezave, operatorit të shërbimeve për varrosje dhe gurpunuesit (neni 18 paragrafi (1));

6) kryen shërbime të varrosjes pa leje për kryerjen e shërbimeve të varrosjes (neni 20);

7) kryen varrosje jashtë varrezave gjatë fatkeqësive eventuale natyrore dhe fatkeqësive të tjera, luftës, terrorizmit, epidemive, varrosje të krerëve kishtarë me vendimin e kishës, bashkësisë fetare ose grupit religjioz, pa leje (neni 29 paragrafi (3));

8) nuk lëshon leje për kryerjen e varrosjes, pas dokumentacionit të paraqitur me të cilin konstatohet se personi ka vdekur (neni 30 paragrafi (1) dhe (2));

9) kryen zhvarrosjen e vendvarrimit, pa leje paraprake nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme, dhe nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë (neni 36 paragrafi (2));

10) kryen zhvarrosjen e vendvarrimit në të cilin ka qenë i varrosur personi i vdekur nga sëmundje infektuese, pa leje nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë (neni 36 paragrafi (6)).

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, gjopa në shumë prej 500 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet edhe personit përgjegjës te personi juridik, dhe do t'i kumtohet sanksioni kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë ose detyrës, në kohëzgjatje prej një deri në tre vite.

(3) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) pikat 8 dhe 9 të këtij neni, inspektori i autorizuar i komunaleve, mundet aty për aty t'i kumtojë gjobë në shumë prej 600 eurosh me kundërvlerë në denarë, personit përgjegjës te personi juridik, me ç'rast kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë thirrje për pagesën e gjobës, që duhet ta paguajë në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të thirrjes.

(4) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën nga paragrafi (3) i këtij neni, në afatin e përcaktuar në thirrje, inspektori i autorizuar i komunaleve do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

Neni 45

(1) Gjopa në shumë prej 1.500 deri në 3.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk përgatit projekt për ndarjen e ngastrave për vendvarrime (neni 9 paragrafi (3));

2) ndërton përmendore mbi varreza, në kundërshtim me nenin 10 paragrafin (1) të këtij ligji;

3) ndërton përmendore mbi varreza dhe shkruan tekste, në kundërshtim me nenin 10 paragrafin (3) të këtij ligji;

4) nuk mban ditar dhe regjistër për të gjithë personat e varrosur (neni 17 paragrafi (1) alineja 5);

5) nuk vendos dhe mban evidencë për bartësin e vendvarrimit (neni 17 paragrafi (1) alineja 6);

6) nuk ka të përcaktuar rend dhe orar të punës në varreza, ose nuk i përmbahet rendit të përcaktuar dhe orarit të punës në varreza (neni 17 paragrafi (1) alineja 11);

7) nuk lëshon protokoll, në pajtim me nenin 18 paragrafin (2) të këtij ligji;

8) nuk lejon qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së komunaleve dhe objekteve shoqëruese, në pajtim me nenin 18 paragrafin (3) të këtij ligji;

9) kryen marrjen dhe transportimin e kufomës së personit të vdekur, me automjet që nuk është i dedikuar për transportimin e personave të vdekur (neni 22 paragrafi (1));

10) kryen marrjen e personit të vdekur, pa dokumentacion të lëshuar nga personi i autorizuar për vdekjen e konstatuar (neni 22 paragrafi (3));

11) automjetin e regjistruar për transportimin e kufomave të personave të vdekur, e shfrytëzon për dedikime të tjera (neni 24 paragrafi (2));

12) nuk e kryen dezinfektimin e automjetit (neni 24 paragrafi (3));

13) e kryen transportimin e kufomave të personave të vdekur, me automjete ngarkimi dhe udhëtimi dhe lloje të tjera të automjeteve (neni 24 paragrafi (4));

14) e kryen ekspozimin në katafalk, të personave të vdekur nga sëmundjet infektuese (neni 27 paragrafi (2));

15) lëshon leje për varrosje pa dokumentacion me të cilin konstatohet se personi ka vdekur (neni 30 paragrafi (2));

16) e kryen varrosjen e personit të vdekur në vendvarrim, para kalimit të kohës për pezullim (neni 34 paragrafi (1));

17) personat që e kryejnë zhvarrosjen nuk kanë veshmbathje mbrojtëse (neni 36 paragrafi (4));

18) pas zhvarrosjes së kryer të kufomës, nuk e kryhen dezinfektimin e arkivolit, varrit dhe vendvarrimit (neni 36 paragrafi (5));

19) nuk u mundëson kryerjen e papenguar të mbikëqyrjes inspektuese, inspektorëve nga neni 39 i këtij ligji, dhe nuk ua ofron për shikim dokumentacionin e plotë që është lëndë e mbikëqyrjes (neni 41).

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, gjopa në shumë prej 500 deri në 1.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet edhe personit përgjegjës te personi juridik, dhe do t'i kumtohet sanksioni kundërvajtës ndalim për kryerjen e veprimtarisë ose detyrës, në kohëzgjatje prej një deri në tre vite.

(3) Për kundërvajtje nga paragrafi (1) pika 10, 12, 14 dhe 18 të këtij neni, inspektori i autorizuar i komunaleve, mundet aty për aty t'i kumtojë gjobë në shumë prej 600 eurosh me kundërvlerë në denarë, personit përgjegjës te personi juridik, me ç'rast kryerësit të kundërvajtjes do t'i dorëzojë thirrje për pagesën e gjobës, që duhet ta paguajë në afat prej 8 ditësh nga dita e dorëzimit të thirrjes.

(4) Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën nga paragrafi (3) i këtij neni, në afatin e përcaktuar në thirrje, inspektori i autorizuar i komunaleve do të paraqesë kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse.

Neni 46

(1) Për kundërvajtjet nga neni 44 dhe 45 të këtij ligji, inspektori i autorizuar i komunaleve mundet kryerësit të kundërvajtjes t'i ofrojë ndërmjetësimin dhe arritjen e pajtimit, me të cilin kryerësi i kundërvajtjes duhet ta paguajë gjobën, detyrimet e tjera ose t'i evitojë pasojat e kundërvajtjes.

(2) Инспектори nga paragrafi (1) i këtij neni, përpilon procesverbal për kundërvajtje, në të cilin konstatohet pajtimi i të dyja palëve për ngritjen e procedurës së ndërmjetësimit. Procesverbali nënshkruhet nga të dyja palët.

(3) Procedura e ndërmjetësimit ngrihet me dorëzimin e procesverbalit nga paragrafi (2) i këtij neni, te Komisioni për ndërmjetësim, në afat prej tri ditësh nga dita e përpilimit dhe nënshkrimit të tij.

(4) Procedura e ndërmjetësimit udhëhiqet para Komisionit për ndërmjetësim, i formuar nga ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).

(5) Komisioni është i përbërë nga tre anëtarë, prej të cilëve njëri është kryetar. Anëtarët e Komisionit zgjidhen nga radhët e nëpunësve shtetërorë, të punësuar në organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e komunaleve. Njëri nga anëtarët e Komisionit është jurist i diplomuar.

(6) Kryetari i Komisionit është i obliguar që procedurën ta fillojë në afat prej 24 orësh, nga dita e pranimit të procesverbalit.

(7) Komisioni punon në mbledhje, në të cilën obligativisht merr pjesë përfaqësuesi i kryerësit të kundërvajtjes dhe inspektori i autorizuar i komunaleve.

(8) Për pajtimin e arritur në procedurën e ndërmjetësimit, lidhet marrëveshja me kryerësin e kundërvajtjes.

(9) Në marrëveshje përcaktohen obligimet e kryerësit të kundërvajtjes, e veçanërisht:

- lartësia dhe mënyra e pagesës së gjobës;
- lartësia dhe mënyra e pagesës së detyrimeve dhe shpenzimeve të tjera dhe
- masat që duhet t'i ndërmarrë, për mënjanimin e pasojave nga kundërvajtja.

(10) Në rastet në të cilat është arritur pajtimi në procedurën e ndërmjetësimit, gjoba e kryerësit për kundërvajtjen e kryer mund të zvogëlohet, për gjysmën e gjobës maksimale të përcaktuar për kundërvajtjen.

(11) Komisioni është i obliguar që të mbajë evidencë, për procedurat e udhëhequra për ndërmjetësim dhe për rezultatin e tyre.

(12) Marrëveshja nga paragrafi (8) i këtij neni, e ka fuqinë e dokumentit përmbarues.

(13) Nëse procedura për ndërmjetësim nuk ka sukses, paraqitet kërkesë për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në gjyqin kompetent për kundërvajtje.

IX. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 47

(1) Komuna, përkatësisht komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, janë të obliguar që punën e vet ta harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji, në gjashtë muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Ndërmarrjet publike dhe personat e tjerë juridikë të cilët deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, kanë kryer punë të mirëmbajtjes së varrezave dhe të shërbimeve të varrosjes, janë të obliguar që punën e tyre ta harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 48

Kisha, bashkësia fetare ose grupi religjioz, nëse në truallin e vet kanë ndërtuar varreza në pajtim me planin urbanistik deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, janë të obliguar që menaxhimin me varreza ta harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 49

Dispozitat nënligjore nxjerrja e të cilave është e përcaktuar me këtë ligj, do të nxirren në afat prej tre muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 50

Dispozitat nga neni 32 i këtij ligji, do të zbatohen nga dita e ndërtimit të krematorit në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Neni 51

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, pushon të vlejë Ligji për varreza ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 18/73), si dhe neni 3 paragrafi 1 pika 11, neni 10 paragrafi 3 alineja 5 dhe neni 29 paragrafi 1 alineja 10 nga Ligji për veprimtari komunalie ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 45/97),

Neni 52

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1602.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 2008 година.

Бр. 07-2742/1
7 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004 и 49/2004), членот 1 се менува и гласи:

„Со овој закон се уредува системот за заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија (во натамошниот текст: Република).“

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. “Природни непогоди” се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини и наноси, голомразица, град, суша кои со природни неконтролирани сили ја загрозуваат животната средина, животот и здравјето на луѓето, материјалните добра, животинскиот и растителниот свет и културното наследство;

2. „Други несреќи” се настани кои се резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на секојдневните стопански и други активности, како и невниманието при ракување со опасни материи и средства при производство, складирање и транспорт на истите (пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и други техничко-технолошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашина и талози, излевање на нафта и нафтени деривати и други отровни хемикалии, експлозии на гасови, запаливи течности и гасови, како и други горливи материи кои со воздухот создаваат експлозивни смеси и други експлозивни материјали од поголем размер);

3. „Епидемии, епизоотии и епифитотии” се заразни болести кои доведуваат до интензивни и масовни појави на одредени заболувања кај луѓето, животните и растенијата;

4. “Заштита од природни непогоди и други несреќи” е преземање на организациски, технички и други мерки и употреба на технички и други средства за непосредна лична и колективна заштита на луѓето, животинскиот и растителниот свет, имотот, културното наследство и животната средина од последиците предизвикани од природни непогоди и други несреќи;

5. “Спасување” е преземање на конкретни мерки, активности и постапки за заштита на луѓето чиј живот или здравје се загрозени, на животните, растенијата, имотите и културното наследство од последиците на природни непогоди и други несреќи;

6. “Помош” е преземање на конкретни активности за одговор на природни непогоди и други несреќи од страна на стручни лица, тимови и спасувачки единици;

7. “Поддршка” е преземање на одредени активности за логистичко обезбедување кои се во функција на заштитата и спасувањето од природни непогоди и од други несреќи, со единствена цел за зголемување на ефикасноста на одговорот на погодената заедница;

8. “Опасна материја” е секоја материја во тврда, гасовита или течна состојба (експлозивни материи и предмети, гасови, запаливи течности, запаливи цврсти материи, samozапаливи материи, материи што во допир со водата развиваат запаливи гасови, оксидирачки материи, органски пероксиди, отрови, заразни материи, радиоактивни материи, корозивни (нагризувачки) материи и други опасни материи и производи), која ќе продере во околината, непосредно ќе го загрози животот и/или здравјето на луѓето, животните и растенијата, ќе предизвика уништување или штета на имотот, материјалните добра, културното наследство и природните богатства;

9. “Опасност” е појава која ќе предизвика штета, уништи и/или загрози животот и здравјето на луѓето и имотот, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет, културното наследство и животната средина;

10. “Загрозеност” е вистинска или претпоставена изложеност на луѓето, животните, растенијата, имотот, материјалните добра, природните богатства, културното наследство и животната средина од природни непогоди и други несреќи;

11. “Степен на загрозеност” е очекуваниот обем на штета и другите последици од природни непогоди и други несреќи;

12. “Криза” е појава со која се загрозени основните вредности, трајните и виталните интереси и цели на државата, односно се загрозени уставниот поредок и безбедноста на Републиката;

13. “Ризик” е вкупност за настанување на загуби, повреди или штети од природни непогоди и од други несреќи, на кои би биле изложени граѓаните, природните богатства, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење;

14. “Изложеност” е степен до кој граѓаните, природните богатства, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење, се подложни на загуби, повреди или штети предизвикани од природните непогоди и од другите несреќи;

15. “Совладливост” е степен до кој погодената заедница може да ги редуцира загубите, повредите и штетите од природни непогоди и од други несреќи;

16. “Штета” е непосредно уништување и оштетување од природни непогоди и други несреќи, како и трошоците за активностите и преземените мерки при отстранување и спречување на уништувањето и оштетувањето на имотот, материјалните добра, природните богатства, културното наследство и животната средина, растенијата, повреди на луѓето и животните;

17. “Основни услови за живот при природни непогоди и други несреќи” се итно здравствено згрижување на луѓето и животните, снабдување на загрозените со вода за пиење и храна, лекови и други основни животни потреби, одржување на хигиената, снабдување со енергија, обезбедување на неопходните сообраќајни врски и функционирање на комуналната инфраструктура, обезбедување и заштита на неопходната сточна храна, како и заштита на културното наследство;

18. “Активирање на учесниците во системот на заштитата и спасување” е преземање на постапки и активности со кои учесниците во заштитата и спасувањето организирано се вклучуваат во спроведувањето на заштитата и спасувањето;

19. “Организираны сили за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи” се посебно организирани единици или поединци во рамките на државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва и другите правни лица кои навремено интервенираат во случај на опасност;

20. “Средства за заштита и спасување” се заштитна и спасувачка опрема и орудија (алат), објекти за привремено сместување, објекти и опрема за оспособување, магацини, превозни средства, телекомуникациски и алармни уреди, како и материјал кој наменски се употребува за заштита и спасување или е предвиден за таа цел;

21. “Средства за помош” се животните намирници, вода за пиење, облека, чевли, лекови и другите предмети, односно средства кои се наменети за бесплатно делење помош на загрозеното и погоденото население од природни непогоди и други несреќи, за олеснување на нивниот живот;

22. “Процена на загрозеност” е квалитативна и квантитативна анализа на податоците за рано превентирање, можни ризици и опасности за настанување на природни непогоди и други несреќи, со предвидување на можни последици од истите, предложен степен на заштита од опасностите и предлог за превентивни и други мерки за заштита и спасување;

23. "Ублажување и спречување на настанувањето на природните непогоди и другите несреќи" е проектирање и примена на пропишаните мерки за заштита од пожари и сеизмички дејства на објекти во инвестициона градба и на објекти во употреба, преземање мерки за заштита од град, изградба на одбранбени насипи, регулирање на водотеците, уредување на шумите за заштита од пожари, пошумување на голини, изградба на акумулации за вода и преземање на други мерки пропишани со закон;

24. "Откривање на настанувањето на природните непогоди и други несреќи" е спроведување на активностите за следење на состојбите во воздухот, почвата и водата и навремено информирање и

25. "Отстранување на последиците од настанатите природни непогоди и други несреќи" е преземање на урбанистичко-технички и хуманитарни мерки за заштита и спасување."

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

"Заштитата и спасувањето во Републиката се организира како единствен систем за откривање и спречување на настанувањето и отстранувањето на последиците од настанатите природни непогоди и други несреќи и давање помош во мир, вонредна состојба и воена состојба.

Заштитата и спасувањето претставува, поврзан процес за планирање, програмирање, организирање, раководење, командување, координирање, спроведување, финансирање и надзор за навремена и ефикасна превенција како и подготвување, дејствување и отстранување на причините и последиците од природни непогоди и други несреќи."

Член 4

Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Субјектите од ставот 2 на овој член се должни да организираат заштита и спасување на своите вработени и луѓето затекнати во објектите во моментот на настанување на природната непогода или друга несреќа.

Субјектите од ставот 2 на овој член кои просторно се сместени во исти објекти, заштитата и спасувањето можат да ги организираат заеднички."

Член 5

Во членот 5 алинеја 2 пред зборот „ублажување“ се додаваат зборовите: „преземање на мерки за превенција за“.

Во алинејата 3 по зборот „помош“ се додаваат зборовите: „преку единствениот систем за известување“.

Во алинејата 4 зборовите: „едукација и“ се заменуваат со зборовите: „обука, тренинг и вежби за“.

Во алинејата 8 зборот „изведување“ се заменува со зборот „спроведување“.

Во алинејата 13 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 14 точката се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови алинеи 15, 16 и 17, кои гласат:

“- идентификација и проценка на опасностите;

- водење на база на податоци на сите извори на ризици и опасности од природни непогоди и други несреќи и

- изработка на проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи и планови за заштита и спасување и ажурирање на истите."

Член 6

Членот 6 се менува и гласи:

"Заштитата и спасувањето во Републиката се заснова на следниве основни начела:

1) секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;

2) во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет имаат животот и здравјето на луѓето;

3) при настанување на природни непогоди и други несреќи секој е должен да помага во рамките на своите можности;

4) Републиката, општините и градот Скопје, јавните претпријатија, установи и служби и трговските друштва се должни, навремено да ги организираат и преземаат превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;

5) секое физичко и правно лице, во согласност со закон, одговара за неспроведување на предвидените мерки за заштита и спасување;

6) при ангажирањето на силите за заштита и спасување се употребува моделот на постапност, при што најпрвин реагираат силите на сопственикот, потоа општините и градот Скопје, Републиката и меѓународната заедница и

7) податоците за опасностите и преземените активности за заштита и спасување, од страна на надлежните органи и служби се јавни и мора транспарентно да се објават."

Член 7

Членот 7 се менува и гласи:

"Планирањето на развојот, оперативното и тековното планирање на краток, среден и долг рок на системот за заштита и спасување се води и реализира според принципите, критериумите и стандардите кои важат во системот на планирање, програмирање и буџетирање."

Член 8

Во членот 9 зборот „акциона“ се брише.

Член 9

Во членот 14 ставот 1 се брише.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 1 и 2.

Член 10

Во членот 16 точка 8 зборовите: „вежбовни активности“ се заменуваат со зборовите: „обука, тренинг и вежби“.

Член 11

Во членот 18 точка 13 зборовите: „вежбовни активности“ се заменуваат со зборовите: „обука, тренинг и вежби“.

По точката 17 се додаваат три нови точки 17-а, 17-б и 17-в, кои гласат:

17-а) врши идентификација, проценка на опасностите, нивно степенување и можни последици од истите;

17-б) учествува во вршење на увиди во настанатите штети предизвикани од природни непогоди и други несреќи;

17-в) води база на податоци на сите извори на ризици и опасности од природни непогоди и други несреќи;"

Член 12

Во членот 19 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

"Заменикот директор го заменува директорот на Дирекцијата во случај кога тој е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и одговорности во раководењето.

Заменикот директор во соработка со директорот на Дирекцијата врши работи од надлежност на директорот што тој ќе му ги довери.“

Член 13

Во членот 21 став 1 по зборот „штаб“ се додаваат зборовите: „за заштита и спасување (во натамошниот текст: главен штаб)“.

Член 14

Во членот 22 зборовите: „Регионалните“, „регионални“, „регионалните“ и „регионалниот“ се заменуваат со зборовите: „Подрачните“, „подрачни“, „подрачните“ и „подрачниот“.

Член 15

Во членовите 24 и 25 зборот „регионалните“ се заменува со зборот „подрачните“.

Член 16

Во членот 27 став 1 зборот „самостојно“ се брише, а по зборот „ангажираат“ се додаваат зборовите: „со одлука на директорот на Дирекцијата“.

Член 17

Во членот 28 став 1 зборот „регионалните“ се заменува со зборот „подрачните“.

Член 18

Во членот 34 пред точката 1 се додаваат две нови точки 1 и 2, кои гласат:

„1) одлучува за воспоставување на потребна организација за заштита и спасување и за спроведување на мерките за заштита и спасување;

2) донесува одлука за формирање на просторни сили за заштита и спасување;“.

Точките 1, 2, 3, 4 и 5 стануваат точки 3, 4, 5, 6 и 7.

Член 19

Во членот 35 став 1 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) раководи и ги координира активностите за заштита и спасување што ги спроведува единиците на локалната самоуправа до активирање на подрачните штабови;“.

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 6, 7 и 8.

Во ставот 2 зборовите: „може да назначи“ се заменуваат со зборовите: „назначува одговорно“, а по сврзникот „или“ зборот „да“ се брише.

Член 20

Во членот 37 зборовите: „надлежните органи“ се заменуваат со зборовите: „Дирекцијата или на градоначалникот на единиците на локалната самоуправа“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Трговските друштва, јавните претпријатија, уставните и службите се должни да доставуваат податоци за ресурсите од ставот 1 на овој член на Дирекцијата и на градоначалникот на единиците на локалната самоуправа.“

Член 21

Во членот 38 зборот „одредени“ се брише, а зборовите: „на единствениот број за повик во Центарот за управување со кризи“ се заменуваат со зборовите: „преку единствениот систем за известување“.

Член 22

Во членот 39 став 1 по зборот „превентивни“ се додаваат зборовите: „и оперативни“, а зборовите: „и активности за отстранување на последиците, како и да извршуваат и други задачи во врска со“ се заменуваат со зборот „за“.

Член 23

Во членот 44 став 5 зборот „давачите“ се заменува со зборот „граѓаните“.

Член 24

Во член 49 став 1 зборовите: „органот на државната управа што раководи со заштитата и спасувањето“ се заменуваат со зборот „Дирекцијата“.

Во ставот 2 по зборот „граѓани“ се додаваат зборовите: „хуманитарните и невладините организации“, а зборовите: „надлежниот орган на државната управа кои ги организира и раководи заштитата и спасувањето“ се заменуваат со зборовите: „со Дирекцијата“.

Во ставот 4 зборот „Здружението“ се заменува со зборот „Здруженијата“, а зборовите: „е одговорно“ се заменуваат со зборовите: „хуманитарните и невладините организации се одговорни“.

Ставот 5 се брише.

Ставот 6 станува став 5.

Член 25

Членот 52 се менува и гласи:

„Методологијата за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето ја утврдува Владата.“

Член 26

Во членот 53 став 2 зборот „преглед“ се заменува со зборот „прием“.

Член 27

Во членот 59 точката 5 се менува и гласи:

„5) раководење и командување со сите учесници во заштитата и спасувањето;“.

Член 28

По членот 60 се додава нова подглава б), која гласи: „б) Мерки за заштита и спасување“.

Член 29

Членот 61 се менува и гласи:

„Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи, а не се предвидени со овој закон.“

Урбанистичко-технички мерки се:

- засолнување;

- заштита и спасување од поплави;

- заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материји;

- заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства;

- заштита и спасување од урнатини;

- заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и

- спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се:

- евакуација;

- згрижување на загрозеното и настраданото население;

- радиолошка, хемиска и биолошка заштита;

- прва медицинска помош;

- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло;

- заштита и спасување на растенија и производи од

растително потекло и

- асанација на теренот.“

Член 30

По членот 61 насловот на точката 1 се менува и гласи: „1. Урбанистичко-технички мерки“.

Член 31

По членот 61 по точката 1 се додава нова потточка 1.1, која гласи: „1.1. Засолнување“.

Член 32

Членот 62 се менува и гласи:

„Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката.

Јавните засолништа се планираат согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.“

Член 33

Членот 63 се менува и гласи:

„Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за основна заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни засолништа што ги донесува директорот на Дирекцијата.“

Член 34

По членот 63 насловот на точката 2 се брише.

Член 35

Членот 64 се менува и гласи:

„Републиката има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај на исклучително загрозување на објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на геолошко-хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на капацитетот на задоволување на потребите за засолнување.

Единиците на локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните добра и културното наследство на своето подрачје.“

Член 36

Членот 65 се менува и гласи:

„Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува Владата.“

Член 37

Членот 66 се менува и гласи:

„Тековното и инвестиционото одржување на засолништата го вршат сопствениците или корисниците на истите.

При опасност засолништето мора да се доведе во функција за основната намена во рок од 48 часа, со непречен пристап за лицата за кои е наменето.

Одржувањето, сервисирањето на средствата и опремата во сите засолништа и атестирањето го вршат трговски друштва, јавни претпријатија, установи и служби регистрирани за таква дејност, коишто имаат вработени лица со лиценца за вршење на таква дејност согласно со закон.

Градежни зафати со кои се намалува заштитното својство на засолништето не се дозволени.

Засолништата и другите заштитни објекти можат да се издаваат под закуп, под услов да не се наруши нивната примарна заштитна функција.

Засолништата и другите заштитни објекти се издаваат под закуп од страна на нивните сопственици, а за засолништата и другите заштитни објекти чиј сопственик е непознат, издавањето го врши Дирекцијата.

Издавањето на засолништата и другите заштитни објекти под закуп се врши согласно со закон.

Дирекцијата води евиденција за изградените засолништа и другите заштитни објекти.

Начинот на водење на евиденцијата за изградените засолништа и другите заштитни објекти го пропишува директорот на Дирекцијата.“

Член 38

По членот 66 се додава нова потточка 1.2 која гласи: „1.2. Заштита и спасување од поплави“.

Член 39

Членот 67 се менува и гласи:

„Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на население во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.“

Член 40

По членот 67 се додава нова потточка 1.3, која гласи: „1.3 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи“.

Член 41

Членот 68 се менува и гласи:

„Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи опфаќа мерки и активности од нормативен, оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер.

Заштитата и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки.

Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите.

Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се активности за откривање, спречување на ширење и гаснење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при отстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии и опасни материи.“

Член 42

Членот 69 се менува и гласи:

„Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се

должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати, според пропишани стандарди.“

Член 43

Членот 70 се менува и гласи:

„Инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материји и да прибави согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материји.

Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материји дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување.

Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материји.

Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материји.

Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица.

За објектите на кои не се однесува одредбата од ставот 1 на овој член се применуваат важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.“

Член 44

Членот 71 се менува и гласи:

„Во објекти и простори во коишто се произведуваат, преработуваат, користат и складираат опасни материји, ако природата на работата не е поврзана со таква потреба, се забранува:

- употреба на отворен оган, светилки со пламен и средства за палење;
- користење на грејни уреди со отворен оган, вжарена и прекумерна загреана површина;
- складирање на материји со опасност од самозапалување;
- користење уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожари и експлозии;
- движење и престој на неповикани лица и
- употреба на алат кој создава искри.

За мерките за забрана од ставот 1 на овој член, сопственикот, односно корисникот е должен да истакне знаци за забрана и предупредување на видно место на објектот и на просторот.“

Член 45

По членот 71 насловот на точката 3 се брише.

Член 46

Членот 72 се менува и гласи:

„Запаливи материји не треба да се складираат на отворен простор поблиску од 6 метри од објектот, на мансардите во згради, столбишта, ходници и други комуникации.

Отпадните и други запаливи материји треба да се отстрануваат, односно складираат на посебно определени противпожарно обезбедени места, кои не претставуваат опасност за непосредната околина.“

Член 47

По членот 72 насловот на точката 4 се брише.

Член 48

Членот 73 се менува и гласи:

„Физичките лица при употреба на уреди, средства и отворен оган, се должни истите да ги користат на начин да не ја загрозуваат околината и да не предизвикаат пожари или експлозии.“

Член 49

По членот 73 насловот на точката 5 се брише.

Член 50

Членот 74 се менува и гласи:

„Инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии.

За правилно изведување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, се одговорни инвеститорите и изведувачите.

Инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член, мораат редовно да се одржуваат во исправна состојба согласно со техничките прописи и правилата на техничката практика.

Сопственикот, односно корисникот на објектот е должен да се грижи за одржување на инсталациите, уредите и постројките од ставот 1 на овој член.

Ако не може да се утврди сопственикот на објектот од ставот 4 на овој член, обврските ги презема корисникот.

Органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и служби за заштита и спасување од пожари на луѓето, материјалните добра и културните наследства мораат да ги одржуваат во исправна состојба и да ги чистат оцаците, димноводните уреди, системите за воздух, системи за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во објекти како и во индустриски и занаетчиски постројки.

Одржувањето во исправна состојба на оцаците, димноводните уреди, системите за воздух, системите за воздушно и водено греење, огништа-котли за парно греење во објекти, како и во ундустриски и занаетчиски постројки ќе се уреди со посебен правилник кој го донесува директорот на Дирекцијата.“

Член 51

По членот 74 насловот на точката 6 се брише.

Член 52

Членот 75 се менува и гласи:

„Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица, во согласност со закон се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати.

Субјектите од ставот 1 на овој член се должни да донесат правилник за заштита од пожари и експлозии на кој согласност дава Дирекцијата.

Уредите, инсталациите, опремата и средствата од ставот 1 на овој член, задолжително треба да се наоѓаат на одредени места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат посебно обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со закон.“

Член 53

По членот 75 насловот на точката 7 се брише.

Член 54

Членот 76 се менува и гласи:

„Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи, трговските друштва, трговците поединци и други правни лица, чии објекти се наоѓаат на терени на кои нема водоводна мрежа, се должни потребниот проток и притисок на вода за гаснење на пожари да го обезбедат со изградба на бунари, резервоари, изведба на патишта до изворите за вода или на друг соодветен начин.

Јавното претпријатие или трговското друштво што стопанисува со водоводната мрежа во населено место е должно да обезбеди улична хидрантска мрежа во сите делови на населеното место, соодветно да ја обележи, редовно да ја одржува во исправна состојба и редовно да врши контрола на проточниот капацитет и притисок на вода во хидрантската мрежа, а најмалку еднаш годишно во најкритичниот период, како и да ја стави на располагање техничката документација на противпожарната единица на неговото подрачје.

Министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со директорот на Дирекцијата ги пропишува техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари.“

Член 55

Членот 77 се менува и гласи:

„Изведувачот на работи на пат или улица, со кои се запира сообраќајот или водоснабдувањето на хидрантската мрежа за гаснење на пожари е должен најмалку 24 часа пред отпочнувањето на работите за тоа да ја извести противпожарната единица.

На барање на противпожарната единица, јавното претпријатие кое врши дистрибуција на електрична енергија е должно веднаш да пристапи кон исклучување на напојувањето со електрична енергија на опожарените објекти и простори.“

Член 56

Членот 78 се менува и гласи:

„Во објекти или на простор каде што постои зголемена опасност за настанување на пожари, се организира противпожарна стража опремена со соодветни уреди, техничка опрема и средства за гаснење на пожари и експлозии, се додека таа опасност не престане.

Противпожарната стража од ставот 1 на овој член се организира особено во следниве случаи:

- за време на одржување на јавни собири и приредби, каде што постои зголемена опасност од појава на пожари;
- при преточување на запаливи течности и гасови во количества над 5 метри кубни;
- при заварување, употреба на отворен пламен или алат што искри во простор кој не е посебно прилагоден за таа намена, доколку постои зголемен ризик за настанување на пожар;
- на отворен простор (шуми, национални паркови, заштитени подрачја, новопошумена површина, паркуми, пасишта и земјоделска површина), во време кога постои зголемена опасност за настанување на пожар и
- заради контрола на опожарена површина и објекти.

Противпожарната стража од ставот 2 на овој член, се должни да ја организираат организаторите на јавни собири, правните лица кои вршат преточување на запаливи течности и гасови согласно со ставот 2 алинеја 2 на овој член, изведувачите на работите од ставот 2 алинеја 3 на овој член и правните лица, односно сопствениците кои стопанисуваат со површините од ставот 2 алинеи 4 и 5 на овој член.

Поставување на стражата од ставот 2 на овој член, може да нареди одговорното лице на територијалната противпожарна единица, односно раководителот на подрачната организациона единица за заштита и спасување.“

Член 57

Членот 79 се менува и гласи:

„Сопствениците, односно корисниците на станбени објекти со повеќе од четири стана, како и сопствениците, односно корисниците на деловни и индустриски објекти кои не изработуваат планови за заштита и спасување, се должни да имаат „Пожарен куќен ред“, поставен на видно место во објектот.

Пожарниот куќен ред од ставот 1 на овој член, содржи:

- мерки за заштита од пожари соодветна на животните и работните услови во објектот;
- организација на заштита од пожари и
- упатство за постапка во случај на пожар.“

Член 58

По членот 79 се додава нова потточка 1.4, која гласи: „1.4. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства“.

Член 59

Членот 80 се менува и гласи:

„Заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на неексплодирани убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот.

Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена.

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.“

Член 60

По членот 80 се додава нова потточка 1.5, која гласи: „1.5. Заштита и спасување од урнатини“.

Член 61

Членот 81 се менува и гласи:

„Заштитата и спасувањето од урнатини опфаќа превентивни и оперативни мерки.

Превентивни мерки за заштита од уривање се активностите кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на објектите.

Оперативни мерки за спасување од урнатини се активностите за извидување на урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата на оштетените и поместените делови на објектите заради спречување на дополнително уривање, преземање на мерки за заштита од дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва медицинска помош и извлекување на материјалните добра.“

Член 62

По членот 81 се додава нова потточка 1.6, која гласи: „1.6. Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи“.

Член 63

Членот 82 се менува и гласи:

„Заштитата и спасувањето од техничко-технолошките несреќи опфаќа преземање на превентивни и оперативни мерки во индустриските објекти, кои во производниот процес употребуваат материји или постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и материјалните добра.

Превентивни мерки за заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи се активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање, со примена на техничките нормативи при проектирање и изградба на индустриски објекти, редовно одржување на инсталациите и опремата, како и примена на прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа.

Оперативни мерки за заштита и спасување од техничко-технолошките несреќи се активностите за спречување на настанување и намалување и отстранување на предизвиканите последици.“

Член 64

По членот 82 се додава нова потточка 1.7, која гласи: „1.7. Спасување од сообраќајни несреќи“.

Член 65

Членот 83 се менува и гласи:

„Спасувањето од сообраќајни несреќи опфаќа мерки и активности за спасување при настанати големи несреќи во патниот, железничкиот, воздушниот и водениот сообраќај во кои има поголем број повредени и загинати лица и/или е предизвикана голема штета.

Оперативните мерки за спасување се активности за извидување, пронаоѓање и извлекување на повредените и загинати лица, укажување прва медицинска помош и транспорт до соодветните здравствени установи, како и учество при отстранување на последиците предизвикани од сообраќајните несреќи.“

Член 66

По членот 83 се додава нова точка 2. и нова потточка 2.1, кои гласат:

„2. Хуманитарни мерки
2.1. Евакуација“.

Член 67

Членот 84 се менува и гласи:

„Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја.

Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.“

Член 68

Членот 85 се менува и гласи:

„Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време. Евакуацијата на населението во друга општина не смее да доведе до нарушување во извршувањето на нејзините надлежности.

Општина на чие подрачје е сместено евакуираното население ги покрива трошоците за обезбедување на основните услови за живот (сместување, исхрана, здравствена заштита и образование), со тоа што надоместокот за направените трошоци се на товар на општината од која е евакуирано населението, односно на товар на Републиката.“

Член 69

По членот 85 се додава нова потточка 2.2, која гласи: „2.2. Згрижување на настрададено и загрошено население“.

Член 70

Членот 86 се менува и гласи:

„Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

Републиката и единиците на локалната самоуправа од кои се згрижува населението ги покриваат трошоците за сместување и обезбедување на основните услови за живот.“

Член 71

По членот 86 се додава нова потточка 2.3, која гласи: „2.3. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита“.

Член 72

Членот 87 се менува и гласи:

„Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материји, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив.

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материји, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.“

Член 73

По членот 87 точката 8 се заменува со нова потточка 2.4, која гласи: „2.4. Прва медицинска помош“.

Член 74

Членот 88 се менува и гласи:

„Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболениите и транспорт до најблиските здравствени установи.“

Член 75

По членот 88 точката 9 се заменува со нова потточка 2.5, која гласи: „2.5. Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло“.

Член 76

Членот 89 се менува и гласи:

„Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи.

Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производите од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.“

Член 77

По членот 89 точката 10 се заменува со нова потточка 2.6, која гласи: „2.6. Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло“.

Член 78

Членот 90 се менува и гласи:

„Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.“

Член 79

По членот 90 точката 11 се заменува со нова потточка 2.7, која гласи: „2.7. Асанација на теренот“.

Член 80

Членот 91 се менува и гласи:

„Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за водоснабдување.“

Член 81

По членот 91 точката 12. Асанација на теренот и членот 92 се бришат.

Член 82

Во членот 94 ставот 1 се менува и гласи:

„Републичките сили за заштита и спасување се формираат за дејствување во подрачјата на определен број на општини, кои според своите природно географски карактеристики претставуваат заокружена целина.“

Ставот 2 се брише.

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 2, 3 и 4.

Член 83

Во членот 99 став 2 зборовите: „со психофизички здрави лица, не постари од 50 години“ се заменуваат со зборовите: „согласно со членот 42 став 1 од овој закон“.

Член 84

Во членот 100 зборот „постапки“ се заменува со зборот „активности“.

Член 85

Во членот 109 став 2 по зборот „спасување“ сврзникот „и“ се заменува со зборовите: „а на терен“.

Член 86

Во членот 110 став 1 зборот „регионалните“ се заменува со зборот „подрачните“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Командантот на просторниот штаб за заштита и спасување и командирите на единиците од просторните сили за заштита и спасување ги именува и се одговорни пред надлежниот орган кој ги формира.“

Член 87

Во членот 112 зборовите „и командите“ се бришат.

Член 88

Во членот 113 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „за време на нивното ангажирање“.

Член 89

Членот 114 се менува и гласи:

„Возилата на Дирекцијата имаат вградено светлосни и звучни уреди и обележја на Дирекцијата.

Возилата што се користат за извршување на задачи во заштитата и спасувањето можат да имаат вградено светлосни и звучни уреди и задолжителни обележја на силите за заштита и спасување.“

Член 90

Во членот 115 во вториот ред по зборот „спасување“ се додаваат зборовите: „бојата, светлосните и“.

Член 91

Во членот 119 ставот 1 се менува и гласи:

„Содржината и начинот на спроведување на обучувањето за самозаштита во образовните институции ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието и науката во согласност со директорот на Дирекцијата.“

Член 92

Членот 120 се менува и гласи:

„Набљудувањето опфаќа активности за откривање и следење на опасностите од природни непогоди и други несреќи кои можат да ги загорат луѓето, животните, растенијата, материјалните добра и културното наследство во секојдневното работење на Дирекцијата.

Известувањето на граѓаните заради заштита и спасување се врши преку единствениот систем за известување.“

Член 93

Во членот 121 став 1 по зборот „обука“ се додаваат зборовите: „тренинг и вежби“.

Во ставот 2 во вториот ред по зборот „обука“ се додаваат зборовите: „тренинг и вежби“.

Член 94

Во членот 127 алинеја 5 по зборот „обука“ се става записка и се додаваат зборовите: „тренинг и вежби“.

Член 95

Во членот 133 зборот „пет“ се заменува со зборот „дванаесет“.

Член 96

Во членот 137 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Надоместоците од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесуваат на пиротехничарите вработени во Дирекцијата.“

Член 97

Насловот на Главата XVI се менува и гласи: „XVI.Надзор“.

Член 98

Членот 139 се менува и гласи:

„Надзор над спроведување на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон ги врши Дирекцијата.“

Член 99

Членот 140 се менува и гласи:

„Инспекциски надзор над спроведување на одредбите од овој закон и другите прописи од областа на заштитата и спасувањето го вршат инспектори за заштита и спасување (во натамошниот текст: инспектори).“

Инспектор може да биде лице со високо образование со најмалку пет години работно искуство во заштитата и спасувањето.“

Член 100

По членот 141 се додаваат седум нови члена 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 141-д, 141-ѓ и 141-е, кои гласат:

“Член 141-а

Службеното својство на инспекторот се докажува со легитимација која ја издава и одзема директорот на Дирекцијата.

Директорот на Дирекцијата ги пропишува образецот, формата и содржината на легитимацијата, како и начинот на нејзиното издавање и одземање.

При вршење надзор инспекторот е должен да се легитимира.

Член 141-б

Поради видот, природата и сложеноста на инспекциските работи, како и поради тежината на работите инспекторите се со посебни овластувања и должности.

Член 141-в

Заради вршење на инспекцискиот надзор, физички лица и правните субјекти се должни да овозможат непречено вршење на надзор од областа на заштитата и спасувањето.

При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите имаат право на пристап и увид секаде каде што сметаат дека е неопходно, во секое време и без најава, на деловни простории и простор, средства, направи, уреди и инсталации во јавна и приватна сопственост и имаат право да ја разгледаат пропишаната документација на правното, односно физичкото лице која се однесува на заштитата и спасувањето.

За вршење на работите од ставот 2 на овој член во станбени простории, инспекторите мораат да обезбедат судска одлука.

При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторите можат да побарат присуство на полициски службеник, заради негова заштита.

Информациите што инспекторот ќе ги дознае при инспекцискиот надзор, а се класифицирани информации, инспекторот со нив ќе постапи согласно со прописите за класифицирани информации.

Инспекторот е должен да ја чува тајноста на изворот на информациите, како и на пријавата врз основа на кои го спроведува инспекцискиот надзор.

Член 141-г

Ако инспекторот утврди дека во употреба се наоѓаат уреди, направи, технички средства, инсталации и средства за заштита и спасување кои не одговараат на важечките стандарди со решение ќе нареди забрана на нивна употреба и нивно отстранување.

Член 141-д

Ако инспекторот при вршење на надзор утврди дека постои непосредна опасност од:

- уривање на објекти;
 - настанување на пожари и експлозии;
 - отежната евакуација на загрозуени лица;
 - оневозможување на ефикасна интервенција на тимовите и
 - други опасности,
- со решение ќе нареди забрана на користење на објектот или на дел од објектот.

Член 141-ѓ

Заради извршување на решението од членовите 141-г и 141-д на овој закон, инспекторот ќе изврши запечатување на објект или на дел од објект.

Запечатувањето од ставот 1 на овој член се врши со жиг на Дирекцијата.

Содржината и формата на жигот, како и начинот на запечатување ги пропишува директорот на Дирекцијата.

По отстранување на утврдените недостатоци поради кои е изречена мерката запечатување, а по писмено брање на физичкото или правното лице, инспекторот е должен да излезе на лице место, да ја утврди фактичката состојба и доколку се отстранети утврдените недостатоци ќе изврши отпечатување.

Член 141-е

Во вршење на надзор на спроведување на прописите од областа на заштитата и спасувањето, инспекторите соработуваат со други инспекциски органи.

Кога инспекторот при вршење на надзорот утврди повреда на прописите во надлежност на друг инспекциски орган, за тоа ќе го известат истиот.“

Член 101

Во членот 143 се менува и гласи:

“Процената и утврдувањето на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи ја вршат комисиите што ги формира:

- Владата;
- советите на единиците на локалната самоуправа и
- органите на управување во трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите.

Процената на штетата се утврдува по единствена Методологија за проценка на штета, што ја донесува Владата, на предлог на Министерството за финансии.

Начинот на работа на комисиите од ставот 1 на овој член ќе се уреди со уредба што ја донесува Владата.

Утврдувањето на висината на штетата започнува веднаш по настанување на непогодата и во рок од 30 дена од престанокот на непогодата комисиите од ставот 1 на овој член се должни да изготват извештај за утврдената штета и да го достават до комисијата што ја формира Владата."

Член 102

Во членот 146 ставот 1 се менува и гласи:

„Комисијата што ја формира Владата по претходно добиените извештаи изготвува вкупен извештај за штетата и го доставува до Владата веднаш, а најдоцна во рок од 60 дена од престанокот на природната непогодата и друга несреќа.“

Член 103

Насловот на Главата XIX се менува и гласи: „XIX. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ“.

Член 104

Членот 150 се менува и гласи:

„На вработените во Дирекцијата за заштита и спасување, како и ангажираните припадници на силите за заштита и спасување во тековното работење и за време на ангажирањето на активностите во заштитата и спасувањето имаат животно осигурување.“

Член 105

Во насловот на Главата XX зборот „Казнени“ се заменува со зборот „Прекршочни“.

Член 106

Во членот 151 став 1 зборовите: „Со парична казна од 5.000,00 денари до 30.000,00 денари ќе се казни за прекршок граѓанинот“ се заменуваат со зборовите: „Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на граѓанинот“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ утврден во ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на странски државјанин, ако не постапи согласно со одредбата од членот 45 на овој закон.“

Член 107

Членот 152 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

- не постапи согласно со одредбите од членот 44 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 70, став 1 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 71 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 72 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 73 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 74 на овој закон и
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон.“

Член 108

Членот 153 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- не постапи согласно со одредбите од членот 11 на овој закон;

- не постапи согласно со одредбите од членот 37 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 38 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 39 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 44 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 47 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 51 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 53 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 54 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 56 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 58 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 59 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 60 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 66 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 69 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 70 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 71 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 72 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 74 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 75 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 76 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 77 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 78 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 87 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-в на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-г на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-д на овој закон и
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-ѓ на овој закон.

Глоба во износ утврден во ставот 1 на овој член ќе му се изрече и на странско правно лице, ако не постапи согласно со одредбата од членот 45 на овој закон.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице од ставот 1 на овој член.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се изрече глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во странското правно лице, ако не постапи согласно со одредбата од членот 45 на овој закон.“

Член 109

Членот 154 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:

- не постапи согласно со одредбите од членот 74 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 75 на овој закон и
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон.

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице.”

Член 110

Членот 155 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за прекршок ќе се изрече на одговорното лице во единицата на локалната самоуправа, ако:

- не постапи согласно со одредбите од членот 10 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 34 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 35 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 36 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 51 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 53 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 54 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 56 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 58 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 59 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 60 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 62 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 64 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 75 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 76 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 77 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 79 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 106 на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-в на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-г на овој закон;
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-д на овој закон и
- не постапи согласно со одредбите од членот 141-ѓ на овој закон.”

Член 111

По членот 155 се додаваат три нови члена 155-а, 155-б и 155-в, кои гласат:

“Член 155-а

За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 153, 154 и 155 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Дирекцијата (во натамошниот текст: Прекршочен орган).

Прекршочна постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочен орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) формирана од страна на директорот на Дирекцијата.

Прекршочната комисија е составена од претседател и два члена. Претседателот е дипломиран правник со положен правосуден испит и работно искуство од пет години во својата област, а членовите се со високо образование и работно искуство од пет години во својата област.

Прекршочната комисија се избира на секои три години.

Покрај членовите на Прекршочната комисија директорот на Дирекцијата може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за комисијата и заменик претседател и заменици членови кои по исклучок учествуваат во работата на Прекршочната комисија во случај на отсуство на некои од членовите.

Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

Против решението на Прекршочниот орган, со кој се изрекува прекршочна санкција може да се поднесе тужба за поведување управен спор пред надлежен суд.

Член 155-б

Директорот на Дирекцијата може да формира повеќе прекршочни комисии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочна постапка за прекршоци за одделни области и/или за одделни подрачја од Република Македонија.

Претседател, односно член на Прекршочната комисија може да се разреши:

- со истекот на времето за кое е именуван,
- по негово барање,
- со исполнување на условите за старосна пензија согласно со закон,
- ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело,
- ако му се утврди трајна неспособност,
- ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со правосилна одлука,
- ако не ги исполнува обрските кои произлегуваат од работењето во прекршочната комисија и
- ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случај за кој решава Прекршочната комисија.

Предлог за разрешување на претседател и заменик претседател на комисија за случаите од ставот 2 алинеи 3 до 8 на овој член поднесува директорот на Дирекцијата.

Предлог за разрешување на член и заменик член на комисија за случаите од ставот 2 алинеи 3 до 8 на овој член поднесува претседателот на Прекршочната комисија до директорот на Дирекцијата.

Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

Претседателот и членовите на Прекршочната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.

Прекршочната комисија работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Прекршочниот орган води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки на начин пропишан од директорот на Дирекцијата.

Член 155-в

За прекршоците утврдени во членовите 151, 152, 153, 154 и 155 од овој закон, инспекторите за заштита и спасување се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, инспекторот за заштита и спасување составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место.

Во записникот се утврдува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на прекршокот.

Инспекторот за заштита и спасување може да му предложи на сторителот надминувањето на последиците од прекршокот да се заменат со вршење на други обврски кои придонесуваат за подобрување на условите на безбедноста и здравјето на вработените при работа кои дотогаш не биле преземени или реализирани од страна на сторителот на прекршокот.

Инспекторот за заштита и спасување е должен да води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход.“

Член 112

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено со овој закон, ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 113

Во целиот текст на Законот за заштита и спасување зборовите: „епидемии, епизоотии и епифитотии“ во кој било род и број се бришат.

Член 114

Се овластува Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за заштита и спасување.

Член 115

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 36/2004 dhe 49/2004), neni 1 ndryshon si vijon:

“Me këtë ligj rregullohet sistemi i mbrojtjes dhe i shpëtimit të njerëzve, i ambientit jetësor, të mirave materiale, pasurive natyrore, botës shtazore dhe bimore dhe i trashëgimisë kulturore nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera në paqe, në gjendje të jashtëzakonshme dhe në gjendje lufte në Republikën e Maqedonisë, në tekstin e mëtejme: Republika).“

Neni 2

Neni 2 ndryshon si vijon:

“Nocione të caktuara të përdorura në këtë ligj, e kanë kuptimin në vijim:

1. “Fatkeqësi natyrore” janë tërmetet, vërshimet, rrëshqitja e tokës, ortekët dhe pìrgjet e borës, ngricat, breshëri, thatësira, të cilat me forca natyrore të pakontrollueshme e rrezikojnë ambientin jetësor, jetën dhe shëndetin e njerëzve, të mirat materiale, botën shtazore dhe bimore dhe trashëgiminë kulturore;

2. “Fatkeqësi të tjera”, janë ngjarje të cilat janë rezultat i lëshimeve dhe i gabimeve gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme ekonomike dhe të tjera, si edhe pakujdesisë gjatë manipulimit me materie dhe mjete të rrezikshme gjatë prodhimit, magazinimit, dhe transportimit të të njëjtave (zjarre, fatkeqësi të mëdha në komunikacionin rrugor, hekurudhor dhe ajror, fatkeqësi në minierat, fatkeqësitë industriale të shkaktuara nga shpërthimet dhe nga shkaqe të tjera teknike-teknologjike, të reshurat radioaktive, pluhurat dhe fundërrinat, derdhja e naftës dhe e derivateve të naftës dhe e lëndëve kimike helmuese të tjera, shpërthimet e gazrave, të lëngjeve dhe të gazrave ndezëse si edhe materie ndezëse të tjera, të cilat në ajër formojnë përzierje shpërthyes dhe materiale të tjera shpërthyes me përmasa më të mëdha);

3. “Epidemi, epizooti dhe epifitoti”, janë sëmundje ngjitëse të cilat sjellin deri në paraqitjen intensive dhe masive të sëmundjeve të caktuara te njerëzit, te shtazët dhe te bimët;

4. “Mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë tjera” është ndërmarrja e masave organizative, teknike dhe të tjera dhe përdorimi i mjeteve teknike dhe të tjera për mbrojtjen e drejtpërdrejtë personale dhe kolektive të njerëzve, të botës shtazore dhe bimore, të pronës, të trashëgimisë kulturore dhe të ambientit jetësor nga pasojat e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë tjera;

5. “Shpëtim” është ndërmarrja e masave, aktiviteteve dhe procedurave konkrete për mbrojtjen e njerëzve, jeta ose shëndeti i të cilëve është në rrezik, të shtazëve, të bimëve, të pronave dhe të trashëgimisë kulturore nga pasojat e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera;

6. “Ndihmë”, është ndërmarrja e aktiviteteve konkrete si përgjigje fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera nga ana e personave profesionalë, ekipeve dhe njësjive shpëtuuese;

7. “Përkrahje” është ndërmarrja e aktiviteteve të caktuara për sigurimin logjistik që janë në funksion të mbrojtjes dhe shpëtimit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, me të vetmin qëllim për rritjen e efikasitetit të përgjegjësive së bashkësisë së goditur;

8. “Materie e rrezikshme” është çdo materie në gjendje të ngurtë, të gaztë ose të lëngët (materie dhe sende shpërthyes, gazra, lëngje ndezëse, materie të ngurta ndezëse, materie vetëndezëse, materie që në kontakt me ujin zhvillojnë gazra ndezëse, materie oksiduese, peroksido organike, helme, materie infektuese, materie radioaktive, materie korrozive (grimcuese) dhe materie dhe prodhime të tjera të rrezikshme) që do të depërtojë në mjedisin, në mënyrë të drejtpërdrejtë do ta rrezikojë jetën dhe/ose shëndetin e njerëzve, shtazëve dhe bimëve, do të shkaktojë shkatërrimin ose dëmtimin e pronës, të të mirave materiale, të trashëgimisë kulturore dhe të pasurive natyrore;

9. “Rrezik” është dukuri e cila do të shkaktojë dëm, do të asgjësojë dhe/ose rrezikojë jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe pronën, të mirat materiale, pasuritë natyrore, botën shtazore dhe bimore dhe trashëgiminë kulturore dhe ambientin jetësor;

10. "Rrezikshmëri" është ekspozimi i vërtetë ose i supozuar i njerëzve, i shtazëve, i bimëve, i pronës, i të mirave materiale, i pasurive natyrore, i trashëgimisë kulturore dhe i ambientit jetësor në fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera;

11. "Shkallë e rrezikshmërisë" është vëllimi i pritur i dëmit dhe pasojave tjera nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

12. "Krizë" është dukuri me të cilën janë rrezikuar vlerat themelore, interesat dhe qëllimet e përhershme dhe vitale të shtetit, përkatësisht janë rrezikuar rendi dhe siguria e Republikës;

13. "Rrezik" është mundësia për ndodhjen e humbjeve, lëndimeve ose dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, të cilave do t'u nënshtroheshin qytetarët, begatitë natyrore, bota bimore dhe e kafshëve, të mirat në përdorim të përgjithshëm, si dhe sendet dhe objektet me rëndësi të veçantë kulturore dhe historike;

14. "Ekspozim" është shkalla deri në të cilën, qytetarët, begatitë natyrore, bota bimore dhe e kafshëve, të mirat në përdorim të përgjithshëm, si dhe sendet dhe objektet me rëndësi të veçantë kulturore dhe historike, u ekspozohen humbjeve, lëndimeve ose dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

15. "Tejkalim" është shkalla deri në të cilën bashkësia mund t'i reduktojë humbjet, lëndimet dhe dëmet nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

16. "Dëm" është shkatërrimi dhe dëmtimi i drejtpërdrejtë nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera si edhe shpenzimet për aktivitetet dhe masat e ndërmarrja gjatë mënjanimit dhe parandalimit të shkatërrimit dhe të dëmtimit të pronës, të të mirave materiale, të pasurive natyrore, të trashëgimisë kulturore dhe të ambientit jetësor, të bimëve, lëndimeve të njerëzve dhe të shtazëve;

17. "Kushtet themelore për jetë gjatë fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë të tjera", janë përkujdesja shëndetësore urgjente e njerëzve dhe e shtazëve, furnizimi i të rrezikuarve me ujë të pijshëm dhe me ushqim, me barna dhe nevoja të tjera themelore për jetë, mbajtjen e higjienës, furnizimin me energji, sigurimin e lidhjeve të domosdoshme të komunikacionit dhe funksionimin e infrastrukturës komunale, sigurimin dhe mbrojtjen e ushqimit të domosdoshëm për bagëtinë, si edhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;

18. "Aktivim i pjesëmarrësve në sistemin e mbrojtjes dhe të shpëtimit" është ndërmarrja e procedurave dhe e aktiviteteve me të cilat pjesëmarrësit në mbrojtjen dhe shpëtimin, në mënyrë të organizuar inkuadrohen në realizimin e mbrojtjes dhe të shpëtimit;

19. "Forca të organizuara për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera", janë njësi ose individë të organizuar në mënyrë të veçantë në suazat e organeve shtetërore, organeve të administratës shtetërore, njësisve të vetadministrimit lokal, shoqërive tregtare dhe personave të tjerë juridikë të cilët intervenojnë në kohë në rast të rrezikut;

20. "Mjete për mbrojtje dhe shpëtim", janë pajisjet dhe aparatet (aletet) për mbrojtje dhe shpëtim, objektet për vendosjen e përkohshme, objektet dhe pajisjet për aftësimin, magazinat, mjetet e transportit, aparaturat e telekomunikacionit dhe të alarmimit, si edhe materiali i cili përdoret me dedikim për mbrojtje dhe për shpëtim ose është parashikuar për atë qëllim;

21. "Mjete për ndihmë" janë produktet jetësore, uji i pijshëm, veshja, këpucët, barnat dhe sendet tjera, respektivisht sende të dedikuara për shpërndarjen e ndihmës falas për popullatën e rrezikuar dhe të goditur nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, për lehtësimin e jetës së tyre;

22. "Vlerësim i rrezikshmërisë" është analiza kualitative dhe kuantitative e të dhënave për parandalimin e hershëm, rreziqeve të mundshme dhe rreziqeve për ndodhjen e fatkeqësisë natyrore dhe të fatkeqësisë të tjera, me parashikimin e pasojave të mundshme nga të njëjtat, shkallës së propozuar për mbrojtje nga rreziqet dhe propozimit për masat preventive dhe të tjera për mbrojtje dhe shpëtim;

23. "Zbutje dhe parandalim i ndodhjes së fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë të tjera" është projektimi dhe aplikimi i masave të përcaktuara për mbrojtje nga zjarret dhe nga veprimet sizmike mbi objektet në ndërtim investues dhe mbi objektet në përdorim, ndërmarrja e masave për mbrojtjen nga breshëri, ndërtimi i pendëve mbrojtës, rregullimi i rrjedhave të ujit, rregullimi i pyjeve për mbrojtje nga zjarret, pyllëzimi i viseve të zhveshura, ndërtimi i akumulimeve për ujë dhe ndërmarrja e masave të tjera të përcaktuara me ligj;

24. "Zbulim i ndodhjes së fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë të tjera" është zbatimi i aktiviteteve për përcjelljen e situatës në ajër, në tokë dhe në ujë dhe informimi në kohë dhe

25. "Mënjanim i pasojave nga ndodhja e fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë të tjera" është ndërmarrja e masave urbanistike-teknike dhe humanitare për mbrojtje dhe shpëtim.

Neni 3

Neni 3 ndryshon si vijon:

"Mbrojtja dhe shpëtimi në Republikën organizohet si sistem unik për zbulimin dhe parandalimin e ngjarjes dhe për mënjanimin e pasojave të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera në paqe, në gjendje të jashtëzakonshme dhe në gjendje lufte.

Mbrojtja dhe shpëtimi paraqet proces të ndërlidhur për planifikimin, për programimin, për organizimin, udhëheqjen, komandimin, koordinimin, zbatimin, financimin dhe mbikëqyrjen për preventivën efikase dhe në kohë si edhe përgatitjen, veprimin dhe mënjanimin e shkaqeve dhe të pasojave nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera."

Neni 4

Në nenin 4, pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4 si vijon:

"Subjektet nga paragrafi 2 i këtij neni, janë të obliguar që të organizojnë mbrojtje dhe shpëtim të të punësuarve të vet dhe të njerëzve që janë gjendur në objektet në çastin e ndodhjes së fatkeqësisë natyrore dhe të fatkeqësisë tjetër.

Subjektet nga paragrafi 2 i këtij neni, të cilat me lokale janë të vendosur në objektet e njëjta, mbrojtjen dhe shpëtimin mund t'i organizojnë së bashku."

Neni 5

Në nenin 5, në alinenë 2, para fjalës "zbutje" shtohen fjalët: "ndërmarrja e masave për parandalimin për".

Në alinenë 3, pas fjalës "ndihmë" shtohen fjalët: "përmes sistemit unik për lajmërim";

Në alinenë 4, fjalët: "edukimi dhe" zëvendësohen me fjalët: "aftësim, trajnim dhe ushtrime për";

Në alinenë 8, fjala "realizimi" zëvendësohet me fjalën "zbatimi".

Në alinenë 13, lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Në alinenë 14, pika zëvendësohet me pikëpresje dhe i shtohen tri alineja të reja 15, 16 dhe 17 si vijon:

- identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve;

- mbajtja e bazës së të dhënave të të gjitha burimeve të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera dhe

- përpilimi i vlerësimit të rrezikshmërisë nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera dhe planeve për mbrojtje dhe shpëtim dhe azhurnimin e të njëjtave.”

Neni 6

Neni 6 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi në Republikën mbështetet në parimet themelore në vijim:

1. secili ka të drejtë në mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

2. në mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë tjera, përparësi kanë jeta dhe shëndeti i njerëzve;

3. gjatë ndodhjes së fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, secili është i obliguar të ndihmojë në suazat e mundësive të veta;

4. Republika, komunat dhe Qyteti i Shkupit, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet dhe shoqëritë tregtare, janë të obliguara që t’i organizojnë dhe t’i ndërmarrin në kohë masat preventive dhe operative për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

5. çdo person fizik dhe juridik, në përputhje me ligjin, përgjigjet për moszbatimin e masave të parashikuara për mbrojtje dhe shpëtim;

6. gjatë angazhimit të forcave për mbrojtje dhe shpëtim, përdoret modeli gradual, me ç’rast së pari reagojnë forcat e pronarit, mandej komunat dhe Qyteti i Shkupit, Republika dhe bashkësia ndërkombëtare, dhe

7. të dhënat për rreziqet dhe për aktivitetet e ndërmarra për mbrojtje dhe shpëtim nga ana e organeve dhe shërbimeve kompetente, janë publike dhe doemos duhet të publikohen në mënyrë transparente.”

Neni 7

Neni 7 ndryshon si vijon:

“Planifikimi i zhvillimit, planifikimi operativ dhe rrjedhës afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë i sistemit për mbrojtje dhe shpëtim, udhëhiqet dhe realizohet sipas parimeve, kritereve dhe standardeve të cilat janë në fuqi në sistemin e planifikimit, programimit dhe buxhetit.”

Neni 8

Në nenin 9, fjala “aksionar” fshihet.

Neni 9

Në nenin 14, paragrafi 1 fshihet.
Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 1 dhe 2.

Neni 10

Në nenin 16, në pikën 8, fjalët: “aktivitete ushtruese” zëvendësohen me fjalët: “aftësim, trajnim dhe ushtrime”.

Neni 11

Në nenin 18, në pikën 13), fjalët: “aktivitete ushtruese” zëvendësohen me fjalët: “aftësim, trajnim dhe ushtrime”.

Pas pikës 17) shtohen tre pika të reja 17-a, 17-b) dhe 17-v) si vijon:

17-a) bën identifikimin, vlerësimin e rreziqeve, shkallëzimit të tyre dhe pasojave të mundshme nga të njëjtat;

17-b) merr pjesë gjatë kryerjes së inspektimeve të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera;

17-v) e mban bazën e të dhënave të të gjitha burimeve të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera.”

Neni 12

Në nenin 19, pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të rinj 5 dhe 6 si vijon:

“Zëvendësudrejtori e zëvendëson drejtorin e Drejtorisë në rastet kur ai mungon ose kur për shkak të sëmundjes dhe për shkaqe të tjera nuk ka mundësi ta ushtrojë funksionin e tij, me të gjitha autorizimet dhe përgjegjësitë në udhëheqje.

Zëvendësudrejtori, në bashkëpunim me drejtorin e Drejtorisë kryen punë në kompetencë të drejtorit, të cilat do t’ia besojë ai.”

Neni 13

Në nenin 21, paragrafi 1, pas fjalës “shtabi” shtohen fjalët: “për mbrojtjen dhe shpëtimin (në tekstin e mëtejme: shtabi kryesor)”.

Neni 14

Në nenin 22, fjalët: “Rajonale”, ”rajonale”, ”rajonale” dhe ”rajonat” zëvendësohen me fjalët: “Rajonale”, “rajonale”, “rajonale” dhe “rajonat”.

Neni 15

Në nenet 24 dhe 25, fjala “rajonale” zëvendësohet me fjalën “rajonale”.

Neni 16

Në nenin 27, në paragrafin 1, fjalët: “në mënyrë të pavarur” fshihet ndërsa pas fjalës “angazhohen” shtohen fjalët: “me vendim të drejtorit të Drejtorisë”.

Neni 17

Në nenin 28, paragrafi 1, fjala “rajonale” zëvendësohet me fjalën “rajonale”.

Neni 18

Në nenin 34, para pikës 1 shtohen dy pika të reja 1 dhe 2 si vijon:

“1) vendos për vendosjen e organizimit të nevojshëm për mbrojtjen dhe shpëtimin dhe për zbatimin e masave për mbrojtje dhe shpëtim;

2) merr vendim për formimin e forcave hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim;”

Pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5, bëhen pikat 3, 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 19

Në nenin 35, në paragrafin 1, pas pikës 4 shtohet pika e re 5 si vijon:

“5) udhëheq dhe i koordinon aktivitetet për mbrojtjen dhe shpëtimin që i zbaton njësia e vetadministrimit lokal, deri në aktivimin e shtabeve rajonale;”

Pikat 5, 6 dhe 7 bëhen pika 6, 7 dhe 8.

Në paragrafin 2, fjalët: “mund të emërojë” zëvendësohen me fjalët: “emëron me përgjegjësi” ndërsa pas fjalës “ose” fjala “të” fshihet.

Neni 20

Në nenin 37, fjalët: “organet kompetente” zëvendësohen me fjalët: “Drejtorisë ose kryetarit të komunës së njësisë së vetadministrimit lokal”.

Pas paragrafit 1, shtohet paragrafi i ri 2 si vijon:

“Shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet janë të obliguara t’i dërgojnë të dhëna për resurset nga paragrafi 1 i këtij neni, Drejtorisë dhe kryetarit të komunës së njësisë së vetadministrimit lokal.”

Neni 21

Në nenin 38, fjala “të caktuar” fshihet ndërsa fjalët: “në numrin unik për thirrje në Qendrën për menaxhimin me krizat” zëvendësohen me fjalët: “përmes sistemit unik të lajmërimit”.

Neni 22

Në nenin 39, në paragrafin 1, pas fjalës “preventive” shtohen fjalët: “dhe operative”, ndërsa fjalët: “dhe aktivitete për mënjanimin e pasojave, si edhe të kryejnë edhe detyra të tjera që kanë të bëjnë me”, zëvendësohen me fjalën “për”.

Neni 23

Në nenin 44, në paragrafin 5, fjala “dhënësit” zëvendësohet me fjalën “qytetarët”.

Neni 24

Në nenin 49, paragrafi 1, fjalët: “organi i administratës shtetërore që udhëheq me mbrojtjen dhe shpëtimin”, zëvendësohen me fjalën “Drejtoria”.

Në paragrafin 2, pas fjalës “qytetarë” shtohen fjalët: “organizatat humanitare dhe joqeveritare” ndërsa fjalët: “organi kompetent i administratës shtetërore i cili i organizon dhe i udhëheq mbrojtjen dhe shpëtimin” zëvendësohen me fjalët: “me Drejtorinë”.

Në paragrafin 4 fjala “Shoqata” zëvendësohet me fjalën “Shoqatat” ndërsa fjalët: “është përgjegjëse”, zëvendësohen me fjalët: “organizatat humanitare dhe joqeveritare janë përgjegjëse”.

Paragrafi 5 fshihet

Paragrafi 6 bëhet paragrafi 5.

Neni 25

Neni 52 ndryshon si vijon:

“Metodologjinë për përmbytjen dhe për mënyrën e vlerësimit të rreziqeve dhe planifikimin e mbrojtjes dhe të shpëtimit i përcakton Qeveria”.

Neni 26

Në nenin 53, në paragrafin 2, fjala “kontrollim” zëvendësohet me fjalën “pranim”.

Neni 27

Në nenin 59, pika 5 ndryshon si vijon:

”5) udhëheqja dhije komandimi me të gjithë pjesëmarrësit në mbrojtjen dhe shpëtimin;”.

Neni 28

Pas nenit 60 shtohet nënkreu i ri b), si vijon: “b) Masat e mbrojtjes dhe të shpëtimit”.

Neni 29

Neni 61 ndryshon si vijon:

“Masat e mbrojtjes dhe shpëtimit janë: masat urbanistike-teknike dhe humanitare dhe masa të tjera për mbrojtjen dhe shpëtimin, të cilat do të paraqiteshin gjatë dhe pas fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, ndërsa nuk janë parashikuar me këtë ligj.

Masat urbanistike-teknike janë:

- strehimi;
 - mbrojtja dhe shpëtimi nga vërshimet;
 - mbrojtja dhe shpëtimi nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme;
 - mbrojtja nga mjetet vrasëse të pashpërthyer dhe mjetet tjera shpërthyes;
 - mbrojtja dhe shpëtimi nga rrënimet;
 - mbrojtja dhe shpëtimi nga fatkeqësitë teknike-teknologjike;
 - shpëtimi nga fatkeqësitë e komunikacionit.
- Masat humanitare janë:
- evakuimi;
 - përkujdesja e popullatës së rrezikuar dhe që ka pësuar;
 - mbrojtje radiologjike, kimike dhe biologjike;

- ndihma e parë mjekësore;

- mbrojtja dhe shpëtimi i shtazëve dhe i prodhimeve me origjinë shtazore;

- mbrojtja dhe shpëtimi i bimëve dhe i prodhimeve me origjinë bimore dhe

- asanimi i terrenit”.

Neni 30

Pas nenit 61, titulli i pikës 1 ndryshon si vijon: “1. Masat urbanistike-teknike”.

Neni 31

Pas nenit 61 pikës 1 shtohet nën pikë e re 1.1 si vijon: “1.1 Strehimi”.

Neni 32

Neni 62 ndryshon si vijon:

“Strehimi e përfshin planifikimin, ndërtimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e strehimoreve publike, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e strehimoreve të ndërtuara dhe të objekteve mbrojtëse të tjera për mbrojtjen e popullatës, të mirave materiale dhe trashëgimisë kulturore të Republikës.

Strehimoret publike planifikohen në përputhje me programin e Qeverisë për masat për mbrojtje dhe shpëtim dhe me programin e njërive të vetadministrimit lokal për masat për mbrojtje dhe shpëtim, ndërsa të njëjtat janë futur në planet urbanistike.”

Neni 33

Neni 63 ndryshon si vijon:

“Strehimoret publike, sipas rezistencës ndërtohen si strehimore për mbrojtje themelore, në përputhje me normativat teknike për ndërtimin e strehimoreve publike që i miraton Drejtoria”.

Neni 34

Pas nenit 63, titulli i pikës 2 fshihet

Neni 35

Neni 64 ndryshon si vijon:

“Republika ka obligim për ndërtimin e strehimoreve publike vetëm në rastin e objekteve jashtëzakonisht të rrezikuara, që do t’i përcaktojë Drejtoria në bazë të karakteristikave gjeologjike-hidrologjike dhe sizmike të tokës dhe të kapacitetit të kënaqjes së nevojave për strehim.

Njësitë e vetadministrimit lokal, kanë obligim që të ndërtojnë strehimore publike të cilat do t’i kënaqin kapacitetet e nevojshme për strehimin e njerëzve, të mirave materiale dhe trashëgimisë kulturore në territorin e tyre.”

Neni 36

Neni 65 ndryshon si vijon:

“Mënyra e ndërtimit të strehimoreve publike dhe mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i strehimoreve veç më të ndërtuara dhe të objekteve tjera mbrojtëse dhe përcaktimin e numrit të duhur të vendeve strehimore, me urdhëresë i rregullon Qeveria.”

Neni 37

Neni 66 ndryshon si vijon:

“Mirëmbajtjen rrjedhëse dhe investuesit të strehimoreve e bëjnë pronarët ose shfrytëzuesit e të njëjtave.

Në rast të rrezikut, strehimorja doemos duhet të vihet në funksion për qëllimin themelor brenda afatit prej 48 orësh, me qasje të papenguar për personat për të cilët është dedikuar.

Mirëmbajtjen, servisimin e mjeteve dhe të pajisjes në të gjitha strehimoret dhe atestimin e bëjnë shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet e regjistruara për veprimtari të atillë, të cilat kanë punësuar persona me licencë për kryerjen e veprimtarisë së atillë në përputhje me ligjin.

Intervenimet ndërtimore me të cilat zvogëlohet cilësia mbrojtëse e strehimores, nuk lejohen.

Strehimoret dhe objektet tjera mbrojtëse mund të jepen me qira, me kusht që të mos çrregullohet funksioni i tyre primar mbrojtës.

Strehimoret dhe objektet tjera mbrojtëse jepen me qira nga ana e pronarëve të tyre, ndërsa për strehimoret dhe për objektet tjera mbrojtëse pronari i të cilave është i panjohur, dhënen me qira e bën Drejtoria.

Dhënia e strehimoreve dhe e objekteve të tjera mbrojtëse me qira, bëhet në përputhje me ligjin.

Drejtoria mban evidencë për strehimoret e ndërtuara dhe për objektet tjera mbrojtëse.

Mënyrën e mbajtjes së evidencës për strehimoret e ndërtuara dhe për objektet tjera mbrojtëse, e përcakton drejtori i Drejtorisë.”

Neni 38

Pas nenit 66 shtohet nën pikë e re 1.2 si vijon: “1.2 Mbrojtja dhe shpëtimi nga vërshimet”

Neni 39

Neni 67 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi nga vërshimet e përfshin rregullimin e rrjedhave të ujit, ndërtimin e objekteve mbrojtëse, mirëmbajtjen dhe sanimin e pjesëve të dëmtuara të objekteve mbrojtëse, mbikëqyrjen dhe inspektimin e gjendjeve të rrjedhave të ujit dhe të pendëve të lartë, objektet mbrojtëse dhe rrethinën, shënimin e pikave të lartësisë së valës vërshuese, lajmërimin dhe alarmimin në kohë të popullatës në rajonin e rrezikuar, zbatimin e evakuimit të popullatës dhe të të mirave materiale nga rajoni i rrezikuar, sigurimin e kalimit dhe transportimit mbi ujë, shpëtimin e njerëzve të rrezikuar mbi ujë dhe nën ujë, nxjerrjen e ujit nga objektet e vërshuara dhe nxjerrjen e të mbyturve, sigurimin e popullatës në rajonet e vërshuara me kushtet themelore për jetë dhe pjesëmarrja në sanimin e pasojave të shkaktuara nga vërshimi.”

Neni 40

Pas nenit 67, shtohet nën pika e re 1.3 si vijon: “1.3 Mbrojtja dhe shpëtimi nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme”.

Neni 41

Neni 68 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme përfshin masa dhe aktivitete të karakterit normativ, operativ, organizativ, mbikëqyrës, teknik, arsimor, edukativ dhe propagandistik.

Mbrojtja dhe shpëtimi nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme planifikohet, organizohet dhe zbatohet në të gjitha mjediset, objektet dhe vendet, me masa preventive dhe operative.

Masat preventive për mbrojtjen dhe shpëtimin nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme, janë aktivitete të cilat planifikohen dhe zbatohen me planifikimin hapësinor dhe urbanistik dhe me aplikimin e normativave teknike gjatë projektimit dhe ndërtimit të objekteve.

Masat operative për mbrojtjen dhe shpëtimin nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme, janë aktivitete për zbulimin, për parandalimin e përhapjes dhe për shuarjen e zjarreve dhe të shpërthimeve, përcaktimin e shkaqeve për ngjarjen e zjarreve dhe të shpërthimeve, si edhe dhënen e ndihmës gjatë mënjanimit të pasojave të shkaktuara nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme.”

Neni 42

Neni 69 ndryshon si vijon:

“Organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, njësitë e vetadministrimit lokal, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet, janë të obliguara që të kenë aparate dhe instalime përkatëse për mbrojtje nga zjarret, pajisje tjetër zjarrfikëse, mjete për shuarjen e zjarreve dhe aparate zjarrfikëse, sipas standardeve të përcaktuara.”

Neni 43

Neni 70 ndryshon si vijon:

“Investitori në dokumentacionin projektues për ndërtimin e objekteve si edhe për objektet mbi të cilat bëhet rikonstruktimi – ridedikimi, është i obliguar që të përpilojë elaborat të veçantë për mbrojtje nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme dhe të sigurojë pëlqim për praninë e masave për mbrojtje nga zjarret, nga shpërthimet dhe materiet e rrezikshme.

Pëlqim për praninë e masave për mbrojtje nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme jep Drejtoria, gjegjësisht njësitë e saj rajonale për mbrojtje dhe Drejtori i Drejtorisë e përcakton përmbajtjen e elaboratit për mbrojtje nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme.

Drejtori i Drejtorisë i përcakton masat për mbrojtje nga zjarret, nga shpërthimet dhe nga materiet e rrezikshme.

Dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni, i përfshin të gjithë objektet përveç objekteve banesore me lartësi të kurorës deri në 10 metra dhe objektet publike me kapacitet për qëndrimin e njëkohshëm të 25 personave.

Për objektet për të cilat nuk ka të bëjë dispozita nga paragrafi 1 i këtij neni, zbatohen masat, normativat dhe standardet në fuqi, të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe shpëtimin.”

Neni 44

Neni 71 ndryshon si vijon:

“Në objekte dhe në hapësira ku prodhohen, përpunohen, përdoren dhe magazinohen materiet e rrezikshme, nëse natyra e punës nuk është e ndërlidhur me nevojën e atillë, ndalohet:

-përdorimi i zjarrit të hapur, fener me flakë dhe mjete për ndezje;

-shfrytëzimi i aparateve të ngrohjes me flakë të hapur, me sipërfaqe të skuqur dhe të tejnxehur;

- magazinimi i materieve me rrezik të vetëdezhjes;

- përdorimi i aparateve dhe i instalimeve të cilat mund të shkaktajnë zjarre dhe shpërthime;

- lëvizja dhe qëndrimi i personave të paftuar dhe

- përdorimi i aparatit i cili lëshon xixa.

Për masat e ndalesës nga paragrafi 1 i këtij neni, pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi është i obliguar që të vë shenja të ndalesës dhe të paralajmërimit në vend të dukshëm të objektit dhe në hapësirën.”

Neni 45

Pas nenit 71, titulli i pikës 3) fshihet.

Neni 46

Neni 72 ndryshon si vijon:

“Materiet ndezëse nuk duhet të magazinohen në hapësirë të hapur më afër se 6 metra nga objekti, në mansardat e ndërtesave, në vendet e shkallëve, në korridorët dhe në komunikimet tjera.

Materiet e hedhurinave dhe materiet tjera ndezëse duhet të mënjanohe, respektivisht të magazinohen në vende veçanërisht të përcaktuara, të siguruara kundër zjarrit, të cilat nuk paraqesin rrezik për mjedisin e drejtpërdrejtë.”

Neni 47

Pas nenit 72, titulli i pikës 4) fshihet.

Neni 48

Neni 73 ndryshon si vijon:

“Personat fizikë, gjatë përdorimit të aparateve, të mjeteve dhe të flakës së hapur, janë të obliguar që të njëjtat t’i përdorin në mënyrë që nuk do ta rrezikojnë mjedisin dhe nuk do të shkaktojnë zjarre ose shpërthime”.

Neni 49

Pas nenit 73, titulli i pikës 5) fshihet.

Neni 50

Neni 74 ndryshon si vijon:

“Instalimet, aparatet dhe stabilimentet duhet të realizohen në atë mënyrë që të mos paraqesin rrezik për shkaktimin e zjarreve dhe shpërthimeve.

Për realizimin e rregullt të instalimeve, të aparateve dhe të stabilimenteve nga paragrafi 1 i këtij neni, përgjegjës janë investuesit dhe realizuesit.

Instalimet, aparatet dhe stabilimentet nga paragrafi 1 i këtij neni, doemos duhet rregullisht të mirëmbahen në gjendje të rregullt në përputhje me rregullat teknike të praktikës teknike.

Pronari, gjegjësisht shfrytëzuesi i objektit është i obliguar që të kujdeset për mirëmbajtjen e instalimeve, të aparateve dhe të stabilimenteve nga paragrafi 1 i këtij neni.

Nëse nuk mund të përcaktohet pronari i objektit nga paragrafi 4 i këtij neni, obligimet i ndërmerr shfrytëzuesi”.

Organet e administratës shtetërore, njësitë e vetadministrimit lokal, shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet për mbajtje dhe shpëtim nga zjarret e njerëzve, të mirat materiale dhe trashëgimitë kulturore doemos duhet t’i mbajnë në gjendje të rregullt dhe t’i pastrojnë oxhaqet, aparatet tympërçuese, sitemet për ajër, sitemet për ngrohje me ajër dhe ujë, vatrat-kazanë për ngrohje me avull në objekte, si dhe në stabilimentet industriale dhe zejtare.

Mbajtja në gjendje të rregullt e oxhaqeve, aparateve tymnxjerrje, sitemet për ajër, sitemet për ngrohje me ajër dhe me ujë, vatrat-kazanë për ngrohje me avull në objektet, si dhe në stabilimentet industriale dhe zejtare do të rregullohet me rregullore të veçantë të cilën e miraton drejtori i Drejtorisë.”

Neni 51

Pas nenit 74, titulli i pikës 6) fshihet

Neni 52

Neni 75 ndryshon si vijon:

“Organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, njësitë e vetadministrimit lokal, ndërmarrjet publike, institucionet publike, shoqëritë tregtare, tregtarët individë dhe personat tjerë juridikë, në përputhje me ligjin janë të obliguar që të kenë aparate dhe instalime përkatëse për mbrojtje nga zjarret dhe shpërthimet, pajisje tjetër zjarrfikëse, mjete për shuarjen e zjarreve dhe aparate zjarrfikëse.

Subjektet nga paragrafi 1 i këtij neni, janë të obliguar që të miratojnë Rregullore për mbrojtje nga zjarret dhe nga shpërthimet, për të cilën pëlqim jep Drejtoria.

Aparatet, instalimet, pajisja dhe mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, detyrimisht duhet të gjenden në vendet e caktuara, të mirëmbahen në gjendje të rregullt, të jenë veçanërisht të shënuara dhe të jenë çdoherë të arritshme për përdorim, në përputhje me ligjin.”

Neni 53

Pas nenit 75, titulli i pikës 7) fshihet

Neni 54

Neni 76 ndryshon si vijon:

“Organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, njësitë e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, institucionet publike, shoqëritë tregtare, tregtarët individë dhe personat tjerë juridikë, objektet e të cilëve gjenden në terren në të cilin nuk ka rrjet ujësjellës, janë të obliguara që rrjedhjen dhe shtypjen e nevojshme të ujit për shuarjen e zjarreve ta sigurojnë me ndërtimin e puseve, të rezervuarëve, me hapjen e rrugëve deri te burimet për ujë ose në mënyrë tjetër përkatëse.

Ndërmarrja publike ose shoqëria tregtare që ekonomizon me rrjetin e ujësjellësit në vendbanimet, është e obliguar që të sigurojë rrjet hidrant rrugor në të gjitha pjesët e vendbanimit, ta shënojë në mënyrë përkatëse, ta mirëmbajë rregullisht në gjendje të rregullt dhe ta bëjë rregullisht kontrollimin e kapacitetit rrjedhës dhe të shtypjes së ujit në rrjetin hidrant, e më së paku një herë në vit në periudhën më kritike, si edhe ta vë në dispozicion dokumentacionin teknik të njësisë zjarrfikëse në rajonin e vet.

Ministri i Ambientit Jetësor dhe i Planifikimit Hapësinor, në pajtim me drejtorin e Drejtorisë, i përcakton normativat teknike për rrjetin hidrant për shuarjen e zjarreve.”

Neni 55

Neni 77 ndryshon si vijon:

“Realizuesi i punëve në rrugë ose rrugicë, me të cilat ndërpritet komunikacioni ose furnizimi me ujë i rrjetit hidrant për shuarjen e zjarreve, është i obliguar që së paku 24 orë para fillimit të punëve, për këtë ta lajmërojë njësinë zjarrfikëse.

Me kërkesë të njësisë zjarrfikëse, ndërmarrja publike e cila e bën shpërndarjen e energjisë elektrike, është e obliguar që menjëherë të fillojë me ndërprerjen e furnizimit të objekteve dhe lokaleve të ndezura me energji elektrike.”

Neni 56

Neni 78 ndryshon si vijon:

“Në objekte ose në hapësirë ku ekziston rrezik i zmadhuar që të bjerë zjarri, organizohet roja zjarrfikëse e pajisur me aparate përkatëse, me pajisje teknike dhe me mjete për shuarjen e zjarreve dhe të shpërthimeve, derisa të pushojë ai rrezik.

Roja zjarrfikëse nga paragrafi 1 i këtij neni, veçanërisht organizohet në rastet në vijim:

- gjatë mbajtjes së tubimeve dhe shfaqjeve publike, ku ekziston rrezik i zmadhuar për paraqitjen e zjarreve;

- gjatë zbrazjes së lëngjeve dhe gazrave ndezëse në sasi mbi 5 metra kub;

- gjatë saldimit, përdorimit të flakës së hapur ose të aparateve që hedhin xixa në lokal i cili nuk është veçanërisht i përshtatur për atë qëllim, në qoftë se ekziston rrezik i zmadhuar për rënien e zjarrit;

-në hapësirë të hapur (pyje, parqe nacionale, rajone të mbrojtura, sipërfaqe e sapopyllëzuar, parqe-pyje, kullota dhe sipërfaqe bujqësore), në kohë kur ekziston rrezik i zmadhuar për rënien e zjarrit dhe,

-për shkak të kontrollit të sipërfaqes dhe objekteve të ndezur.

Rojën zjarrfikëse nga paragrafi 2 i këtij neni, janë të obliguar ta organizojnë organizatorët e tubimeve publike, personat juridikë të cilët e bëjnë zbrazjen e lëngjeve dhe gazrave ndezëse në përputhje me paragrafin 2, alineja 2 e këtij neni, realizuesit e punëve nga paragrafi 2, alineja 3 e këtij neni dhe personat juridikë gjegjësisht pronarët të cilët ekonomizojnë me sipërfaqet nga paragrafi 2, alinetë 4 dhe 5 të këtij neni.

Vendosjen e rojës nga paragrafi 2 i këtij neni, mund ta urdhërojë personi përgjegjës i njësisë territoriale zjarrfikëse gjegjësisht udhëheqësi i njësisë organizative rajonale për mbrojtje dhe shpëtim. „

Neni 57

Neni 79 ndryshon si vijon:

“Pronarët gjegjësisht shfrytëzuesit e objekteve banesore me më shumë se katër banesa, si edhe pronarët gjegjësisht shfrytëzuesit e objekteve afariste dhe industriale të cilët nuk hartojnë plane për mbrojtje dhe shpëtim, janë të obliguar që të kenë “Rend shtëpiak për zjarre” të vendosur në vend të dukshëm të objektit.

Rendi shtëpiak për zjarre nga paragrafi 1 i këtij neni, përmban:

- masa për mbrojtjen nga zjarret, në përkim me kushtet jetësore dhe të punës në objektin;
- organizimin e mbrojtjes nga zjarret dhe
- udhëzimin për veprimin në rastin e zjarrit.”

Neni 58

Pas nenit 79, shtohet nënpika e re 1.4 si vijon:

“1.4 Mbrojtja nga mjetet vrasëse të pashpërthyer dhe mjetet tjera shpërthyes”

Neni 59

Neni 80 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja nga mjetet vrasëse të pashpërthyer dhe mjetet tjera shpërthyes, e përfshin kërkimin e terrenit dhe gjetjen e mjeteve vrasëse të pashpërthyer, shënimin dhe sigurimin e terrenit, paaftësimin dhe asgjësimin e të gjitha llojeve të mjeteve vrasëse të pashpërthyer dhe të mjeteve tjera shpërthyes si edhe transportimin deri në vendin e përcaktuar dhe të rregulluar për asgjësimin dhe masat e sigurimit gjatë transportimit.

Paaftësimi dhe asgjësimi i të gjitha llojeve të mjeteve vrasëse të pashpërthyer dhe të mjeteve tjera shpërthyes, bëhet në vendin e gjetjes nëse për këtë ekzistojnë kushtet e sigurimit.

Nëse nuk janë përmbushur kushtet nga paragrafi 2 i këtij neni, asgjësimi i mjeteve vrasëse të pashpërthyer dhe i mjeteve tjera shpërthyes bëhet në vendet paraprakisht të përcaktuar dhe të rregulluar për atë qëllim.

Procedurat standarde operative për mbrojtje nga mjetet vrasëse të pashpërthyer dhe mjetet tjera shpërthyes i përcakton drejtori i Drejtorisë.”

Neni 60

Pas nenit 80, shtohet nënpika e re 1.5 si vijon: “1.5 Mbrojtja dhe shpëtimi nga rrënimet”

Neni 61

Neni 81 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi nga rrënojat përfshin masa preventive dhe operative.

Masat preventive për mbrojtje nga rrënimet janë aktivitete që planifikohen dhe zbatohen me planifikimin hapësinor dhe urbanistik dhe me zbatimin e normave teknike gjatë projektimit dhe ndërtimit të objekteve.

Masat operative për shpëtim nga rrënojat janë aktivitete për kontrollimin e rrënojave, gjetjen e të mbuluarve, sigurimin e konstruksionit dhe pjesëve të zhvendosura të objekteve me qëllim të parandalimit të rrënimeve shtesë, ndërmarrjen e masave për mbrojtje nga rreziqet shtesë, shpëtimin e të mbuluarve, dhënien e ndihmës së parë mjekësore dhe nxjerrjen e të mirave materiale.”

Neni 62

Pas nenit 81 shtohet nënpikë e re 1.6, si vijon: ” 1.6 Mbrojtja dhe shpëtimi nga fatkeqësitë teknike-teknologjike“.

Neni 63

Neni 82 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi nga fatkeqësitë teknike-teknologjike përfshin ndërmarrjen e masave preventive dhe operative në objektet industriale, të cilat në procesin e prodhimit shfrytëzojnë materie ose impiante që shkaktojnë shkallë të lartë rrezikshmërie ndaj njerëzve dhe të mirave materiale.

Masat preventive për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë teknike-teknologjike janë aktivitete të cilat planifikohen dhe zbatohen me planifikimin hapësinor dhe urbanistik, me zbatimin e normave teknike gjatë projektimit dhe ndërtimit të objekteve industriale, mirëmbajtjen e rregullt të instalimeve dhe pajisjes, si dhe me zbatimin rregullave nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Masat operative për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë teknike-teknologjike janë aktivitete për parandalimin e shkakimit dhe zvogëlimin dhe shmangies së pasojave të shkakutara.”

Neni 64

Pas nenit 82 shtohet nënpikë e re 1.7, si vijon: “1.7 Shpëtimi nga fatkeqësitë e komunikacionit”.

Neni 65

Neni 83 ndryshon si vijon:

“Shpëtimi nga fatkeqësitë e komunikacionit përfshin masa dhe aktivitetet për shpëtim në rast të aksidenteve të mëdha në komunikacionin rrugor, hekurudhor, ajror dhe ujor në të cilat ka një numër më të madh të personave të lënduar dhe të vdekur dhe/ose është shkakuar dëm i madh.

Masat operative për shpëtim janë aktivitete për vëzhgimin, zbulimin dhe nxjerrjen e personave të lënduar dhe të vdekur, dhënien e ndihmës së parë mjekësore dhe transportin deri në institucionet shëndetësore përkatëse, si dhe pjesëmarrjen gjatë shmangies së pasojave të shkakutara nga fatkeqësitë e komunikacionit.”

Neni 66

Pas nenit 83 shtohet pikë e re 2. dhe nënpikë e re 2.1, si vijojnë:

- „2. Masa humanitare
- 2.1 Evakuimi”.

Neni 67

Neni 84 ndryshon si vijon:

“Me evakuimin bëhet transferimi me plan, i organizuar dhe i kontrolluar i popullatës, i të mirave materiale dhe trashëgimisë kulturore të Republikës së Maqedonisë, nga zonat e rrezikuara në zona të sigurta.

Evakuimi bëhet nëse me masa të tjera nuk mund të parandalohen pasojat nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera.”

Neni 68

Neni 85 ndryshon si vijon:

“Popullata e zonës nga e cila bëhet evakuimi, mund të evakuohet në komunë tjetër në vend të caktuar dhe në kohë të caktuar. Evakuimi i popullatës në komunë tjetër nuk guxon të shpie në prishjen e realizimit të kompetencave të saj.

Komuna në zonën e së cilës është vendosur popullata e evakuuar i mbulon shpenzimet për sigurimin e kushteve themelore për jetë (akomodim, ushqim, mbrojtje shëndetësore, arsim), me ç’rast kompensimi për shpenzimet e bëra bien në kurriz të komunës nga e cila popullata është evakuuar, përkatësisht në kurriz të Republikës.”

Neni 69

Pas nenit 85 shtohet nënpikë e re 2.2, si vijon: “2.2 Përkujdesja ndaj popullatës së pësuar dhe rrezikuar”.

Neni 70

Neni 86 ndryshon si vijon:

“Përkujdesja e përfshin pranimin, akomodimin dhe sigurimin e kushteve themelore për jetë të popullatës së pësuar dhe rrezikuar.

Republika dhe njësitë e vetadministrimit lokal e kanë për detyrë të sigurojnë akomodim dhe përkujdesje urgjente popullatës, e cila për shkak të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, ka mbetur pa shtëpi dhe pa mjete për jetë e cila pasi që është e rrezikuar transferohet jashtë vendbanimit të tyre.

Republika dhe njësitë e vetadministrimit lokal nga të cilat përkujdeset popullata i mbulojnë shpenzimet e akomodimit dhe sigurimit të kushteve themelore për jetë.”

Neni 71

Pas nenit 86 shtohet nënpikë e re 2.3, si vijon: “2.3 Mbrojtja radiologjike, kimike dhe biologjike”.

Neni 72

Neni 87 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja radiologjike, kimike dhe biologjike përfshin masa dhe aktivitete për mbrojtjen e njerëzve, kafshëve dhe bimëve, me zbulimin me kohë, ndjekjen dhe kontrollin e rreziqeve nga pasojat e fatkeqësive me materie të rrezikshme, si dhe pasojave nga agjentët radiologjikë, kimikë dhe biologjikë për ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve për shmangien e pasojave prej tyre.

Pronarët e objekteve në të cilat prodhohen dhe magazinohen materie të rrezikshme, pronarët e mjeteve transportuese, pronarët dhe shfrytëzuesit e objekteve dhe impiantëve të dedikuara për furnizim publik me ujë, prodhimtari, qarkullim dhe magazinim të produkteve ushqyese, medikamenteve dhe ushqimit për kafshë, shërbimet publike shëndetësore, si dhe pronarët e objekteve në të cilat përkujdesen dhe arsimohen fëmijët, e kanë për detyrë të sigurojnë mjete mbrojtëse dhe t’i zbatojnë standardet dhe procedurat për mbrojtje radiologjike, kimike dhe biologjike.”

Neni 73

Pas nenit 87 pika 8) zëvendësohet me nënpikë të re 2.4, si vijon: “2.4 Ndihma e parë mjekësore”.

Neni 74

Neni 88 ndryshon si vijon:

“Ndihma e parë mjekësore përfshin ndërmarrje të masave dhe aktiviteteve për dhënien e ndihmës së parë mjekësore me standarde dhe mjete manuale në vendin e lëndimit-sëmurjes, ekzaminim mjekësor të të lënduarve dhe të sëmurëve dhe transport deri në institucionet më të afërta shëndetësore.”

Neni 75

Pas nenit 88 pika 9 zëvendësohet me nënpikë të re 2.5, si vijon: “2.5 Mbrojtja dhe shpëtimi i kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore”.

Neni 76

Neni 89 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi i kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore përfshin masa preventive dhe operative për mbrojtjen e kafshëve dhe prodhimeve me origjinë shtazore prej ndikimeve të fatkeqësive natyrore, epizootive dhe prej fatkeqësive të tjera.

Masat preventive për mbrojtje dhe shpëtim të kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore i zbatojnë organet dhe institucionet kompetente gjatë punës së tyre të përditshme.

Në zbatimin e masave operative, krahas organeve dhe institucioneve kompetente merr pjesë edhe Drejtoria me njësitë dhe ekipet e veta, përmes dhënies së ndihmës së parë veterinerë ndaj kafshëve të lënduara, sëmura dhe të kontaminuara me mjete standarde dhe manuale në vendin e lëndimit dhe me transport deri në institucionet veterinerë përkatëse.”

Neni 77

Pas nenit 89 pika 10) zëvendësohet me nënpikë të re 2.6, si vijon: “2.6 Mbrojtja dhe shpëtimi i bimëve dhe produkteve me origjinë bimore”.

Neni 78

Neni 90 ndryshon si vijon:

“Mbrojtja dhe shpëtimi i bimëve dhe produkteve me origjinë bimore përfshin masa e aktivitete preventive dhe operative për mbrojtje nga sëmundjet e bimëve, nga epifitotitë, dëmtuesit, barojat, kontaminimet kimike dhe biologjike dhe nga llojet e tjera të rreziqeve.

Masat preventive për mbrojtje dhe shpëtim të bimëve dhe produkteve me origjinë bimore i zbatojnë organet dhe institucionet kompetente gjatë punës së tyre të përditshme.

Në zbatimin e masave operative, krahas organeve dhe institucioneve kompetente merr pjesë edhe Drejtoria me njësitë dhe ekipet e veta.”

Neni 79

Pas nenit 90 pika 11 zëvendësohet me nënpikë të re 2.7, si vijon: “2.7 Asanacion i terrenit”.

Neni 80

Neni 91 ndryshon si vijon:

“Asanacioni i terrenit e përfshin zbulimin, mbledhjen, identifikimin, transportin dhe varrimin e njerëzve që kanë humbur jetën dhe të vdekurve, mbledhjen, transportin dhe groposjen e kafshëve të ngordhura, mbledhjen dhe asgjësimin e të gjitha llojeve të ujërave të zeza dhe materieve tjera të rrezikshme që e rrezikojnë jetën dhe shëndetin e njerëzve, dezinfektimin, dezinfektimin dhe deratizimin e terrenit dhe objekteve si dhe asanacionin e objekteve për furnizim me ujë.”

Neni 81

Pas nenit 91, pika 12. Asanacion i terrenit dhe neni 92, shlyhen.

Neni 82

Në nenin 94 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“Forcat e Republikës për mbrojtje dhe shpëtim formohen për të vepruar në zonat e një numri të caktuar komunash, të cilat sipas veçorive të tyre natyrore-geografike paraqesin një tërësi të rumbullakuar.

Paragrafi 2, shlyhet.

Paragrafët 3, 4 dhe 5 bëhen paragrafë 2, 3 dhe 4.”

Neni 83

Në nenin 99 në paragrafin 2, fjalët “me persona të shëndoshë psiko-fizikë, jo më të vjetër se 50 vjet” zëvendësohen me fjalët “në përputhje me nenin 42 paragrafin 1 të këtij ligji”.

Neni 84

Në nenin 100, fjala “procedura”, zëvendësohet me fjalën “aktivitete”.

Neni 85

Në nenin 109 paragrafin 2, pas fjalës “shpëtim” lidhësja “dhe” zëvendësohet me fjalët: “, dhe në barrë të”.

Neni 86

Në nenin 110, në paragrafin 1, fjala “rajonale”, zëvendësohet me fjalën “rajonale”.

Paragrafi 2, ndryshon si vijon:

“Komandantin e shtabit hapësinor për mbrojtje dhe shpëtim dhe komandantët e njërive të forcave hapësinore për mbrojtje dhe shpëtim i emëron dhe janë përgjegjës para organit kompetent i cili i ka formuar.”

Neni 87

Në nenin 112 fjalët: “dhe komandat” shlyhen.

Neni 88

Në nenin 113, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “gjatë kohës së angazhimit të tyre”.

Neni 89

Neni 114 ndryshon si vijon:

“Automjetet e Drejtorisë i kanë të instaluar aparatet ndriçuese e të zëshme dhe shenjat e Drejtorisë.

Automjetet që shfrytëzohen për kryerjen e detyrave për mbrojtje dhe shpëtim mund të kenë aparate ndriçuese e të zëshme dhe detyrimisht shenjat e forcave për mbrojtje dhe shpëtim.”

Neni 90

Në nenin 115 në rreshtin e dytë pas fjalës “shpëtim” shtohen fjalët: “ngjyra, ndriçuese dhe “.

Neni 91

Në nenin 119 paragrafi 1 ndryshon si vijon:

“Përmbajtjen dhe mënyrën e zbatimit të trajnimit për vetëmbrojtje në institucionet arsimore e përcakton ministri kompetent për punët nga fusha e arsimit dhe shkencës në pajtim me drejtorin e Drejtorisë.”

Neni 92

Neni 120 ndryshon si vijon:

“Mbikëqyrja përfshin aktivitete për zbulimin dhe ndjekjen e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera të cilat mund t'i rrezikojnë njerëzit, kafshët, botën bimore, të mirat materiale dhe trashëgiminë kulturore gjatë punës së përditshme të Drejtorisë.

Njoftimi i qytetarëve për mbrojtje dhe shpëtim bëhet përmes sistemit unik për njoftim”.

Neni 93

Në nenin 121 në paragrafin 1 pas fjalës “trajnim” shtohen fjalët: “stërvitje dhe ushtrime”

Në paragrafin 2 në rreshtin e dytë pas fjalës “trajnim” shtohen fjalët: “stërvitje dhe ushtrime”.

Neni 94

Në nenin 127 në alinenë 5 pas fjalës “trajnim” vihet presje dhe shtohen fjalët: “stërvitje dhe ushtrime”.

Neni 95

Në nenin 133, fjala “pesë”, zëvendësohet me fjalën “dymbëdhjetë”.

Neni 96

Në nenin 137, pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Kompensimet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me punonjësit piroteknikë të Drejtorisë..”

Neni 97

Titulli i Kreut XVI, ndryshon si vijon: “XVI. Mbikëqyrje”

Neni 98

Neni 139 ndryshon si vijon:

“Mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij Ligji dhe rregullave të miratuara në bazë të këtij ligji, ushtron Drejtoria.”

Neni 99

Neni 140 ndryshon si vijon:

“Mbikëqyrje inspektimi mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe rregullave të tjera nga fusha e mbrojtjes dhe shpëtimit kryejnë inspektorët për mbrojtje dhe shpëtim (në tekstin e mëtejshëm: inspektorë).

Inspektori mund të jetë person me arsim sipëror me së paku pesë vjet përvojë pune në segmentin e mbrojtjes dhe shpëtimit.”

Neni 100

Pas nenit 141 shtohen shtatë nene të ri 141-a, 141-b, 141-v, 141-g, 141-d, 141-gj dhe 141-e, si vijojnë:

“Neni 141-a

Cilësia zyrtare e inspektorit dëshmohet me kartën e identitetit të cilën e lëshon dhe heq drejtori i Drejtorisë.

Drejtori i Drejtorisë e përcakton formularin, formën dhe përmbajtjen e kartës të identitetit, si dhe mënyrën e lëshimit dhe heqjes së saj.

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes e ka për detyrë të legjitimohet.

Neni 141-b

Për shkak të llojit, natyrës dhe ndërlikueshmërisë së punëve të inspektimit si dhe për shkak të rëndësisë së punëve, inspektorët kanë autorizime dhe detyra të veçanta.

Neni 141-v

Me qëllim të kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, personat fizikë dhe subjektet juridike e kanë për detyrë të mundësojnë kryerje pa pengesa të mbikëqyrjes nga fusha e mbrojtjes dhe shpëtimit.

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, inspektorët kanë të drejtë aksesi dhe këqyrjeje në çdo vend ku mendojnë se është e domosdoshme, në çdo kohë dhe pa paralajmërime, në lokale afariste dhe mjedise, mjete, aparate, impiante dhe instalime në pronë publike dhe private dhe kanë të drejtë ta shqyrtojnë dokumentacionin e caktuar të personit juridik përkatësisht personit fizik i cili ka të bëjë me mbrojtjen dhe shpëtimit.

Për kryerjen e punëve nga paragrafi 2 i këtij neni, në mjediset e banimit, inspektorët medoemos duhet të sigurojnë vendim gjyqësor.

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, inspektorët mund të kërkojnë prani të nëpunësit policor, me qëllim të mbrojtjes së tij.

Informatat që inspektori do t'i mësojë gjatë mbikëqyrjes së inspektimit, kurse bëhet fjalë për informata të klasifikuara, inspektori me ato do të veprojë në përputhje me rregullat për informata të klasifikuara.

Inspektori e ka për detyrë ta ruajë fshehtësinë e burimit të informatave si dhe të denoncimit në bazë të të cilit e zbaton mbikëqyrjen e inspektimit.

Neni 141-g

Nëse inspektori konstaton se në përdorim gjenden aparate, vegla, mjete teknike, instalime dhe mjete për mbrojtje dhe shpëtim të cilat nuk korrespondojnë me standardet në fuqi, me aktvendim do të urdhërojë ndalim të përdorimit të tyre dhe shmangien e të njëjtave.

Neni 141-d

Nëse inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes konstaton se ekziston rrezik i drejtpërdrejtë nga:

- rrënimi i objekteve;
- shkaktimi i zjarrit dhe shpërthimit;
- evakuimi i vështrësuar i personave të rrezikuar;
- pamundësia e ndërhyrjes efikase të ekipeve dhe
- rreziqe të tjera,
- me aktvendim do të urdhërojë ndalimin e shfrytëzimit të objekteve ose të një pjese të objekteve.

Neni 141-gj

Me qëllim të ekzekutimit të aktvendimit nga nenet 141-g dhe 141-d të këtij ligji, inspektori do të bëjë vulosjen e objektit ose të një pjese të objektit.

Vulosja nga paragrafi 1 i këtij neni, bëhet me vulë dylli të Drejtorisë.

Përmbajtja dhe forma e vulës së dyllit, si dhe mënyra e dyllosjes përcaktohen nga drejtori i Drejtorisë.

Pas shmangies së mangësive të konstatuara për të cilat është kumtuar masa e dyllosjes, kurse sipas kërkesës me shkrim të personit fizik ose juridik inspektori e ka për detyrë të shkojë në vendin e ngjarjes, ta konstatojë gjendjen faktike dhe nëse janë shmangur mangësitë e konstatuara do ta bëjë zhdylllosjen.

Neni 141-e

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes mbi zbatimin e rregullave nga fusha e mbrojtjes dhe shpëtimit, inspektorët bashkëpunojnë me organe të tjera inspektimi.

Kur inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes konstaton shkelje të rregullave që janë në kompetencë të organit tjetër inspektues, për këtë do ta njoftojë të njëjtin”.

Neni 101

Neni 143 ndryshon si vijon:

“Vlerësimin dhe përcaktimin e lartësisë të dëmit të krijuar nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera e bëjnë komisione të cilat i formon:

- Qeveria;
- këshillat e njësisve të vetadministrimit lokal dhe
- organet e menaxhimit në shoqëritë tregtare, ndërmarrjet publike, institucionet dhe shërbimet.

Vlerësimi i dëmit përcaktohet sipas metodologjisë unike për vlerësimin e dëmit, të cilën e miraton Qeveria, me propozim të Ministrisë së Financave.

Mënyra e punës së komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni, do të rregullohet me urdhëresë të cilën e miraton Qeveria.

Përcaktimi i lartësisë së dëmit fillon menjëherë pas shfaqjes së fatkeqësisë dhe brenda afatit prej 30 ditësh nga pushimi i fatkeqësisë, komisionet nga paragrafi 1 të këtij neni, e kanë për detyrë të hartojnë raport për dëmin e konstatuar dhe ta paraqesin pranë komisionit të cilin e formon Qeveria.

Neni 102

Në nenin 146 paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Komisioni të cilin e formon Qeveria sipas raporteve paraprakisht të pranuar harton raport përfundimtar për dëmin dhe menjëherë apo më së voni brenda 60 ditësh nga pushimi i fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë tjetër e paraqet në Qeveri. “.

Neni 103

Titulli i Kreut XIX, ndryshon si vijon: “XIX. DISPOZITA TË VEÇANTA”

Neni 104

Neni 150 ndryshon si vijon:

“Punonjësit të Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim si dhe përfaqësuesit të angazhuar të forcave për mbrojtje dhe shpëtim gjatë punës dhe gjatë kohës së angazhimit të tyre në aktivitetet për mbrojtje dhe shpëtim kanë sigurim jetësor.”

Neni 105

Në titullin e Kreut XX fjala “Ndëshkuese”, zëvendësohet me fjalët: “Për kundërvajtje”.

Neni 106

Në nenin 151 paragrafin 1 fjalët: “Me dënim me para prej 5.000,00 denarë, deri më 30.000,00 denarë, do të dënohet për kundërvajtje qytetari” zëvendësohen me fjalët: “Gjobë në shumë prej 100 deri më 500 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje qytetarit”.

Paragrafi 2, ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumën e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, do t’i kumtohet edhe shtetasit të huaj nëse nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 45 të këtij ligji”.

Neni 107

Neni 152 ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 500 deri më 1.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse:

- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 44, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 70, paragrafi 1 të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 71, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 72, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 73, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 74, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 79, të këtij ligji;

Neni 108

Neni 153 ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 2.000 deri më 5.000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 11, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 37, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 38, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 39, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 44, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 47, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 51, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 53, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 54, të këtij ligji;
- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 56, të këtij ligji;

- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 58, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 59, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 60, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 66, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 69, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 70, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 71, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 72, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 74, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 75, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 76, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 77, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 78, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 79, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 87, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-v, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-g, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-d, të këtij ligji dhe
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-gj, të këtij ligji;

Gjohë në shumën e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, do t'i kumtohet edhe personit juridik të huaj nëse nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 45 të këtij ligji.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 të këtij neni, gjohë në shumë prej 1.000 deri më 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet edhe personit përgjegjës në personin juridik nga paragrafi 1 i këtij neni.

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 të këtij neni, gjohë në shumë prej 1.000 deri më 2.000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i kumtohet edhe personit përgjegjës në personin juridik të huaj, nëse nuk vepron në përputhje me dispozitën nga neni 45 të këtij ligji.”

Neni 109

Neni 154 ndryshon si vijon:

“Gjohë në shumë prej 1.000 deri më 2.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 74, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 75, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 79, të këtij ligji;

Gjohë në shumë prej 500 deri në 1000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje edhe personit përgjegjës në personit juridik.”

Neni 110

Neni 155 ndryshon si vijon:

“Gjohë në shumë prej 500 deri më 1.000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit përgjegjës në njësinë e vetadministrimit lokal, nëse:

- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 10, të këtij ligji;

- nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 34, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 35, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 36, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 51, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 53, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 54, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 56, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 58, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 59, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 60, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 62, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 64, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 75, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 76, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 77, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 79, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 106, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-v, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-g, të këtij ligji;
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-d, të këtij ligji dhe
 - nuk vepron në përputhje me dispozitat e nenit 141-gj, të këtij ligji.”

Neni 111

Pas nenit 155 shtohen tre nene të ri 155-a, 155-b, dhe 155-v, si vijojnë:

“Neni 155-a

Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 151, 152, 153, 154 dhe 155 të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje mban dhe sanksione për kundërvajtje kumton Drejtoria (në tekstin e mëtejme Organi për kundërvajtje).

Procedurë për kundërvajtje nga paragrafi 1 të këtij neni, para Organit për kundërvajtje mban Komisioni për vendimmarrje sipas kundërvajtjes (në tekstin e mëtejme Komisioni për kundërvajtje) i formuar nga drejtori i Drejtorisë.

Komisioni për kundërvajtje përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë. Kryetari është jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe me përvojë pune prej pesë vjetësh nga fusha e vet, kurse anëtarët janë me arsim sipëror dhe me përvojë pune prej pesë vjetësh nga fusha e tyre.

Komisioni për kundërvajtje zgjidhet në çdo tre vjet.

Krahas anëtarëve të Komisionit për kundërvajtje drejtori i Drejtorisë mund të caktojë sekretar të Komisionit për kundërvajtje i cili do t'i kryejë punët administrative të komisionit dhe zëvendëskryetar dhe anëtarë të cilët me përfundim marrin pjesë në punimet e Komisionit për kundërvajtje në rast të mungesës të ndonjërit nga anëtarët.

Komisioni për kundërvajtje nxjerr Rregullore pune.

Kundër aktvendimit të Komisionit për kundërvajtje, me të cilin kumtohet sanksion për kundërvajtje, mund të paraqitet padi për hapje të kontestit administrativ para gjykatës kompetente.

Neni 155-b

Drejtori i Drejtorisë mund të formojë më shumë komisione për kundërvajtje të cilat do të jenë kompetente për mbajtjen e procedurës për kundërvajtje për kundërvajtje të fushave të caktuara dhe/ose për zona të caktuara të Republikës së Maqedonisë.

Kryetari, përkatësisht anëtari i Komisionit për kundërvajtje mund të shkarkohet:

- me skadimin e kohës për të cilën është emëruar,
- me kërkesë të tij;
- me përmbushjen e kushteve për pension pleqërie në përputhje me ligj;
- nëse është i dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale,
- nëse konstatohet paaftësi e përhershme,
- nëse konstatohet shkelje e rregullave për mbajtje të procedurës për kundërvajtje me vendim të plotfuqishëm,
- nëse nuk i përmbush obligimet të cilat lindin nga puna e komisionit për kundërvajtje dhe

- nëse nuk e ka paraqitur ekzistimin e konfliktit të interesave për rastin për të cilin vendos Komisioni për kundërvajtje.

Propozim për shkarkimin e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të komisionit për rastet nga paragrafi 2 alineja 3 deri në alinenë 8 të këtij neni, paraqet drejtori i Drejtorisë.

Propozim për shkarkimin e anëtarit dhe zëvendësanëtarit të komisionit për rastet nga paragrafi 2 alineja 3 deri në alinenë 8 të këtij neni, paraqet kryetari i Komisionit për kundërvajtje deri te drejtori i Drejtorisë.

Komisioni për kundërvajtje ka të drejtë të nxjerrë prova dhe të mbledhë të dhëna të domosdoshme për përcaktimin e kundërvajtjes, si dhe të bëjë punë të tjera dhe të ndërmarrë veprime të përcaktuara me këtë ligj, me Ligjin për kundërvajtje dhe/ose me ligj tjetër.

Kryetari dhe anëtarët e Komisionit për kundërvajtje janë të pavarur dhe të mëvetëshëm gjatë punës në Komisionin për kundërvajtje dhe vendosin në bazë të njohurive të tyre profesionale dhe bindjes personale.

Komisioni për kundërvajtje punon si këshill, ndërkaq vendos me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

Organi për kundërvajtje mban evidencë unike të kundërvajtjeve, sanksioneve të kumtuara dhe vendimeve të miratuara në mënyrë të përcaktuar nga drejtori i Drejtorisë.

Neni 155-v

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenet 151, 152, 153, 154 dhe 155 të këtij ligji, inspektorët për mbrojtje dhe shpëtim e kanë për detyrë që kryerësit të veprës t'i propozojnë procedurë për barazim para se të paraqesin kërkesë për procedurë kundërvajtjeje.

Kur kryerësi i kundërvajtjes pajtohet me ngritjen e procedurës për barazim, inspektorin për mbrojtje dhe shpëtim harton procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes.

Në procesverbal përcaktohet mënyra me të cilën do të shmangen pasojat e dëmshme nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave nga kryerja e kundërvajtjes.

Inspektori për mbrojtje dhe shpëtim, kryerësit mund t'i propozojë që tejkalimi i pasojave nga kundërvajtja të zëvendësohen me kryerje të obligimeve të tjera të cilat do të kontribuojnë në drejtim të përmirësimit të kushteve të sigurisë dhe shëndetit të të punësuarve gjatë punës të cilat deri në atë kohë nuk janë ndërmarrë apo realizuar nga kryerësi i kundërvajtjes.

Inspektori për mbrojtje dhe shpëtim e ka për detyrë të mbajë evidencë për procedurat e ngritura për barazim dhe për epilogun e tyre."

Neni 112

Rregullat nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar me këtë ligj, do të miratohen brenda afatit prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 113

Në tërë tekstin e Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim fjalët: "epidemi, epizooti dhe epifitoti" në cilëndo qoftë gjini dhe numër shlyhen.

Neni 114

Autorizohet Komisioni juridiko ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje dhe shpëtim.

Neni 115

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1603.

Врз основа на член 19 став 1 точка 5 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТРАН- СКИ ВООРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ВЕЖ- БОВНА АКТИВНОСТ „ЈАДРАНСКИ ОРЕЛ - `08“

1. Се одобрува влегување и престојување на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради учество во НАТО/ПЗМ вежбовна активност „Јадрански Орел – 08“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Македонија во Касарната „Илинден“, Скопје и на Армискиот полигон Криволак, во периодот од 18.09.2008 година до 30.09.2008 година, и тоа:

- 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Република Албанија,
 - 27 (дваесет и седум) припадници на Армијата на Република Хрватска и
 - 4 (четири) припадници на Армијата на Соединетите Американски Држави,
- со средства и опрема неопходни за изведување на истата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност ги обезбедува делумно Министерството за одбрана на Република Македонија, делумно Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а во дел паѓаат на товар на учесниците.

3. Подготовките и организацијата на единиците на армиите учеснички во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана на Република Македонија, како и армиите на земјите чии претставници ќе учествуваат во истата.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија“.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3431/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

1604.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАКАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО УКРАИНА

1. За учество на НАТО/ПЗМ вежбата „RAPID TRIDENT-08“ (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи од 30-ти август до 13-ти септември 2008 година во Јаровин – Украина, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија, во состав од четири офицери, припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија – Здружена оперативна команда.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата делумно ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија, а делумно ги обезбедува Република Македонија преку Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата за учеството на Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3432/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1605.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје му престанува користењето на недвижната ствар - деловен простор со површина од 212,46м², кој се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 23-а, на К.П. бр. 13407, КО Центар I и ИЛ 52837, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење, но најмногу до две години без надомест на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје и Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје во рок од 3 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2045/1
8 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1606.

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Со оваа одлука на недвижните ствари сопственост на Република Македонија лоцирани на К.П. бр. 2698 со вкупна површина од 27а и 06м² од кои 21а и 30 м² дворна површина и 5 а и 76 м² површина под објект, заведени во Пл бр. 1667 КО Радовиш, се даваат на користење на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, за потребите на Електротехничкиот факултет, на трајно користење без надоместок.

Член 3

Предавањето и приемот на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Државниот универзитет „Гоце Делчев“ - Штип.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3107/1
8 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1607.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Министерството за здравство и тоа:

Ред. Бр.	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500i945G	Процесор – Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија – 512MB DDR2 – 667, Хард диск – HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура – KB SC USB USA, Оперативен систем – Win XP Prof (GB), Ласерски глушец – Optical USB Wheel Mouse, Монитор – Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3-17"	37
2	Ласерски мрежен печатар	Xerox Phaser 3125N	Брзина на печатење – 25 страници во минута, Меморија 32MB, Фреквенција – 400 MHz, Квалитет на отпечатокот – 1200 dpi Image Quality, Магазин за хартија со капацитет од 250 листа, Број на страници во еден месец – до 20000 страници – PostScript3, Мрежна картичка – 10/100TX Ethernet Приклучоци – Parallel, USB 2.0	4
3	Ласерски печатар	Hewlett Packard 1018	Брзина на печатење – 12 страници во минута, Број на страници во еден месец – 3000 страници, Фреквенција – 234 MHz, Меморија – RISC 2MB RAM, Можност за мрежно поврзување – Network ready, Мрежна картичка – Fast Ethernet	5

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за здравство, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3437/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1608.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движните ствари на Министерството за внатрешни работи и тоа:

Ред. Бр.	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500 i945G	Процесор – Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија – 512MB DDR2 – 667, Хард диск – HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура – KB SC USB USA, Оперативен систем – Win XP Prof (GB), Ласерски глушец – Optical USB Wheel Mouse, Монитор – Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3-17"	2
2	Ласерски мрежен печатар	Xerox Phaser 3125N	Брзина на печатење – 25 страници во минута, Меморија – 32MB, Фреквенција – 400 MHz, Квалитет на отпечатокот – 1200 dpi Image Quality, Магазин за хартија со капацитет од 250 листа, Број на страници во еден месец – до 20000 – PostScript3, Мрежна картичка – 10/100TX Ethernet, Приклучоци – Parallel, USB 2.0	1

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за внатрешни работи, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3438/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1609.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движните ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање и тоа:

Ред. Бр.	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500 i945G	Процесор – Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија – 512MB DDR2 – 667, Хард диск – HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура – KB SC USB USA, Оперативен систем – Win XP Prof (GB), Ласерски глушец – Optical USB Wheel Mouse, Монитор – Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3-17"	15
2	Ласерски мрежен печатар	Xerox Phaser 3125N	Брзина на печатење – 25 страници во минута, Меморија – 32MB, Фреквенција – 400 MHz, Квалитет на отпечатокот – 1200 dpi Image Quality, Магазин за хартија со капацитет од 250 листа, Број на страници во еден месец – до 20000 – PostScript3, Мрежна картичка – 10/100TX Ethernet, Приклучоци – Parallel, USB 2.0	2

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3439/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1610.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Министерството за култура и тоа:

Ред. број	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500 i945G	Процесор -Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија - 512MB DDR2-667, Хард диск- HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура -KB SC USB USA, Оперативен систем -Win XP Prof (GB), Ласерски глушец -Optical USB Wheel Mouse, Монитор - Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 - 17"	2
2	Ласерски печатар	Hewlett Packard 1018	Брзина на печатење - 12 страници во минута, Број на станици во еден месец - 3000 страници, Фреквенција - 234MHz, Меморија - RISC 2MB RAM, Моќност за мрежно поврзување - Network ready, Мрежна картичка - Fast Ethernet,	2

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот на Министерството за култура, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3440/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1611.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Министерството за економија и тоа:

Ред. Бр.	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500i945G	Процесор – Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија – 512MB DDR2 – 667, Хард диск – HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура – KB SC USB USA, Оперативен систем – Win XP Prof (GB), Ласерски глушец –Optical USB Wheel Mouse, Монитор – Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3-17"	4
2	Ласерски печатар	Hewlett Packard 1018	Брзина на печатење – 12 страници во минута, Број на страници во еден месец – 3000 страници, Фреквенција – 234 MHz, Меморија – RISC 2MB RAM, Моќност за мрежно поврзување – Network ready, Мрежна картичка – Fast Ethernet	3

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот за економија, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3441/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1612.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тоа:

Ред. број	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500 i945G	Процесор -Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија - 512MB DDR2-667, Хард диск- HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура -KB SC USB USA, Оперативен систем -Win XP Prof (GB), Ласерски глушец -Optical USB Wheel Mouse, Монитор - Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 - 17"	46
2	Ласерски мрежен печатар	Xerox Phaser 3125N	Брзина на печатење 25 страници во минута, Меморија 32MB, Фреквенција -400MHz, Квалитет на отпечатокот -1200 dpi Image Quality, Магазин за хартија со капацитет од 250 листа, Број на страници во еден месец - до 20000 -PostScript3, Мрежна картичка - 10/100TX Ethernet, Приклучоци - Parallel, USB 2.0,	28
3	Ласерски печатар	Hewlett Packard 1018	Брзина на печатење - 12 страници во минута, Број на страници во еден месец - 3000 страници, Фреквенција - 234MHz, Меморија - RISC 2MB RAM, Моќност за мрежно поврзување - Network ready, Мрежна картичка - Fast Ethernet,	2

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3443/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1613.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Министерството за транспорт и врски и тоа:

Ред. број	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500 i945G	Процесор -Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија - 512MB DDR2-667, Хард диск- HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура -KB SC USB USA, Оперативен систем -Win XP Prof (GB), Ласерски глушец -Optical USB Wheel Mouse, Монитор - Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 - 17"	2
2	Ласерски печатар	Hewlett Packard 1018	Брзина на печатење - 12 страници во минута, Број на страници во еден месец - 3000 страници, Фреквенција - 234MHz, Меморија - RISC 2MB RAM, Моќност за мрежно поврзување - Network ready, Мрежна картичка - Fast Ethernet,	1

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со министерот на Министерството за транспорт и врски, за правата и обврските за држните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3444/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1614.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Министерството за финансии – Царинската управа на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Народна банка на Република Македонија и тоа:

Ред. број	Средство	Тип	Опис на производ	Количина (парче)
1	Персонален сметач	Fujitsu Siemens ESPRIMO P3500 i945G	Процесор -Pentium Dual Core E2160, РАМ меморија - 512MB DDR2-667, Хард диск- HDD SATA II 80GB 7.2k, Меѓународна софтверска поддршка - Country kit ESPRIMO (INT), Тастатура -KB SC USB USA, Оперативен систем -Win XP Prof (GB), Ласерски глушец -Optical USB Wheel Mouse, Монитор - Fujitsu Siemens SCENICVIEW A17-3 - 17"	2
2	Ласерски печатар	Hewlett Packard 1018	Брзина на печатење - 12 страници во минута, Број на страници во еден месец - 3000 страници, Фреквенција - 234MHz, Меморија - RISC 2MB RAM, Моќност за мрежно поврзување - Network ready, Мрежна картичка - Fast Ethernet,	1

Член 2

Директорот на Царинската управа склучува договор со гувернерот на Народна банка на Република Македонија, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3445/1
12 јули 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1615.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.07.2008 година, донесе

**ДЕЛОВНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08 и 51/08), во членот 126-а, во ставот (1), зборовите: „30.06.2008 година“ се заменуваат со зборовите: „31.10.2008 година“.

Во ставот (2), бројот „50“ се заменува со бројот „26“.

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3216/1
12 јули 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1616.**

Министерството за локална самоуправа на Р. Македонија - Скопје, врз основа на чл. 70 и 71 став 2 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на РМ“ бр. 5/2002, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Аеродром бр. 07-3121/2 од 07.05.2008 година, објавена во „Службен гласник на општина Аеродром“ бр. 7/2008, се запира

Образложение

Министерството за локална самоуправа во смисол на чл. 70 став 1 од Законот за локална самоуправа, по службена должност изврши надзор на прописите донесени на седницата на Советот на општина Аеродром, одржана на 06.05.2008 година, објавени во „Службен гласник на општина Аеродром“ бр. 7/2008 и утврди де-

ка Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Аеродром, бр. 07-3121/2 од 07.05.2008 година донесена од Советот на општина Аеродром, не е во согласност со член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002.

Во цитираната Одлука е пропишано:

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Статутот на општина Аеродром.

Член 2

Измената и дополнувањето се вршат на начин што во Статутот на општина Аеродром „Службен гласник на град Скопје“ бр. 07/05 во членот 57 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Доколку градоначалникот во рокот од став 2 на овој член не определи член на Советот кој ќе го заменува, Советот од членовите на Советот ќе определи член кој ќе го заменува Градоначалникот во случај на спреченост или отсуство“.

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Аеродром“ по именувањето на заменик.

Според член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа: „Градоначалникот определува кој од членовите на советот ќе го заменува во случаи на спреченост или отсуство, во согласност со постапка утврдена со статутот“.

Законот не пропишал рок во кој градоначалникот треба да ја изврши утврдената обврска, нити пак пропишал алтернативни решенија доколку градоначалникот не определи кој од членовите на советот ќе го заменува во случаи на спреченост или отсуство.

Со спорната Одлука, Советот на општина Аеродром, вршејќи измена и дополнување на член 57 од Статутот на општина Аеродром објавен во „Службен гласник на град Скопје“ бр. 07/2005, на начин како во член 2 од запрената Одлука, со тоа што пропишал право на Советот на општината, доколку градоначалникот во рок од 60 дена од денот на преземањето на функцијата градоначалник, не го определи членот на советот кој би го заменува, советот од членовите на советот ќе определи член кој ќе го заменува градоначалникот во случај на спреченост или отсуство, го ограничил законското право на градоначалникот да може да определи кој од членовите на советот ќе го заменува во случај на спреченост или отсуство и по истекот на рокот од 60 дена од денот на преземањето на функцијата градоначалник.

Со оглед на тоа дека со запрената Одлука за измена и дополнување на статутот на општина Аеродром е утврдено решение инкопатибилно со она кое е пропишано во член 52 став 5 од Законот за локална самоуправа, Министерство за локална самоуправа врз основа на член 71 став 2 и 3 од Законот за локална самоуправа „Службен весник на РМ“ бр. 5/2002, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Заменик министер,
Сенад Оџоски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1617. КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК ВО НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДМЕТ: Објавување на решение за Трпе Трпески, согласно Законот за општа управна постапка за случаи кога е невозможна уредна достава.

- Бидејќи и покрај напорите да се изврши уредна достава на решение донесено од Комисијата за одлучување по прекршок во Народна банка на Република Македонија, согласно член 86 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/05), се врши јавна објава со

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се соопштува на наведеното лице дека Комисијата за одлучување по прекршок во Народна банка на Република Македонија има донесено решение кое не е во состојба да го достави со лична достава и тоа:

Решение ПК. Бр. 4-5/08 од 08.05.2008 година за Трпе Трпески, со живеалиште на адреса ул. „133“ бр. 2/15-15 во Тетово.

Се повикува горенаведеното лице во рок од 7 дена од објавувањето на ова соопштение да се јави кај Комисијата за одлучување по прекршок во Народна банка во својство на странка за предметот бр. 4-5/08, во прекршочна постапка за прекршок по член 119 став 1 точка 13 став 2 од Законот за банки („Сл. весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02, 51/03 и 85/03), која со решение Пк.бр. 4-5/08 од 08.05.2008 година се запира, бидејќи настапила застареност за водење на прекршочна постапка согласно член 42 од Законот за прекршоци („Сл. весник на РМ“ бр. 62/2006 од 12.05.2006 година).

Доколку наведеното лице не се јави, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување на решението, што е во согласност со член 86 став 3 од Законот за општа управна постапка и евентуалните негативни последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Претседател,
Вера Димитриеска, с.р.

1618. КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК ВО НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДМЕТ: Објавување на решение за Александар Петрески, согласно Законот за општа управна постапка за случаи кога е невозможна уредна достава.

- Бидејќи и покрај напорите да се изврши уредна достава на решение донесено од Комисијата за одлучување по прекршок во Народна банка на Република Македонија, согласно член 86 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/05), се врши јавна објава со

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се соопштува на наведеното лице дека Комисијата за одлучување по прекршок во Народна банка на Република Македонија има донесено решение кое не е во состојба да го достави со лична достава и тоа:

Решение ПК. Бр. 4-1/08 од 07.04.2008 година за Александар Петрески, со живеалиште на адреса ул. „Владимир Комаров“ бр. 25/4-19 во Скопје.

Се повикува горенаведеното лице во рок од 7 дена од објавувањето на ова соопштение да се јави кај Комисијата за одлучување по прекршок во Народна банка во својство на странка за предметот бр. 4-1/08, во прекршочна постапка за прекршок по член 119 став 1 точка 13 став 2 од Законот за банки („Сл. весник на РМ“ бр. 63/00, 37/02, 51/03 и 85/03), која со решение Пк.бр. 4-1/08 од 07.04.2008 година се запира, бидејќи настапила застареност за водење на прекршочна постапка согласно член 42 од Законот за прекршоци („Сл. весник на РМ“ бр. 62/2006 од 12.05.2006 година).

Доколку наведеното лице не се јави, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување на решението, што е во согласност со член 86 став 3 од Законот за општа управна постапка и евентуалните негативни последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

Претседател,
Вера Димитриеска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1619.

И С П Р А В К А

Во Одлуката за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2008 година објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 84/2008 направена е техничка грешка во член 1 став 5 каде наместо: „вториот квартал од 2008 година“ треба да стои: „третиот квартал од 2008 година“.

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1620.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2008 година, во однос на месец мај 2008 година, е повисока за 0,3%.

2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2008 година, во однос на месец мај 2008 година, за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,15%.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

